

Службен весник

на Република Македонија



РЕГИСТАР

НА ПРОПИСИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ
ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“
ВО 2013 ГОДИНА

contact@slvesnik.com.mk



СКОПЈЕ, 31 ДЕКЕМВРИ 2013

СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
Собрание на Република Македонија.....	5	Агенција за енергетика на Република Македонија.....	154
Законодавно-правна комисија на Собранието на Република Македонија.....	16	Агенција за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија.....	154
Претседател на Република Македонија.....	16	Совет на јавните обвинители на Република Македонија.....	154
Влада на Република Македонија.....	18	Академија за обука на судии и јавни обвинители.....	155
Министерство за одбрана.....	109	Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија.....	155
Министерство за внатрешни работи.....	110	Одбор за доделување на наградата „Гоце Делчев“.....	168
Министерство за надворешни работи.....	111	Одбор за доделување на државната награда „Мито Хаџи Василев-Јасмин“.....	168
Министерство за правда.....	112	Одбор за доделување на државната награда „11 Октомври“.....	168
Министерство за финансии.....	112	Одбор за доделување на државната награда „Мајка Тереза“.....	168
Министерство за економија.....	113	Одбор за доделување на државната награда „8 Септември“.....	168
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	115	Одбор за доделување на државната награда „23 Октомври“.....	168
Министерство за здравство.....	118	Меѓународни договори.....	168
Министерство за образование и наука.....	126	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кон кои се придржува/прифаќа Република Македонија на покана на Европската унија.....	170
Министерство за труд и социјална политика.....	127	Колективни договори.....	171
Министерство за култура.....	131	Спогодби.....	171
Министерство за транспорт и врски.....	132	Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	171
Министерство за животна средина и просторно планирање.....	135	Фонд за здравствено осигурување на Македонија.....	171
Министерство за информатичко општество и администрација.....	136	Фитосанитарна управа.....	173
Министерство за локална самоуправа.....	136	Управа за семе и саден материјал.....	173
Уставен суд на Република Македонија.....	136	Совет за радиодифузија на Република Македонија.....	174
Судски совет на Република Македонија.....	137	Адвокатска комора на Република Македонија.....	174
Државна изборна комисија.....	139	Комора на извршители на Република Македонија.....	175
Државен завод за статистика.....	139	Нотарска комора на Република Македонија.....	175
Комисија за хартии од вредност на Република Македонија.....	139	Стоматолошка комора на Република Македонија.....	175
Народна банка на Република Македонија.....	145	Дирекција за заштита и спасување.....	175
Агенција за катастар на недвижности.....	146		
Агенција за млади и спорт.....	147		
Агенција за храна и ветеринарство.....	148		
Агенција за цивилно воздухопловство.....	151		
Агенција за електронски комуникации на РМ.....	151		
Агенција за пошти.....	152		
Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.....	152		
Агенција за супервизија на осигурување.....	153		
Агенција за регулирање на железничкиот сектор.....	153		
Агенција за управување со одземен имот.....	154		

	Стр.		Стр.
Дирекција за заштита на лични податоци...	175	Локална самоуправа.....	175
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони.....	175	Државен инспекторат за локална самоуправа.....	176
ЈП Службен весник на Република Македонија.....	175	Државен архив на Република Македонија	176
ЈП Македонска Радио-телевизија.....	175	Централен депозитар за хартии од вредност АД - Скопје.....	176
Здружение за заштита на авторски музички права.....	175	Македонска академска истражувачка мрежа МАРнет.....	176

ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР
НА ПРОПИСИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН
ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА” ВО 2013 ГОДИНА

СОБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЗАКОНИ

Рег. бр.	Бр./стр.		
474.	13/2	Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на природата.	
475.	13/4	Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност.....	
476.	13/9	Закон за изменување и дополнување на Законот за странците.....	
477.	13/10	Закон за дополнување на Законот за матичната евиденција.....	
478.	13/10	Закон за изменување на Законот за постапување по претставки и предлози	
479.	13/11	Закон за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија	
480.	13/16	Закон за изменување и дополнување на Законот за превоз на опасни материји во патниот и железничкиот сообраќај.....	
481.	13/17	Закон за автокампови.....	
482.	13/37	Закон за изменување и дополнување на Законот за агенциите за привремени вработувања	
483.	13/40	Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи	
484.	13/42	Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.....	
485.	13/58	Закон за изменување и дополнување на Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување.	
582.	15/2	Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој.....	
583.	15/7	Закон за изменување на Законот за јавните набавки	
584.	15/7	Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување.....	
585.	15/9	Закон за изменување и дополнување на Законот за високото образование...	
586.	15/24	Закон за студентскиот стандард	
830.	30/2	Исправка	
587.	15/40	Закон за изменување и дополнување на Законот за ученичкиот стандард ..	
588.	15/41	Закон за изменување и дополнување на Законот за државните службеници	
589.	15/42	Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните службеници	
590.	15/43	Закон за изменување на Законот за социјалната заштита.....	
591.	15/44	Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување.....	
592.	15/45	Закон за дополнување на Законот за внатрешната пловидба	
593.	15/47	Закон за дополнување на Законот за Владата на Република Македонија.....	
601.	16/2	Закон за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на медицина	
602.	16/16	Закон за изменување на Законот за здравственото осигурување	
707.	23/2	Закон за договорите за превоз во патниот сообраќај.....	
708.	23/27	Закон за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај.....	
709.	23/36	Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации.....	
710.	23/36	Закон за изменување и дополнување на Законот за водите.....	
711.	23/44	Закон за изменување и дополнување на Законот за виното	
712.	23/50	Закон за изменување и дополнување на Законот за сточарството.....	
713.	23/55	Закон за земјоделски задруги	
714.	23/62	Закон за изменување на Законот за културата.....	
715.	23/62	Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство	
716.	23/64	Закон за заштита на децата	
717.	23/136	Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа	
718.	23/139	Закон за изменување на Законот за инвалидски организации	
719.	23/139	Закон за изменување и дополнување на Законот за стандардизација	

720. Закон за партиски истражувачко-аналитички центри	23/141	769. Закон за дополнување на Законот за шумите.....	25/13
721. Закон за дополнување на Законот за политичките партии.....	23/143	770. Закон за изменување и дополнување на Законот за минерални сировини....	25/14
722. Закон за изменување и дополнување на Законот за финансирање на политичките партии	23/143	790. Закон за изменување и дополнување на Законот за банките.....	26/2
743. Закон за изменување и дополнување на Законот за субвенционирање на станбен кредит	24/2	791. Закон за изменување и дополнување на Законот за надворешни работи.....	26/17
744. Закон за дополнување на Законот за експропријација	24/4	792. Закон за изменување на Законот за Академијата за судии и јавни обвинители	26/46
745. Закон за мирување и отпишување на обврски по основ на придонеси за задолжително здравствено осигурување кои настанале до крајот на 2008 година	24/5	793. Закон за отпишување на камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување	26/46
746. Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за Проектот за подобрување на постоечката регионална и општинска патна мрежа, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Јавното претпријатие за државни патишта.....	24/9	842. Закон за дополнување на Изборниот законик	31/2
747. Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование	24/10	877. Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик.....	34/3
748. Закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование .	24/13	1229. Закон за изменување на Законот за санација и реконструирање на дел од банките во Република Македонија.....	55/2
749. Закон за дополнување на Законот за високото образование	24/16	1230. Закон за дополнување на Законот за денационализација.....	55/2
750. Закон за изменување и дополнување на Законот за учебници за основно и средно образование.....	24/17	1231. Закон за регулирање на дел од долгот кон Обединетата банка на Швајцарија.....	55/3
751. Закон за изменување и дополнување на Законот за стручно образование и обука	24/20	1232. Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик	55/4
752. Закон за изменување и дополнување на Законот за научно-истражувачката дејност.....	24/21	1233. Закон за катастар на недвижности	55/7
753. Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност.....	24/22	1234. Закон за изменување и дополнување на Законот за пожарникарството.....	55/77
754. Закон за дополнување на Законот за просветната инспекција.....	24/23	1235. Закон за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање.....	55/84
765. Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи	25/2	1236. Закон за изменување и дополнување на Законот за домување	55/93
766. Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа.....	25/8	1461. Закон за преземање на акционерските друштва.....	69/3
767. Закон за изменување и дополнување на Законот за градежно земјиште.....	25/9	1462. Закон за изменување и дополнување на Законот за царински мерки за заштита на права од интелектуална сопственост	69/33
768. Закон за изменување и дополнување на Законот за градење.....	25/12	1463. Закон за изменување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија.....	69/35
		2497. Исправка	104/19
		1464. Закон за воведување на систем за управување со квалитетот и заедничката рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната служба.....	69/36

1465. Закон за изменување и дополнување на Законот за бирото за развој на образованието.....	69/39	1761. Закон за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања.....	79/3
1466. Закон за изменување и дополнување на Законот за губриња	69/41	1762. Закон за дополнување на Законот за данокот на добивка.....	79/8
1467. Закон за изменување и дополнување на Законот за производи за заштита на растенијата.....	69/44	1763. Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште	79/9
1468. Закон за изменување и дополнување на Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	69/48	1764. Закон за изменување и дополнување на Законот за шумите	79/11
1469. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравјето на растенијата.....	69/51	1765. Закон за иновациската дејност	79/24
1470. Закон за изменување и дополнување на Законот за ловството.....	69/54	1766. Закон за изменување и дополнување на Законот за градење	79/41
1471. Закон за дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој	69/56	1767. Закон за прибавување и размена на докази и податоци по службена должност	79/44
1506. Закон за изменување на Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем за Проектот за изградба на автопатот на Коридорот X, на делницата Демир Капија - Смоквица	70/2	1768. Закон за дополнување на Законот за прогласување на Преспанското Езеро за споменик на природата.....	79/45
1507. Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за Проектот за изградба и инсталација на електронски систем за наплата на патарини долж Коридорот X, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Јавното претпријатие за државни патишта.....	70/3	1769. Закон за изменување и дополнување на Законот за надзор на пазарот.....	79/46
1508. Закон за дополнување на Законот за основање на Државен универзитет „Гоце Делчев“ во Штип”	70/4	1770. Закон за изменување и дополнување на Законот за стечај.....	79/50
1509. Закон за изменување на Законот за основање на Универзитет за информатички науки и технологии "Свети Апостол Павле”	70/5	1771. Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика.....	79/82
1510. Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва.....	70/6	1772. Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита	79/95
1511. Закон за изменување и дополнување на Законот за возила	70/10	1773. Закон за заштита од вознемирување на работно место.....	79/108
1512. Закон за изменување и дополнување на Законот за едношалтерски систем и водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица.....	70/10	1834. Закон за дополнување на Кривичниот законик.....	82/2
1530. Закон за изменување и дополнување на Законот за радиодифузната дејност.....	72/2	1835. Закон за изменување и дополнување на Законот за државните службеници	82/3
1531. Закон за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесплатно изградени објекти.....	72/7	1836. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните службеници	82/3
		1837. Закон за престанување на важењето на Законот за адвокатски маркички ...	82/3
		1838. Закон за финансиската инспекција во јавниот сектор.....	82/4
		1839. Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите	82/11
		2352. Исправка	98/2
		1840. Закон за филмската дејност.....	82/17
		1995. Закон за прекинување на бременоста	87/3
		1996. Закон за изменување на Законот за земјоделското земјиште	87/13
		1997. Закон за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост.....	87/13
		1998. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита.	87/24
		2155. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување.....	91/4

2156. Закон за изменување и дополнување на Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување	91/4	2539. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните службеници.....	106/3
2157. Закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на данок на додадена вредност, персонален данок на доход, данок на добивка и придонеси за пензиско и инвалидско осигурување во траен влог во Друштвото Фабрика за шински возила „Велес“ ДООЕЛ - Велес.....	91/10	2540. Закон за изменување на Законот за земјоделското земјиште	106/4
2158. Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување	91/12	2541. Закон за изменување и дополнување на Законот за квалитетот на земјоделските производи.....	106/5
2227. Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската тарифа	93/3	2542. Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој.....	106/13
2228. Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Преземен и изменет договор за заем за Проектот за подобрување на постојната регионална и локална патна мрежа, кој ќе се склучи меѓу Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка и Јавното претпријатие за државни патништа.....	93/4	2543. Закон за изменување и дополнување на Законот за виното	106/15
2229. Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем, наменет за дополнително финансирање на проектот „Ветерен парк Богданци“, кој ќе се склучи меѓу Кредитната банка за обнова - КФВ и АД ЕЛЕМ.....	93/5	2544. Закон за изменување и дополнување на Законот за судските такси	106/16
2230. Закон за изменување и дополнување на Законот за животната средина	93/7	2545. Закон за изменување и дополнување на Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост	106/17
2231. Закон за изменување на Законот за тутун и тутунски производи	93/10	2833. Закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на данок на додадена вредност, данок од добивка, персонален данок на доход, придонеси за пензиско и инвалидско осигурување како и камати и споредни даночни давачки и обврски по основ на денарски кредити во траен влог во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. Скопје.....	119/2
2232. Закон за изменување и дополнување на Законот за минерални сировини ...	93/11	2834. Закон за изменување и дополнување на Законот за оружјето.....	119/4
2373. Закон за изменување на Законот за тутун и тутунски производи	99/2	3318. Исправка	138/4
2489. Закон за изменување на Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација.....	104/2	2835. Закон за изменување и дополнување на Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема.....	119/19
2490. Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка	104/2	2836. Закон за изменување на Законот за јавните претпријатија.....	119/29
2491. Закон за изменување и дополнување на Законот за државната статистика .	104/5	2837. Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва	119/30
2538. Закон за изменување на Законот за државните службеници	106/3	2838. Закон за индустриски - зелени зони ..	119/31
		2839. Закон за поддршка на домашната музичка продукција	119/46
		2856. Закон за изменување и дополнување на Законот за студентскиот стандард	120/2
		2857. Закон за дополнување на Законот за Бирото за развој на образованието.....	120/2
		2858. Закон за изменување и дополнување на Законот за учебници за основно и средно образование	120/3
		2859. Закон за изменување на Законот за трговските друштва.....	120/4
		2860. Закон за дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај	120/5

2861. Закон за задолжување на М-НАВ АД Скопје со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем по Проектот за надградба на македонскиот систем за воздухопловна навигација - втора фаза без државна гаранција.....	120/6	3536. Закон за претворање на побарувањето на Република Македонија по основ на јавни давачки во траен влог во друштвото Тутунски комбинат АД Прилеп.....	148/8
3298. Закон за дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа.....	137/2	3537. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки.....	148/10
3299. Закон за правосудниот испит.....	137/2	3752. Исправка	160/2
3300. Закон за изменување и дополнување на Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост.....	137/11	3538. Закон за изменување и дополнување на Законот за спортот.....	148/21
3301. Закон за дополнување на Законот за заштита на културното наследство ...	137/13	3539. Закон за правда за децата.....	148/26
3302. Закон за изменување и дополнување на Законот за стручно образование и обука	137/13	3540. Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен	148/73
3303. Закон за изменување на Законот за иновациската дејност.....	137/14	3541. Закон за дополнување на законот за бирото за развој на образованието.....	148/73
3304. Закон за дополнување на Законот за просветната инспекција.....	137/15	3557. Закон за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патна делница Миладиновци - Штип и патна делница Кичево - Охрид	149/2
3305. Закон за Националната рамка на квалификации	137/15	3558. Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за "Проект за изградба на автопат-делница Миладиновци - Штип" кој ќе се склучи меѓу Експорт - импортер банката на Кина и ЈП за државни патишта	149/132
3306. Закон за матичен број	137/38	3559. Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за „Проект за изградба на автопат - делница Кичево - Охрид“ кој ќе се склучи меѓу Експорт - импортер банката на Кина и ЈП за државни патишта	149/134
3307. Закон за изменување и дополнување на Законот за користење и располагање со стварите на државните органи.	137/42	3596. Изменување и дополнување на Буџетот на Република Македонија за 2013 година.....	152/2
3308. Закон за изменување и дополнување на Законот за сигурност во железничкиот систем.....	137/47	3597. Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за проектот „Модернизација на блок 1 во ТЕ Битола“, кој ќе се склучи меѓу Дојче банка и АД ЕЛЕМ	152/407
3309. Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешната пловидба	137/48	3724. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита од пушењето ..	157/2
3310. Закон за изменување и дополнување на Законот за градежно земјиште.....	137/49	3725. Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2012 година ..	157/3
3311. Закон за изменување и дополнување на Законот за градење.....	137/26	3868. Закон за дополнување на Законот за генетски модифицирани организми...	163/4
3510. Закон за изменување и дополнување на Законот за странците	147/2	3869. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на природата ..	163/4
3511. Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала	147/3	3870. Закон за изменување на Законот за заштита од бучава во животната средина.....	163/5
3512. Закон за изменување и дополнување на Законот за научно-истражувачката дејност.....	147/15	3871. Закон за изменување на Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори	163/6
3513. Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со отпадот	147/16	3872. Закон за изменување на Законот за управување со пакување и отпад од пакување.....	163/6
3514. Закон за изменување и дополнување на Законот за авторското право и сродните права	147/20	3873. Закон за изменување и дополнување на Законот за водите.....	163/7
3515. Закон за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор	147/31		
3516. Закон за изменување и дополнување на Законот за шумите	147/48		
3533. Закон за дополнување на Законот за вработување и работа на странци.....	148/2		
3534. Закон за изменување и дополнување на Законот за трговија	148/3		
3535. Закон за изменување и дополнување на Законот за лизинг	148/4		

3874. Закон за изменување на Законот за квалитет на амбиентниот воздух	163/9	3954. Закон за изменување на Законот за заштита на потрошувачите	164/16
3875. Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема	163/9	3955. Закон за изменување на Законот за угостителска дејност	164/16
3876. Закон за изменување на Законот за железничкиот систем	163/13	3956. Закон за изменување на Законот за градежните производи	164/17
3877. Закон за изменување и дополнување на Законот за сигурност во железничкиот систем	163/13	3957. Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на производите	164/17
3878. Закон за изменување на Законот за интероперабилност во железничкиот систем	163/20	3958. Закон за изменување на Законот за трговија	164/18
3879. Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешната пловидба	163/21	3959. Закон за изменување на Законот за вршење на занаетчиска дејност	164/19
3880. Закон за изменување и дополнување на Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти	163/27	3960. Закон за изменување и дополнување на Законот за возила	164/19
3881. Закон за изменување и дополнување на Законот за комунални дејности	163/28	3961. Закон за изменување на Законот за контрола на предметите од скапоцени метали	164/26
3882. Закон за изменување на Законот за жичари и ски - лифтови	163/30	3962. Закон за изменување и дополнување на Законот за метрологијата	164/27
3883. Закон за изменување и дополнување на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води	163/31	3963. Закон за изменување и дополнување на Законот за техничката инспекција	164/27
3884. Закон за изменување и дополнување на Законот за превоз на опасни материји во патниот и железничкиот сообраќај	163/31	3964. Закон за изменување и дополнување на Законот за Државен пазарен инспекторат	164/29
3885. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта	163/34	3965. Закон за изменување и дополнување на Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема	164/31
3886. Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со отпадот	163/35	3966. Закон за изменување и дополнување на Законот за детективската дејност ..	164/31
3887. Закон за изменување и дополнување на Законот за домување	163/43	3967. Закон за изменување и дополнување на Законот за оружјето	164/35
3888. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавна чистота	163/47	3968. Закон за изменување на Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување	164/39
3889. Закон за изменување и дополнување на Законот за гробишта и погребални услуги	163/51	3969. Закон за изменување на Законот за безбедност во снабдувањето со крв ...	164/39
3890. Закон за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај	163/54	3970. Закон за изменување на Законот за земање и пресадување на делови на човечкото тело заради лекување	164/40
3891. Закон за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање	163/58	3971. Закон за изменување на Законот за прекинување на бременоста	164/40
3892. Закон за изменување и дополнување на Законот за градење	163/66	3972. Закон за изменување на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции	164/41
3893. Закон за изменување и дополнување на Законот за градежно земјиште	163/75	3973. Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала	164/41
3950. Закон за изменување и дополнување на Законот за управната инспекција ..	164/2	3974. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита ..	164/43
3951. Закон за изменување и дополнување на Законот за просветната инспекција ..	164/4	3975. Закон за изменување и дополнување на Законот за ловството	164/43
3952. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство	164/5	3976. Закон за изменување и дополнување на Законот за рибарство и аквакултура	164/53
3953. Закон за изменување и дополнување на Законот за туристичка дејност	164/15	3977. Закон за изменување и дополнување на Законот за тутун и тутунски производи	164/60
		3978. Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната ..	164/67
		3979. Закон за изменување и дополнување на Законот за пасиштата	164/69

3980. Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште	164/71	4367. Буџет на Република Македонија за 2014 година.....	180/2
3981. Закон за изменување и дополнување на Законот за стечај	164/77	4368. Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2014 година.....	180/414
3982. Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика	164/84	4457. Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.....	184/3
3983. Закон за изменување и дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција.....	164/101	4458. Закон за медиуми.....	184/78
3984. Закон за дополнување на Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност	164/103	4610. Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита	187/3
3985. Закон за изменување и дополнување на Законот за хемикалии	164/104	4611. Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи	187/4
3986. Закон за изменување и дополнување на Законот за евиденциите во областа на здравството	164/106	4612. Закон за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход.....	187/5
3987. Закон за изменување и дополнување на Законот за Државниот инспекторат за земјоделство	164/111	4613. Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон	187/11
3988. Закон за изменување и дополнување на Законот за шумарска и ловна инспекција	164/113	4614. Закон за изменување на Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари.....	187/15
3989. Закон за изменување и дополнување на Законот за приватно обезбедување	164/115	4615. Закон за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка	187/15
3990. Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа.....	164/119	4616. Закон за финансиска дисциплина.....	187/19
3991. Закон за изменување и дополнување на Законот за инспекцијата на труд... ..	164/127	4617. Закон за изменување и дополнување на Законот за животната средина.....	187/27
3992. Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.....	164/129	4618. Закон за основање на Факултет за информатички и комуникациски технологии во состав на универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола	187/38
3993. Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита....	164/135	4619. Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи	187/40
4135. Закон за изменување на Законот за работните односи.....	170/3	4620. Закон за изменување и дополнување на Законот за спортот.....	187/42
4136. Закон за изменување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување	170/4	4621. Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка.....	187/44
4137. Закон за задолжување на АД МЕРСО со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем по Проектот „Ревитализација и модернизација на преносната мрежа и управување со електроенергетскиот систем“ без државна гаранција.....	170/4	4622. Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување	187/47
4138. Закон за изменување на Законот за платниот промет.....	170/5	4623. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта	187/53
4139. Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување	170/6	4624. Закон за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај	187/54
4140. Закон за изменување на Законот за исплата на платите во Република Македонија	170/9	4625. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување.....	187/59
4141. Закон за изменување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија	170/9	4626. Закон за изменување и дополнување на Законот за угостителска дејност	187/61
4142. Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите.....	170/10	4627. Закон за прогласување на Законот за изменување на Законот за трговските друштва	187/67
		4628. Закон за дополнување на Законот за основање на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија	187/67
		4629. Закон за изменување и дополнување на Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа	187/68
		4630. Закон за дополнување на Законот за рамномерен регионален развој.....	187/69

4631. Закон за изменување и дополнување на Законот за културата.....	187/70
4632. Закон за изменување и дополнување на Законот за употреба на македонскиот јазик	187/72
4633. Закон за изменување и дополнување на Законот за ловството.....	187/79
4634. Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната.	187/80
4635. Закон за изменување и дополнување на Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	187/86
4636. Закон за консолидација на земјоделско земјиште	187/89
4642. Закон за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања.....	188/2
4643. Закон за изменување на Законот за преземање на акционерските друштва	188/3
4644. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавна внатрешна финансиска контрола.....	188/4
4645. Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на сметководствени работи.....	188/11
4646. Закон за изменување и дополнување на Законот за инвестициски фондови.	188/19
4647. Закон за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување.....	188/20
4648. Закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународната банка за обнова и развој-Светската банка по Договорот за заем за проектот за развој на вештини и иновации.....	188/30
4649. Закон за изменување и дополнување на Законот за виното.....	188/31
4650. Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Финансискиот договор за обезбедување на заем, наменет за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти - IV фаза, кој ќе се склучи меѓу Европската инвестициона банка и Македонската банка за поддршка на развојот.....	188/33
4651. Закон за изменување и дополнување на Законот за користење и располагање со стварите на државните органи..	188/34
4652. Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжување на Република Македонија кај Банката за развој при Советот на Европа по Рамковниот договор за заем за делумно финансирање на Проектот за домување на социјално ранливи групи.....	188/36
4653. Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност.....	188/37
4654. Закон за изменување и дополнување на Законот за ревизија.....	188/49
4655. Закон за изменување и дополнување на Законот за девизно работење.....	188/57

4656. Закон за изменување и дополнување на Законот за даноците на имот.....	188/61
4657. Закон за медијација.....	188/62

ОДЛУКИ

Рег. бр.	Бр./стр.
486. Одлука за именување на заменик на министерот за економија	13/74
487. Одлука за именување на јавен обвинител на Република Македонија	13/75
488. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на други држави.....	13/75
489. Одлука за избор на член на Државниот совет за превенција на малолетничко престапништво.....	13/75
490. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на државната награда „23 Октомври“	13/75
491. Одлука за разрешување на член на Државната комисија за спречување на корупцијата	13/76
723. Одлука за верификација на мандатот на пратеник во Собранието на Република Македонија.....	23/144
724. Одлука за огласување именување на член на Државната комисија за спречување на корупцијата	23/144
725. Одлука за избор на претседател и комисионери (членови) на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	23/145
726. Одлука за именување на член на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување	23/145
727. Одлука за именување на претседател и членови на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување	23/145
795. Исправка	26/51
728. Одлука за престанок на мандатот на член на Советот на јавното претпријатие Македонска радио-телевизија....	23/146
771. Одлука за избор на членови на Владата на Република Македонија.....	25/15
772. Одлука за именување на заменици на министри	25/15
773. Одлука за именување на член на Советот на експерти на агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.....	25/16
801. Одлука за одобрување на Годишната програма за работа на Агенцијата за пошти за 2013 година.....	27/3

- | | | | |
|---|------|--|------|
| 802. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на надоместоците што ги наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва | 27/3 | 808. Одлука за одобрување на финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија за редовни и инвестициони активности на вториот телевизиски програмски сервис преку сателит наменет за иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во Европа и на другите континенти на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници за 2013 година | 27/5 |
| 803. Одлука за давање согласност на Одлуката за висината на месечниот надоместок што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2013 година.. | 27/3 | 809. Одлука за одобрување на финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија за редовни и инвестициони активности на Собранискиот канал за 2013 година .. | 27/5 |
| 804. Одлука за одобрување на финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија за редовни и инвестициони активности на радиопрограмите наменети за соседните земји и Европа на странски јазици за 2013 година | 27/3 | 810. Одлука за давање согласност на статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор | 27/5 |
| 805. Одлука за одобрување на финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија за редовни и инвестициони активности на радиопрограмите наменети за информирање на иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во соседните земји, во Европа и на другите континенти на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници за 2013 година..... | 27/4 | 1190. Одлука за верификација на мандатот на пратеник во Собранието на Република Македонија..... | 53/2 |
| 806. Одлука за одобрување на финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија за редовни и инвестициони активности на радиопрограмски сервис преку сателит наменет за иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во Европа и на другите континенти на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници за 2013 година | 27/4 | 1191. Одлука за изменување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северно атлантската договорна организација (ПС НАТО)..... | 53/2 |
| 807. Одлука за одобрување на финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија за редовни и инвестициони активности на првиот телевизиски програмски сервис преку сателит наменет за иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во Европа и на другите континенти на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници за 2013 година..... | 27/4 | 1192. Одлука за избор на еден член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија..... | 53/2 |
| | | 1193. Одлука за именување член на Државната комисија за спречување на корупцијата | 53/2 |
| | | 1194. Одлука за одобрување на Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2013 година..... | 53/3 |
| | | 1195. Одлука за давање согласност на Предлогот на годишната програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2013 година..... | 53/3 |
| | | 1196. Одлука за давање согласност на Предлогот на годишниот финансиски план на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2013 година..... | 53/3 |
| | | 1197. Одлука за користење на средствата од концесискиот надоместок за користење на аеродромите во Република Македонија за 2012 година..... | 53/3 |
| | | 1268. Одлука за верификација на мандатот на пратениците во Собранието на Република Македонија..... | 57/2 |

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| 1269. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција на Европската унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР АЛТЕА..... | 57/2 | 1784. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател, потпретседатели, членови и заменици – членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација..... | 79/120 |
| 1472. Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција на Обединетите Нации, УНИФИЛ во Либан..... | 69/57 | 1785. Одлука за изменување на Одлуката за разрешување и избор на претседател и членови на Советот за научно-културните средби „Десет дена Крушевска република“..... | 79/121 |
| 1513. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работа за 2012 година на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор..... | 70/13 | 1786. Одлука за објавување јавен конкурс за избор на член на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер..... | 79/121 |
| 1774. Одлука за избор на членови на Владата на Република Македонија..... | 79/117 | 2131. Одлука за престанок на мандат на член на Советот на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија.... | 90/2 |
| 1952. Исправка..... | 85/2 | 2492. Одлука за изменување на член на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување..... | 104/18 |
| 1775. Одлука за именување на заменик на министерот за локална самоуправа... | 79/117 | 2493. Одлука за избор на заменици на народниот правобранител..... | 104/18 |
| 1776. Одлука за верификација на мандатот на пратениците во Собранието на Република Македонија..... | 79/118 | 2494. Одлука за користење на средствата од концесискиот надоместок за користење на аеродромите во Република Македонија за 2012 година..... | 104/19 |
| 1777. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија..... | 79/118 | 2495. Одлука за давање согласност на Предлог за изменување на Годишниот финансиски план на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2013 година..... | 104/19 |
| 1778. Одлука за изменување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на други држави..... | 79/119 | 2496. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје..... | 104/19 |
| 1779. Одлука за изменување на Одлуката за избор на членови на Комитетот за односи меѓу заедниците..... | 79/119 | 2840. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија..... | 119/57 |
| 1780. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.... | 79/119 | 2841. Одлука за изменување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на други држави и избор на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на други држави..... | 119/57 |
| 1781. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседател, потпретседател, членови и заменици-членови на Националниот совет за евроинтеграции..... | 79/120 | 2842. Одлука за изменување на Одлуката за избор на членови на Комитетот за односи меѓу заедниците..... | 119/58 |
| 1782. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател, членови и заменици - членови на Советот на Собранискиот канал..... | 79/120 | 2843. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседател, потпретседател, членови и заменици-членови на Националниот совет за евроинтеграции..... | 119/58 |
| 1783. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на Составот на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ)..... | 79/120 | | |

2844. Одлука за изменување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици-членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ)	119/58
2845. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател, потпретседатели, членови и заменици-членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација.....	119/59
2846. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на државната награда „Мито Хаџи Василев Јасмин“	119/59
2847. Одлука за разрешување и именување на член на Советот за статистика на Република Македонија	119/59
2869. Одлука за објавување јавен конкурс за именување на претседател и членови на Државната комисија за жалби по јавни набавки	121/4
3249. Одлука за избор на членови на Судскиот совет на Република Македонија	133/2
3465. Одлука за престанок на мандатот за членови на Советот на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија.....	144/2
3567. Одлука за огласување избор на претседател на Државната изборна комисија	150/2
3852. Одлука за избор на судија на Уставниот суд на Република Македонија...	162/2
3853. Одлука за избор на претседател на Државната изборна комисија.....	162/2
3854. Одлука за именување на претседател и членови на Државната комисија за жалби по јавни набавки.....	162/2
3855. Одлука за именување на членови на Комисијата за електронски комуникации	162/2
3856. Одлука за избор на член на Државниот совет за превенција на малолетничко престапништво	162/3
3857. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на државната награда " 8 Септември"	162/3
3858. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Универзитетот "Гоце Делчев" во Штип	162/3
3994. Одлука за објавување јавен конкурс за избор на заменик на претседателот на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.....	164/143

3995. Одлука за објавување јавен конкурс за именување членови на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен	164/144
4369. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција во Авганистан во состав на меѓународните сили за безбедносна поддршка на Авганистан - ИСАФ.....	181/2
4370. Одлука за избор на член на Судскиот совет на Република Македонија.....	181/3
4411. Одлука за објавување јавен конкурс за именување член на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен	182/2
4412. Одлука за објавување оглас за избор на членови на Комисијата за верификација на фактите	182/2

РЕШЕНИЕ

Рег. бр.	Бр./стр.
264. Решение за распишување на избори за членови на советите на општините и советот на градот Скопје и за градоначалници на општините и за градоначалник на градот Скопје.....	7/2

ОГЛАСИ

Рег. бр.	Бр./стр.
265. Оглас за избор на еден член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија што го избира Собранието на Република Македонија.....	7/2
2696. Оглас за избор на членови на Судскиот совет на Република Македонија што ги избира Собранието на Република Македонија.....	112/2

ДЕЛОВНИК

Рег.бр.	Бр./стр.
729. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот на Собранието на Република Македонија.....	23/146
1218. Деловник на Собранието на Република Македонија (Пречистен текст) ..	54/62

ПРОГРАМИ

Рег. бр.	Бр./стр.
3250. Програма за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности за 2013 година..	133/2
4658. Измена на водостопанската основа на Република Македонија од 1968 година за Акумулацијата Бучин.....	188/84

СТРАТЕГИИ

Рег. бр.	Бр./стр.
594. Национална стратегија за развој на културата за период 2013-2017.....	15/48

811. **Стратегија** за родова еднаквост
2013-2020 **27/6**

**ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Рег. бр.	Бр./стр.
297. Закон за здравствената заштита (Пречистен текст).....	10/2
774. Закон за личната карта (Пречистен текст)	25/16
794. Закон за исплата на платите во Ре- публика Македонија (Пречистен текст).....	26/48
843. Закон за евиденциите од областа на трудот (Пречистен текст).....	31/4
1198. Закон за безбедност и здравје при ра- бота (Пречистен текст)	53/4
1199. Закон за пензиското и инвалидското осигурување (Пречистен текст).....	53/16
1215. Закон за азил и привремена заштита (Пречистен текст).....	54/2
1216. Закон за работните односи (Пречис- тен текст)	54/14
1217. Закон за инвалидски организации (Пречистен текст).....	54/57
1307. Закон за градежно земјиште (Пре- чистен текст)	59/2
1438. Закон за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ број 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12 и 155/12) (Пречистен текст)	68/3
1514. Закон за просторно и урбанистичко планирање (Пречистен текст).....	70/14
1515. Закон за градење (Пречистен текст).	70/36
2159. Закон за железничкиот систем (Пре- чистен текст)	91/13
3234. Закон за минерални сировини (Пре- чистен текст)	132/2
3542. Закон за социјална заштита (Пречис- тен текст)	148/74
266. Исправка на Законот за доброволно здравствено осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 145/12).....	7/2
310. Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за евиден- циите од областа на трудот („Служ- бен весник на РМ“ бр. 166/12).....	11/2
831. Исправка на Законот за еднакви можности на жените и мажите („Службен весник на РМ“ бр. 6/2012)	30/2
1200. Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за поста- пување со бесправно изградени об- јекти („Службен весник на РМ“ бр. 155/12).....	53/48
2943. Исправка на Законот за облигацио- ните односи („Службен весник на Ре- публика Македонија“ број 18/2001)..	123/3

795. **Исправка** на Одлуката за именување
на член на Советот на експерти на
Агенцијата за супервизија на осигу-
рување..... **26/51**

**ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Рег. бр.	Бр./стр.
1. Указ бр. 37 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	1/1
697. Указ бр. 38 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	22/2
730. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Репуб- лика Македонија во Обединетото кралство на Велика Британија и Се- верна Ирска	23/148
731. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Репуб- лика Македонија во Кралството Шпа- нија.....	23/148
796. Указ бр. 39 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	26/51
832. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Принци- патот Андора.....	30/2
962. Указ бр. 40 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	42/2
1384. Указ бр. 37 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	64/2
1532. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Репуб- лика Македонија во Големото Вој- водство Луксембург	72/9
1787. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Швајцарската конфедерација	79/121
2233. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Репуб- лика Србија	93/24
2444. Указ бр. 41 од 17 јули 2013 година..	103/4
2498. Указ бр. 38 од 16 јули 2013 година ...	104/20
2499. Указ бр. 39 од 16 јули 2013 година ...	104/20
2500. Указ бр. 40 од 16 јули 2013 година ...	104/20
2501. Указ бр. 41 од 16 јули 2013 година ...	104/20
2502. Указ бр. 42 од 16 јули 2013 година ...	104/20
2503. Указ бр. 43 од 16 јули 2013 година ...	104/21
2504. Указ бр. 44 од 16 јули 2013 година ...	104/21
2505. Указ бр. 45 од 16 јули 2013 година ...	104/21
2506. Указ бр. 46 од 16 јули 2013 година ...	104/21
2507. Указ бр. 47 од 16 јули 2013 година ...	104/21
2508. Указ бр. 48 од 16 јули 2013 година ...	104/21
2509. Указ бр. 49 од 16 јули 2013 година ...	104/22
2510. Указ бр. 50 од 16 јули 2013 година ...	104/22

2602. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Косово	108/3	3666. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Босна и Херцеговина.....	155/4
2603. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Албанија.....	108/3	3667. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Италијанската Република	155/4
2710. Указ бр. 42 од Претседателот на Република Македонија	115/3	3668. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Канада .	155/4
2711. Указ бр. 43 од Претседателот на Република Македонија	115/4	3669. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Народна Република Кина	155/5
2712. Указ бр. 44 од Претседателот на Република Македонија	115/4	3670. Указ за отповикување од должноста указ вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Арапската Република Египет.....	155/5
2713. Указ бр. 45 од Претседателот на Република Македонија	115/4	3671. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија при Светиот Престол.....	155/5
2714. Указ бр. 46 од Претседателот на Република Македонија	115/4	3672. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Полска.....	155/5
2715. Указ бр. 47 од Претседателот на Република Македонија	115/5	3673. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Шведска	155/5
2716. Указ бр. 48 од Претседателот на Република Македонија	115/5	3726. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Молдавија	157/38
2717. Указ бр. 49 од Претседателот на Република Македонија	115/5	3894. Указ бр. 52 од 25 ноември 2013 година од Претседателот на Република Македонија.....	163/81
2718. Указ Бр. 50 од Претседателот на Република Македонија	115/5	3895. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Косово	163/81
2800. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Ирска и Република Исланд.....	118/3	4482. Указ од Претседателот на Република Македонија.....	185/4
2801. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Албанија	118/3	4539. Указ од Претседателот на Република Македонија.....	186/4
2870. Указ бр. 51 од Претседателот на Република Македонија	121/4	ОДЛУКИ	
2996. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Комонвелтот Австралија, со седиште во Канбера	125/2		
3066. Указ бр. 51 од Претседателот на Република Македонија	128/2	Рег. бр.	Бр./стр.
3067. Указ бр. 52 од Претседателот на Република Македонија	128/2	1037. Одлука за именување директор на Агенцијата за разузнавање.....	47/2
3624. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Данска	154/3	1251. Одлука за помилување на осудени лица	56/2
3663. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Државата Израел.....	155/3	2234. Одлука за помилување на осудени лица	93/24
3664. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија, Шеф на постојаната мисија на Република Македонија при меѓународните организации	155/3	2511. Одлука од Претседателот на Република Македонија	104/22
3665. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Индија.	155/4	2512. Одлука од Претседателот на Република Македонија	104/22
		2513. Одлука од Претседателот на Република Македонија	104/22
		2514. Одлука од Претседателот на Република Македонија	104/23

2515. Одлука од Претседателот на Република Македонија	104/23
2516. Одлука од Претседателот на Република Македонија	104/23
2517. Одлука од Претседателот на Република Македонија	104/23
2518. Одлука од Претседателот на Република Македонија	104/24
2519. Одлука од Претседателот на Република Македонија	104/24
2528. Одлука за помилување на осудени лица по повод 2-ри Август 2013 година - Националниот празник на Република Македонија	105/2
2871. Одлука од Претседателот на Република Македонија	121/4
3416. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за организација и делокруг на работа на Кабинетот на претседателот на Република Македонија	142/2
3425. Одлука за помилување на осудени лица	143/3
3753. Одлука од Претседателот на Република Македонија	160/2
4305. Одлука за помилување на осудени лица	175/2
4413. Одлука за помилување на осудени лица по повод Новата 2014 година....	182/2

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

УРЕДБИ

Рег. бр.	Бр./стр.
7. Уредба за изменување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон....	2/2
31. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп.....	3/2
40. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели.....	4/9
165. Уредба за изменување на Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на организациите на државната управа им се признаваат во тековни трошоци.....	5/4
166. Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2013 година.....	5/4

167. Уредба за вооружувањето и опремата на припадниците на судската полиција.....	5/10
168. Уредба за употреба на огнено оружје, гумена палка и други средства на присилба од страна на припадниците на судската полиција	5/11
169. Уредба за ознаките за звањата и униформата на припадниците на судската полиција.....	5/12
170. Уредба за времетраењето на облеката, чевлите и посебно личната опрема на припадниците на судската полиција.....	5/17
171. Уредба за психофизичките способности што треба да ги поседуваат лицата кои се примаат на работа во судската полиција.....	5/17
172. Уредба за материјалното работење со предметите на вооружувањето и посебната лична опрема на припадниците на судската полиција.....	5/18
173. Уредба за внатрешните односи во судската полиција.....	5/20
222. Уредба за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој.....	6/3
849. Уредба за содржината и начинот на спроведување на јавниот повик за вршење активности од јавен интерес од областа на здравствената заштита на животните.....	32/2
850. Уредба за начинот на спроведување на постапката на реструктурирање на објектите и операторите со храна од животинско потекло, моделот на барања и роковите за спроведување на активностите на постепено унапредување на објектите кои не се во сообразност со прописите за безбедност на храна и ветеринарно здравство.....	32/2
887. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за мерките и процедурите за олеснување во цивилното воздухопловство	36/2
888. Уредба за начинот, организацијата и субјектите на потрага и спасување на воздухоплов	36/82
906. Уредба за посебните услови, начинот и постапката за добивање на одобрение за летање.....	38/2
976. Уредба за начинот на утврдувањето на неповолниот климатски настан, настанатата штета, пресметувањето на загубата на приходот, пресметката на штетата, постапката за исплатата на помошта.....	43/2

1093. Уредба за воспоставување и начин на користење на информацискиот систем за обработка на податоците во електронски облик и електронски потпис во регистарот на типски и единечно одобрени возила системи, составни делови и самостојни технички единици и опрема за возила на Министерството за економија – Биро за метрологија	50/4	2264. Уредба за изменување на Уредбата за условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	95/3
1252. Уредба за повластени тарифи за електрична енергија.....	56/3	2265. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот и постапката за користење на финансиска поддршка за мерките за рурален развој финансирани од компонентата V – ИПАРД од инструментот за претпристапна помош ИПА	95/3
1324. Уредба за видот, начинот, обемот и ценовникот на здравствените прегледи на вработените	60/2	2546. Уредба за составот, начинот на учество, како и начинот на номинирање на претставниците во Советите за управување со подрачјата на речните сливови и Советот за управување со делови од подрачјето на речен слив, како и начинот на работа	106/18
1407. Уредба за мрежа на медицина на трудот	67/3	2639. Уредба за условите и постапката за доделување на регионална помош(*).	109/2
1408. Уредба за дополнување на Уредбата за применување на регулативите на Комисијата на Европските заедници за распоредување на одредени стоки во комбинираната номенклатура (*).	67/6	2872. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2013 година	121/4
1635. Уредба за минималните технички стандарди и услови во поглед на опремата (хардверот), функционалноста на софтверот за електронското јавно наддавање, начинот на користење на истиот и висината на надоместокот за користење на електронскиот систем за јавно наддавање	77/7	2944. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот на распределба, дистрибуција и ревизија на искористеноста на дозволите за меѓународен превоз на стока.....	123/3
1817. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој	81/2	3010. Уредба за минималните технички стандарди и услови во поглед на опремата (хардверот), како и функционалноста на софтверот за електронското јавно наддавање.....	126/4
1847. Уредба за воспоставување и начин на користење на информацискиот систем за спроведување на постапката за издавање на одобрение за градење по електронски пат	83/2	3088. Уредба за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2014 година.....	130/3
1975. Уредба за методологија за распределба на наменски дотации за плати и додатоци на плати за вработените во територијалните противпожарни единици за 2014 година.....	86/2	3089. Уредба за содржината на Годишната програма за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост.....	130/4
1999. Уредба за методологија за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации од областа на културата во 2014 година.....	87/31	3235. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот на давање на услугите на воздухопловна навигација како и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење	132/49
2000. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2013 година	87/32	3466. Исправка.....	144/2
2211. Уредба за изменување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон....	92/2	3319. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за воспоставувањето и начинот на користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при постапки за увоз, извоз и транзит.....	138/4

- | | | | |
|--|-------|--|--------|
| 3320. Уредба за минималните технички стандарди и услови во поглед на опремата (хардверот), како и функционалноста на софтверот за електронското јавно наддавање | 138/5 | 4071. Уредба за клиничките прегледи и другите дополнителни испитувања за утврдување на смрт, како и начинот на утврдување на смртта на лице чии делови од тело може да се земат заради пресадување и за поблиските критериуми по однос на специјалноста кои мора да ги исполнуваат членовите од комисијата која со сигурност ќе го утврди престанокот на работата на мозокот | 168/6 |
| 3365. Уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2013 година... | 139/2 | 4072. Уредба за начинот на работа на координаторот за земање и пресадување на делови од човечкото тело и висината на надоместокот за работите што ги врши | 168/8 |
| 3417. Уредба за изменување на Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп..... | 142/2 | 4073. Уредба за начинот на водење и поблиските критериуми за подготвување на Националната листа на чекање, условите за избор на најсоодветен примател и постапката за доделување на земените делови од човечкото тело заради лекување..... | 168/9 |
| 3426. Уредба за начин на распределба на бесплатно отстапена стока од државен орган и образец на извештај за бесплатно отстапена стока на страна на државен орган..... | 143/3 | 4074. Уредба за начинот на земање, чување и употреба на крвотворни матични клетки | 168/10 |
| 3427. Уредба за критериумите и условите за прогласување на кризна состојба во снабдувањето со природен гас, начинот на снабдување со природен гас во овие услови, мерките што се преземаат во случај на кризна состојба, како и правата и обврските на носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности..... | 143/7 | 4075. Уредба за поблиските критериуми и начинот на избор на жив дарител на органи и ткива, како и лабораториски испитувања што треба да се спроведат ⁽¹⁾ | 168/12 |
| 3598. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за воспоставување и начин на користење на информацискиот систем за спроведување на постапката за издавање на одобрение за градење по електронски пат..... | 153/2 | 4076. Уредба за поблиските критериуми, начинот на следење и известување за сериозни штетни настани и сериозни штетни реакции, како и формата и содржината на регистарот за сериозни штетни настани и сериозни штетни реакции ^(*) | 168/13 |
| 3736. Уредба за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп како и за засновањето на право на стварна службеност..... | 158/2 | 4077. Уредба за начинот на соработката меѓу центарот за трансплантација со други овластени здравствени установи во Република Македонија и со сродни странски и меѓународни организации со цел размена на органи за ради пресадување | 168/19 |
| 3763. Уредба за категоризација, обем на користење и работно време на граничните премини | 161/4 | 4078. Уредба за начинот на водење на медицинската документација..... | 168/19 |
| 4068. Уредба за Методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации за јавните установи за деца – детски градинки по општини за 2014 година | 168/2 | 4095. Уредба за Методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица за 2014 година..... | 169/3 |
| 4069. Уредба за системот на следливост на органи и ткива, системот за идентификување на дарителите, видот, начинот и содржината на ознаките на органите и ткивата ⁽¹⁾ | 168/3 | 4096. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за мрежата на здравствени установи | 169/3 |
| 4070. Уредба за начинот на пренесување и мерките за обезбедување на квалитетот на органите и ткивата при дистрибуција | 168/4 | | |

4097. **Уредба** за изменување на Уредбата за посебните услови, начин и постапка на утврдување на здравствената способност на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал, роковите на важење на лекарските уверенија и посебните услови што треба да ги исполнуваат здравствениите установи и овластен лекар - поединец за вршење на здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал... **169/14**
4306. **Уредба** за изменување и дополнување на Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп како и за засновање на право на стварна службеност..... **175/2**
4323. **Уредба** за изменување и дополнување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон **177/3**
4371. **Уредба** за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2013 година..... **181/3**
4372. **Уредба** за изменување и дополнување на Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој..... **181/4**

ОДЛУКИ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|---|------------|
| 2. Одлука за основање на Јавно претпријатие за државни патишта..... | 1/2 |
| 8. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Геолошки завод на Република Македонија..... | 2/3 |
| 9. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на општина Центар..... | 2/3 |
| 10. Одлука за престанување на важење на Одлуката за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Народна Банка на Република Македонија..... | 2/3 |
| 11. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Народна Банка на Република Македонија..... | 2/3 |

12. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Народна банка на Република Македонија..... **2/4**
13. **Одлука** за поништување на постапката за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – руди на железо на АД Тајмиште Кичево на локалитетот „Тајмиште“, општина Зајас по јавниот повик за доделување на концесии за експлоатација на минерална сировина - руди на железо на локалитетот „Тајмиште“ општина Зајас („Службен весник на Република Македонија“ бр. 132/2012) **2/4**
14. **Одлука** за изменување на Одлуката за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Македонија за учебната 2012/2013 година..... **2/4**
32. **Одлука** за давање согласност за спроведување на постапка за јавно приватно партнерство за изградба на административно-деловна зграда..... **3/5**
33. **Одлука** за утврдување на максималниот износ на ново задолжување преку издавање на државни хартии од вредност во 2012 година..... **3/5**
41. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – геотермална вода на Друштвото за земјоделие, трговија и услуги КАНЕТ АГРО ДООЕЛ Скопје на локалитетот “с.Негорци“, општина Гевгелија..... **4/11**
42. **Одлука** за давање согласност на Годишната инвестициона програма на ЈП Службен весник на Република Македонија за 2013 година..... **4/11**
43. **Одлука** за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2013 година на ЈПУЗПП „Јасен“-Скопје..... **4/11**
44. **Одлука** за давање согласност на Инвестиционата програма за 2013 година на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Другово..... **4/11**
45. **Одлука** за давање согласност на Програмата за работа на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2013 година..... **4/12**
46. **Одлука** за давање согласност на Годишната инвестициона програма на ЈП „Стрежево“ – Битола за 2013 година..... **4/12**

- | | | | |
|---|------|---|------|
| 47. Одлука за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавните игри во 2013 година за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејно насилство и за Црвениот крст на Република Македонија..... | 4/12 | 61. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот завод за индустриска сопственост..... | 4/17 |
| 48. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2013 година на ЈПВ Лисиче–Велес..... | 4/12 | 62. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика..... | 4/18 |
| 49. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за внатрешни работи... | 4/13 | 63. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда..... | 4/18 |
| 50. Одлука за предавање на недвижност-градежно земјиште во владение на Министерство за транспорт и врски... | 4/13 | 64. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за економија..... | 4/19 |
| 51. Одлука за предавање на недвижност - градежно земјиште во владение на Министерство за транспорт и врски... | 4/14 | 65. Одлука за давање согласност на Годишната програма за реализација на стратешкиот план на Агенцијата за катастар на недвижности за 2013 година..... | 4/20 |
| 52. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за донесување на Националната класификација на дејностите - НКД Рев.2..... | 4/15 | 66. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина–песок и чакал на Друштвото за промет и услуги ЕЛСА-МАРТИН ДООЕЛ увоз-извоз с. Горно Коњари Петровец на локалитетот „с. Горно Коњари“, општина Петровец..... | 4/20 |
| 53. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на припадниците на судската полиција за 2013 година.. | 4/15 | 67. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – глина на Друштвото за производство и градежништво СД-ТРАНС ДООЕЛ Славе извоз-увоз с.Звегор Делчево на локалитетот „Врбица“ с. Стар Истевник, општина Делчево..... | 4/20 |
| 54. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на судските службеници за 2013 година..... | 4/15 | 68. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – глина на Друштвото за производство трговија на големо и мало и услуги А-БРИК КОМПАНИ ДООЕЛ Битола на локалитетот “Ергела“, општина Новаци..... | 4/21 |
| 55. Одлука за укинување на увозните давачки за одделни необработени благородни метали..... | 4/15 | 69. Одлука за отстапување на нафтни деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтни деривати без надомест на Државниот студентски центар „Скопје“ – Скопје..... | 4/21 |
| 56. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс за производство и складирање на мебел, КО Куманово, општина Куманово..... | 4/16 | 70. Одлука за отстапување на нафтни деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтни деривати без надомест на Државниот студентски дом “Кочо Рацин” – Битола..... | 4/22 |
| 57. Одлука за изменување на Одлуката за отстапување на времено користење дел од недвижна ствар на Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Македонија–Скопје | 4/16 | 71. Одлука за отстапување на нафтни деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтни деривати без надомест на Државниот студентски дом „Никола Карев“ – Охрид..... | 4/22 |
| 58. Одлука за давање согласност на Програмата за работа и финансискиот план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија за 2013 година... | 4/16 | 72. Одлука за отстапување на нафтни деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтни деривати без надомест на Државниот студентски дом „Н. Х. Орде Чопела” – Прилеп..... | 4/22 |
| 59. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија..... | 4/17 | | |
| 60. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Агенцијата за млади и спорт..... | 4/17 | | |

- | | | | |
|---|------|--|------|
| 73. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати без надомест на Државниот студентски дом „Доне Божинов” – Пробиштип..... | 4/23 | 87. Одлука за одобрување на Програма-та за давање на услуги на воздухопловна навигација за 2013 година на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје..... | 4/27 |
| 74. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати без надомест на Државниот студентски дом „Браќа Миладиновци” – Штип..... | 4/23 | 88. Одлука за Методологијата за спроведување на подготовките за одбрана.... | 4/27 |
| 75. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати без надомест на Државниот студентски дом „Бранко Станоевиќ” - Гостивар... | 4/23 | 89. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Јавното претпријатие Македонија пат Скопје на локалитетот “Превалец“, општина Велес... | 4/29 |
| 76. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати без надомест на Државниот ученички дом „Мирка Гинова” – Битола..... | 4/24 | 90. Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Централен регистар на Република Македонија за 2013 година..... | 4/29 |
| 77. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати без надомест на Државниот ученички дом „Крсте П. Мисирков” - Кавадарци..... | 4/24 | 91. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија сол ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје..... | 4/29 |
| 78. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати без надомест на Државниот ученички дом „Искра” – Штип..... | 4/24 | 92. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија сол ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје..... | 4/30 |
| 79. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати без надомест на општина Македонски Брод | 4/24 | 93. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија сол ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје..... | 4/30 |
| 80. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати без надомест на општина Куманово..... | 4/25 | 94. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија сол ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје..... | 4/31 |
| 81. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати без надомест на општина Охрид..... | 4/25 | 95. Одлука за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – оникс и травертин на Друштво за производство, трговија и услуги МИП-МАРФИЛ увоз-извоз ДОО Прилеп на локалитетот „Декова Дабица“ с. Бешиште, општина Прилеп..... | 4/31 |
| 82. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати без надомест на општина Струга..... | 4/26 | | |
| 83. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати без надомест на општина Крива Паланка..... | 4/26 | | |
| 84. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати без надомест на општина Велес..... | 4/26 | | |
| 85. Одлука за престанок со работа на Ученичкиот дом “Здравко Чочковски” – Дебар..... | 4/26 | | |
| 86. Одлука за изменување на Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост..... | 4/27 | | |

- | | | | |
|---|------|--|------|
| 96. Одлука за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–варовник на Цементарница УСЈЕ АД Скопје на локалитетот „с. Чегране“ општина Гостивар и општина Брвеница..... | 4/32 | 175. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за одобрување проект за инфраструктура за изградба 110 KV далновод од ТС 20/110 KV во ПВЕ Богданци, до ТС 110/35/10 KV Валаново, КО Валаново вон г.р. КО Богданци вон г.р. и КО Казандол.. | 5/21 |
| 97. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар-земјиште од Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката..... | 4/32 | 176. Одлука за задолжување на општина Центар со долгорочен девизен кредит кај Комерцијална банка АД Скопје..... | 5/22 |
| 98. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар - земјиште од Завод за станбена и комунална изградба..... | 4/32 | 177. Одлука за распределба на средства за изградба на водоводна мрежа, сепарирана канализациона мрежа со пречистителна станица станбени улици во викенд зоната Вршник во општина Крушево и изградба на систем за снабдување со вода за пиење за дел од населените места во општина Сопиште-регионален водовод Патишка Река..... | 5/22 |
| 99. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар - земјиште од Министерство за одбрана..... | 4/33 | 178. Одлука за распределба на средства за изградба/реконструкција на мостови во општините Брвеница, Градско, Јегуновце Кратово..... | 5/23 |
| 100. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар - земјиште од војна пошта..... | 4/33 | 179. Одлука за распределба на средства за: Проектот „Водовод и канализација на општините фаза 1“, изградба на фекална канализација во населено место Беловиште во општина Гостивар и населено место Милетино во општина Брвеница и изработка на техничка документација за фекална канализација во населено место Сирково во општина Росоман..... | 5/23 |
| 101. Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Комисија за изработување на Граѓански законик на Република Македонија..... | 4/33 | 180. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети на Министерството за труд и социјална политика..... | 5/24 |
| 102. Одлука за давање согласност на Годишната програма со финансиски план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за 2013 година..... | 4/33 | 181. Одлука за престанување со работа на Националната установа филмски центар „Вардар филм“– Скопје..... | 5/24 |
| 103. Одлука за основање на Национална установа – филмски центар „Вардар филм – Македонија“ Скопје..... | 4/34 | 182. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести – Скопје..... | 5/24 |
| 104. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на АД „Македонски енергетски ресурси“..... | 4/34 | 183. Одлука за отстапување на инфузиони раствори и системи од стоконните резерви, без надомест..... | 5/25 |
| 105. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Министерство за правда-управа за извршување на санкциите..... | 4/34 | 184. Одлука за отстапување на инфузиони раствори и системи од стоконните резерви, без надомест..... | 5/25 |
| 106. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – манган на Акционерското друштво Тајмиште производство, преработка, промет и услуги Кичево на локалитетот “Стогово“- општина Дебарца, општина Другово, општина Дебар и општина Струга..... | 4/35 | 185. Одлука за отстапување на инфузиони раствори и системи од стоконните резерви, без надомест..... | 5/25 |
| 107. Одлука за пренесување на правото за градење за изградба на објект од јавен интерес..... | 4/35 | 186. Одлука за отстапување на инфузиони раствори и системи од стоконните резерви, без надомест..... | 5/26 |
| 174. Одлука за одобрување на Годишниот финансиски план за 2013 година на акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје..... | 5/21 | 187. Одлука за отстапување на инфузиони раствори и системи од стоконните резерви, без надомест..... | 5/26 |

- | | | | |
|---|------|---|------|
| 188. Одлука за давање согласност на Го-
дишната инвестициона програма за
2013 година на ЈП ХС „Злетовица”-
Пробиштип..... | 5/26 | 199. Одлука за давање согласност за трај-
на пренамена на земјоделско во гра-
дежно земјиште за изработка на Ур-
банистичка планска документација за
изградба на бензинска пумпна стани-
ца и услужен центар на регионален
пат Р 2133 во КО Слупчане вон г.р,
општина Липково..... | 5/30 |
| 189. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суро-
вина – песок и чакал на трговското
Друштво за земјоделие, производство
промет и услуги СИН-ФИ ДООЕЛ
Куманово на локалитетот „с.Младо
Нагоричане“, општина Старо Нагори-
чане..... | 5/26 | 200. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за одобрување на
Локална урбанистичка планска доку-
ментација за изградба на производни
објекти КО Прдејци, општина Гевге-
лија..... | 5/31 |
| 190. Одлука за висината на дополнител-
ната премија за издавање на меѓуна-
родни зелени карти..... | 5/27 | 201. Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште, за изработка на
Локална урбанистичка планска доку-
ментација за изградба на Г2-лесна и
незагадувачка индустрија (погон за
производство на лим) КО Прилеп,
општина Прилеп..... | 5/31 |
| 191. Одлука за давање на согласност за
давање под долготраен закуп на гра-
дежно земјиште, сопственост на Ре-
публика Македонија по пат на непо-
средна спогодба на Друштво за про-
изводство на електрична енергија
ЕМК ДООЕЛ мали хидроелектрани
Скопје..... | 5/27 | 202. Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Ди-
рекцијата за заштита и спасување..... | 5/31 |
| 192. Одлука за давање на согласност за
давање под долготраен закуп на гра-
дежно земјиште, сопственост на Ре-
публика Македонија по пат на непо-
средна спогодба на Друштво за про-
изводство на електрична енергија
ЕМК ДООЕЛ мали хидроелектрани
Скопје..... | 5/27 | 203. Одлука за престанок и за давање на
времено користење на недвижна
ствар на Дирекцијата за заштита и
спасување..... | 5/31 |
| 193. Одлука за давање право на трајно ко-
ристење на градежно земјиште во
сопственост на Република Македони-
ја на Акционерското друштво за из-
градба и стопанисување со станбен
простор и со деловен простор од зна-
чење за Републиката–Скопје..... | 5/28 | 204. Одлука за доделување на концесија
за експлоатација на минерална суро-
вина – кварц на Друштвото за произ-
водство, трговија, транспорт и услуги
БОРОС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово
на локалитетот „Пчиња“ с. Коинце,
општина Старо Нагоричане..... | 5/32 |
| 194. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на Државно специјално училиште
„Искра“ – Штип..... | 5/28 | 205. Одлука за започнување на постапка
за доделување на концесии за детал-
ни геолошки истражувања на мине-
рални сировини..... | 5/32 |
| 195. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на општина Кавадарци..... | 5/28 | 206. Одлука за давање согласност за це-
лосен пренос на концесијата за експ-
лоатација на минералната сировина –
мермер на локалитетот с.Беловодица,
општина Прилеп од Производното-
рударско и трговско друштво ГРА-
НИТЕ МАРБЛЕ ХАСОПУЛОС-М,
ДОО увоз-извоз Прилеп на Друштвото
за производство, промет и услуги
Лазароски Унимарбле увоз-извоз ДО-
О Прилеп..... | 5/33 |
| 196. Одлука за престанок и за давање на
трајно користење на движни ствари
на ЈУ Завод за рехабилитација на де-
ца и млади „Топанско поле“-Скопје... | 5/29 | 207. Одлука за изменување и дополнува-
ње на Одлуката за условите и крите-
риумите за репласирање на средства-
та од Компензационите фондови од
странска помош..... | 5/33 |
| 197. Одлука за распишување на јавен по-
вик за давањето на дивечот во лови-
штата на концесија во ловните реони
Македонски Брод, Берово, Прилеп,
Тетово, Велес, Свети Николе и Радо-
виш..... | 5/29 | 208. Одлука за престанок и за давање на
времено користење на движна ствар
на Министерството за внатрешни ра-
боти..... | 5/34 |
| 198. Одлука за давање согласност за трај-
на пренамена на земјоделско во гра-
дежно земјиште, за изработка на Ло-
кална урбанистичка планска доку-
ментација за г.р.п.л. 1.2. со намена
хотелски комплекс б5, во КО Порој,
општина Тетово..... | 5/30 | | |

209. Одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на Бирото за метрологија.....	5/34	290. Одлука за давање согласност на Статутот на Јавното претпријатие за државни патишта.....	9/2
210. Одлука за утврдување на јавни здравствени установи кои вршат превентивни и одредени работи од примарна, специјалистичко - консултативна и болничка здравствена заштита за кои Фондот за здравствено осигурување на Македонија обезбедува средства за нивно целосно функционирање во 2013 година.....	5/35	311. Одлука за давање согласност на Годишната програма за работење за 2013 година на Агенцијата за планирање на просторот - Скопје.....	11/2
211. Одлука за давање согласност на Годишната програма за работа и развој на ЈП Македонска радиодифузија-Скопје за 2013 година.....	5/35	312. Одлука за давање согласност на Годишниот финансиски план за 2013 година на Агенцијата за планирање на просторот - Скопје.....	11/3
212. Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2013 година.....	5/36	313. Одлука за дополнување на Одлуката за определување на видови на стока кои се предмет на постапување на царинските органи на определени гранични премини.....	11/3
213. Одлука за давање на времено користење на недвижни ствари на Министерството за култура.....	5/36	314. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за внатрешни работи.....	11/3
214. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Национална установа Спомен кука на Тодор Проески во Крушево....	5/36	315. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи..	11/3
215. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2013 година на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта-Скопје.	5/36	316. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	11/3
223. Одлука за отворање на почесен конзулат на Република Молдавија во Република Македонија, со седиште во Скопје.....	6/7	317. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за економија	11/4
224. Одлука за давање согласност за именување на Почесен конзул на Република Молдавија во Република Македонија, со седиште во Скопје.....	6/7	318. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за образование и наука	11/4
225. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Австрија, со седиште во Линц.....	6/7	319. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за транспорт и врски	11/4
226. Одлука за давање согласност за именување на Почесен конзул на Република Молдавија во Република Македонија, со седиште во Струмица.....	6/7	320. Одлука за давање согласност на Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2013 година на Јавното претпријатие за државни патишта	11/4
227. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Молдавија во Република Македонија, со седиште во Струмица.....	6/7	321. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика.....	11/4
228. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Ескишехир.....	6/8	322. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија	11/5
229. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во САД, со седиште во Њујорк.....	6/8		
230. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Австрија, со седиште во Салзбург.....	6/8		

323. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за образование и наука	11/5	625. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за транспорт и врски	17/70
324. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за правда	11/6	626. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда	17/81
325. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика	11/6	627. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за одбрана	17/91
326. Одлука за предавање на недвижност - земјиште во владение на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони	11/6	628. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука	17/101
327. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност "LOGEX 13" во Босна и Херцеговина	11/6	629. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за надворешни работи	17/113
615. Одлука за пристапување преку сукцесија на Република Македонија кон инструментот за измена и дополнување на Уставот на Меѓународната организација на трудот, 1986	17/3	630. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за локална самоуправа	17/121
616. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на Пресеанс листа на носителите на јавни функции во Република Македонија	17/3	631. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за информатичко општество и администрација	17/129
617. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите	17/4	632. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за економија	17/139
618. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на бројот на членовите на советите на општините во Република Македонија	17/4	633. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија	17/148
619. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за финансии	17/5	634. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата на Собранието на Република Македонија	17/160
620. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за животна средина и просторно планирање	17/15	635. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот Секретаријат на Владата на Република Македонија	17/172
621. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство	17/26	636. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија	17/184
622. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за здравство	17/37	637. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор	17/195
623. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи	17/48	638. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања	17/206
624. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика	17/59	639. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за законодавство	17/217
		640. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи	17/227

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 641. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука - Биро за развој на образованието..... | 17/239 | 702. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи со бр. 12-7348/11 од 16.7.2009 година и за едностран раскин на Договорот за пренос на Договорот за концесија бр. 12-7987/11 од 10.11.2010 година, за локацијата бр. 261 р. Обедничка..... | 22/36 |
| 642. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за иселеништво..... | 17/251 | 703. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за финансии – Управа за имотно-правни работи..... | 22/37 |
| 643. Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „JCET – 2013“..... | 17/263 | 704. Одлука за давање согласност на Тарифникот за издавање лиценца за работа за вршење на работи на ревизија на друштва за ревизија, овластен ревизор–трговец поединец и на овластени ревизори..... | 22/37 |
| 669. Одлука за отстапување на нафтени деривати - мазут од стоконите резерви без надомест на ЈУ од областа на здравството за потребите на ЈЗУ Универзитетски клиника, завод и Ургентен центар - Скопје..... | 19/2 | 732. Одлука за давање согласност на Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на студиската програма по конференциско толкување на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, во учебната 2013/2014 година..... | 23/148 |
| 670. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати без надомест на ЈУ од областа на здравството за потребите на ЈЗУ Универзитетски клиника, завод и Ургентен центар - Скопје..... | 19/2 | 755. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини по јавен повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини..... | 24/23 |
| 671. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија..... | 19/3 | 756. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за образование и наука..... | 24/24 |
| 672. Одлука за давање согласност на Правилникот за организација и работа на Агенцијата за вработување на Република Македонија..... | 19/3 | 757. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Уставен суд на Република Македонија..... | 24/24 |
| 673. Одлука за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија..... | 19/3 | 758. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за економија..... | 24/24 |
| 698. Одлука за утврдување на висината на средствата од делот на акцизата од деривати од нафта..... | 22/2 | 759. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика..... | 24/24 |
| 699. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за одобрување проект за инфраструктура за автопатско решение „Миладиновци-Свети Никола-Штип“..... | 22/3 | 760. Одлука за престанок на користењето на недвижна ствар на Министерството за одбрана..... | 24/25 |
| 700. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за информатичко општество и администрација.... | 22/36 | 761. Одлука за престанок на користењето на недвижна ствар на ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември“ Скопје..... | 24/25 |
| 701. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи бр. 12-7348/2 од 16.7.2009 година и за едностран раскин на Договорот за пренос на Договорот за концесија бр.12-7987/2 од 10.11.2010 година, за локацијата бр. 136 р.Отљанска..... | 22/36 | | |

775. Одлука за формирање на Национално координативно тело за следење и оценка на имплементацијата на Националната стратегија за спречување и заштита од семејно насилство 2012-2015	25/20	851. Одлука за висината на надоместоците за спроведување на системот за идентификација и регистрација на животните и висината на надоместот за дополнителни официјални контроли	32/9
812. Одлука за давање согласност на статутарната одлука за измени и дополнувања на Статутот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони	27/28	852. Одлука за висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните	32/12
813. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски железници транспорт АД – Скопје.....	27/29	863. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Аеродром	33/2
814. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски железници транспорт АД – Скопје.....	27/29	864. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати, без надомест	33/2
815. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски железници транспорт АД – Скопје.....	27/29	865. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати, без надомест	33/3
816. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски железници транспорт АД – Скопје.....	27/30	866. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати, без надомест	33/3
817. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски железници транспорт АД – Скопје.....	27/30	867. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати, без надомест	33/3
818. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски железници транспорт АД – Скопје.....	27/31	868. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати, без надомест	33/4
833. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници-Скопје.....	30/2	869. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати, без надомест	33/4
834. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество на обука во Соединетите Американски Држави.....	30/2	870. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати, без надомест	33/5
835. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност “Mission Readiness Exercise (MRE)” во СР Германија.....	30/3	871. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати, без надомест	33/5
836. Одлука за дополнување на Одлуката за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Дирекцијата за заштита и спасување.....	30/3	872. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати, без надомест	33/5
		873. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати, без надомест	33/6
		874. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати, без надомест	33/6
		875. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати, без надомест	33/7

876. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати, без надомест.....	33/7	950. Одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Руската Федерација.....	41/2
878. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати, без надомест.....	35/2	951. Одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Украина.....	41/2
879. Одлука за давање согласност на Извештајот за работа на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2012 година.....	35/2	952. Одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Република Казахстан.....	41/2
880. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2013 година на ЈП „Македонски шуми“ п.о. Скопје.....	35/2	953. Одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Република Азербејџан.....	41/2
889. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Музеј на современата уметност - Скопје.....	36/85	963. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Градот Скопје.....	42/2
890. Одлука за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина-манган на Акционерското друштво ТАЈМИШТЕ производство, преработка, промет и услуги Кичево на локалитетот „Стогово“-општина Дебарца, општина Другово, општина Дебар и општина Струга.....	36/85	964. Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма за период 2013-2015 година и Финансиската програма за 2013 година на ЈП за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје.....	42/2
905. Одлука за утврдување на Листата на стоки и технологии со двојна употреба.....	37/2	965. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Спомен кука на Мајка Тереза во Скопје.....	42/3
907. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје.....	38/7	966. Одлука за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз.....	42/5
908. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава.....	38/7	967. Одлука за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Скопје 1“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 1“.....	42/115
909. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро-берза Скопје.....	38/8	968. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса.....	42/115
910. Одлука за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2013 година.....	38/8	969. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈП „Македонија пат“.....	42/115
911. Одлука за престанок и давање на трајно користење недвижна ствар на Министерство за правда - Управата за водење на матичните книги.....	38/8	970. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	42/116
928. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија издадени од Кјуби Македонија АД-Скопје.....	39/2	971. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи.....	42/119
		972. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за здравство.....	42/122

973. **Одлука** за дополнување на Одлуката за давање согласност на Конкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2012/2013 година **42/123**
974. **Одлука** за отстапување на пченка од стоковите резерви без надомест **42/124**
975. **Одлука** за отстапување на јачмен од стоковите резерви без надомест **42/124**
977. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда - Управа за извршување на санкции..... **43/3**
978. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика..... **43/3**
1004. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Неготино **46/3**
1005. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Куманово..... **46/12**
1006. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кочани..... **46/20**
1007. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кавадарци **46/28**
1008. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гевгелија **46/36**
1009. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кратово **46/44**
1010. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Демир Хисар **46/53**
1011. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Берово..... **46/62**
1012. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Манифестација Струшки вечери на поезијата - Струга **46/72**
1013. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Национална и Универзитетска Библиотека Св. Климент Охридски - Скопје..... **46/80**
1014. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Универзитетска Библиотека Св. Климент Охридски - Битола..... **46/88**
1015. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура Браќа Миладиновци - Струга **46/96**
1016. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура - Крива Паланка..... **46/104**
1017. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Винаца **46/112**
1018. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Велес **46/120**
1019. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Радовиш **46/128**
1020. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Прилеп **46/136**
1021. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пехчево **46/144**
1022. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Државниот испитен центар..... **46/152**
1023. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено поправната установа „Казнено-поправен дом Идризово“ ... **46/152**
1038. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин - Кичево **47/3**
1039. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура АСНОМ - Гостивар **47/11**
1040. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура - Дебар..... **47/19**
1041. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Библиотека Кочо Рацин - Тетово **47/27**
1042. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Универзитетска Библиотека Гоце Делчев - Штип..... **47/35**
1043. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот Св. Климент Охридски во Битола **47/43**

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 1044. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Сојузот на литературните преведувачи на Македонија | 47/51 | 1062. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот Гоце Делчев во Штип..... | 47/199 |
| 1045. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Македонската академија на науките и уметностите | 47/59 | 1063. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје..... | 47/207 |
| 1046. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружението на граѓани Македонски П.Е.Н. Центар во Скопје..... | 47/67 | 1064. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот за информатички технологии и науки Св. Апостол Павле во Охрид..... | 47/215 |
| 1047. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струмица..... | 47/75 | 1065. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – кварцити на локалитетот „Света Богородица“ с.Бањани, Скопје од страна на концесионерот..... | 47/222 |
| 1048. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Делчево | 47/83 | 1068. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари – објекти во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите | 48/2 |
| 1049. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Градот Скопје..... | 47/92 | 1069. Одлука за потврдување на Годишната пресметка за 2012 година на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството | 48/4 |
| 1050. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков во Скопје..... | 47/101 | 1070. Одлука за предавање на недвижност-градежно земјиште во владение на Министерство за транспорт и врски .. | 48/4 |
| 1051. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Институтот за македонска литература во Скопје | 47/110 | 1071. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за одобрување Проект за инфраструктура за изградба „Пристапен пат крак 1 и крак 2“ за Парк на ветерни електрани- Богданци КО Богданци вон град, општина Богданци..... | 48/5 |
| 1052. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Филозофски факултет во Скопје .. | 47/119 | 1072. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на АД Електрани на Македонија..... | 48/6 |
| 1053. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Филолошки факултет Блаже Конески во Скопје..... | 47/127 | 1073. Одлука за изменување на Одлуката за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Украина..... | 48/6 |
| 1054. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Друштвото на писатели на Македонија | 47/135 | 1094. Одлука за давање согласност за именување на Почесен конзул на Република Гвинеја во Република Македонија, со седиште во Скопје | 50/6 |
| 1055. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Валандово | 47/143 | 1095. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Гвинеја во Република Македонија, со седиште во Скопје | 50/6 |
| 1056. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Свети Николе..... | 47/151 | 1096. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Руската Федерација, со седиште во Мурманск | 50/6 |
| 1057. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Ресен..... | 47/159 | 1097. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Соединетите Американски Држави, со седиште во Богарт..... | 50/7 |
| 1058. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Пробиштип | 47/167 | | |
| 1059. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Крушево | 47/175 | | |
| 1060. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа библиотека Григор Прличев – Охрид..... | 47/183 | | |
| 1061. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот универзитет во Тетово..... | 47/191 | | |

- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| 1098. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Руската Федерација, со седиште во Ростов на Дон..... | 50/7 | 1111. Одлука за давање на согласност за пренос на удел од содружниот Претријатие за градби Одисеј Навара – И.К.У.Н. АД Рим Италија на С.I Power S.r.l во концесионерот ДПГП Италиан Македониан Повер Генерацион ДОО Скопје..... | 50/10 |
| 1099. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Австрија во Република Македонија, со седиште во Битола | 50/7 | 1112. Одлука за отворање на Програмска канцеларија на Советот на Европа во Република Македонија..... | 50/10 |
| 1100. Одлука за давање согласност за именување на Почесен конзул на Република Австрија во Република Македонија, со седиште во Битола | 50/7 | 1113. Одлука за давање согласност на инвестиционите програми на МЖ Транспорт АД – Скопје, за период од 2013 година до 2015 година..... | 50/10 |
| 1101. Одлука за именување Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Австралија, со седиште во Мелбурн | 50/8 | 1114. Одлука за давање согласност на Финансиската програма на МЖ Транспорт АД - Скопје за 2013 година..... | 50/11 |
| 1102. Одлука за именување Генерален конзул и шеф на Канцеларијата за конзуларни, економски и трговски врски на Република Македонија во Република Грција, со седиште во Солун..... | 50/8 | 1115. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија..... | 50/11 |
| 1103. Одлука за именување Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Сојузна Република Германија, со седиште во Минхен..... | 50/8 | 1116. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите..... | 50/11 |
| 1104. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за култура | 50/8 | 1117. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите..... | 50/12 |
| 1105. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за животна средина и просторно планирање | 50/8 | 1118. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите..... | 50/12 |
| 1106. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи..... | 50/9 | 1119. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите..... | 50/12 |
| 1107. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за образование и наука | 50/9 | 1120. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите..... | 50/13 |
| 1108. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика | 50/9 | 1121. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите..... | 50/13 |
| 1109. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство..... | 50/9 | 1122. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите..... | 50/14 |
| 1110. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за животна средина и просторно планирање | 50/10 | 1123. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите..... | 50/14 |

1124. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите	50/15	1152. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика.....	51/4
1125. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите	50/15	1153. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика.....	51/4
1126. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите	50/15	1154. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика.....	51/4
1127. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите	50/16	1155. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика.....	51/4
1128. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите	50/16	1156. Одлука за давање согласност на решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика.....	51/4
1129. Одлука за распределба на средства остварени по основ на надоместок за производство на енергија од фосилни горива како наменски дотации на општините за 2013 година.....	50/17	1157. Одлука за давање согласност на решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика.....	51/5
1148. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија, Агенција за супервизија на осигурувањето, АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, Централен регистар на Република Македонија, Комисија за хартии од вредност на Република Македонија и АД во државна сопственост за вршење на дејност давател на услуги на воздухопловната навигација М-НАВ.....	51/3	1158. Одлука за давање согласност на решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика.....	51/5
1149. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика.....	51/3	1201. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Спомен кука на Тодор Проески во Крушево...	53/48
1150. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика.....	51/3	1202. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Природно-математичкиот факултет во состав на Државниот универзитет во Тетово	53/57
1151. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика.....	51/3	1203. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државен универзитет во Тетово...	53/58
		1204. Одлука за дополнување на Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоки во рамките на тарифни квоти	53/63
		1205. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесии за експлоатација на минерални сировини по јавен повик за доделување на концесии за експлоатација на минерални сировини.....	53/63
		1206. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика.....	53/64

- | | | | |
|--|--------|--|-------|
| 1207. Одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Тајван..... | 53/64 | 1288. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите..... | 58/3 |
| 1237. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука..... | 55/98 | 1289. Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Меѓуресурска група за креирање на миграционата политика на Република Македонија | 58/3 |
| 1238. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на ЈП“Македонијапат“ – Скопје | 55/99 | 1290. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања | 58/4 |
| 1239. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати, без надомест..... | 55/99 | 1291. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за информатичко општество и администрација..... | 58/14 |
| 1240. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати, без надомест..... | 55/99 | 1292. Одлука за бројот на студенти за запишување во прва година-прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2013/2014 година..... | 58/17 |
| 1241. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати, без надомест | 55/99 | 1293. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење на Република Македонија..... | 58/41 |
| 1242. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати, без надомест..... | 55/100 | 1294. Одлука за дополнителни квоти за запишување студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија во прва година – прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Државниот универзитет во Тетово и Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2013/2014 година | 58/41 |
| 1243. Одлука за укинување на Одлуката за пренесување на користење и управување на инфраструктурата за наводнување на Водната заедница „Пепелишко Поле“ – с.Пепелиште, општина Неготино | 55/100 | 1308. Одлука за забрана на продажба на одделни нафтени деривати | 59/23 |
| 1244. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати, без надомест..... | 55/100 | 1309. Одлука за престанок и за давање на времено користење движни ствари на Националната установа Центар за култура Јордан Хаџи Константинов Џинот - Велес..... | 59/24 |
| 1253. Одлука за вкупната инсталирана моќност на повластените производители на електрична енергија произведена од секој одделен обновлив извор на енергија..... | 56/6 | 1310. Одлука за престанок и за давање на времено користење движни ствари на Националната установа Центар за култура - Дебар..... | 59/24 |
| 1254. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ОУ Дом на култура „Македонски Брод“ – Македонски Брод | 56/7 | 1311. Одлука за престанок и за давање на времено користење движни ствари на Националната установа Центар за култура Антон Панов - Струмица | 59/24 |
| 1255. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга..... | 56/38 | | |
| 1256. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ – Илинден..... | 56/65 | | |
| 1286. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Комонвелтот на Австралија, со седиште во Џилонг | 58/2 | | |
| 1287. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Украина, со седиште во Донецк | 58/3 | | |

- | | | | |
|--|-------|---|-------|
| 1312. Одлука за престанок и за давање на времено користење движни ствари на Националната установа Центар за култура Марко Цепенков - Прилеп ... | 59/25 | 1385. Одлука за давање на согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија..... | 64/2 |
| 1313. Одлука за престанок и за давање на времено користење движни ствари на Националната установа Центар за култура Иљо Антески Смок - Тетово | 59/25 | 1386. Одлука за префрлање на средства за реконструкција на опожарен дел на Бигорски манастир „Св. Јован Крстител“ с. Ростуше..... | 64/2 |
| 1314. Одлука за престанок и за давање на времено користење движни ствари на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин - Кичево | 59/26 | 1387. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични центри на Црна Река по јавен повик за доделување на концесии за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични центри на Црна Река..... | 64/3 |
| 1315. Одлука за давање на трајно користење од недвижни ствари на министерството за финансии – управа за имотно-правни работи..... | 59/26 | 1399. Одлука за давање на согласност на почетниот износ на пазарната вредност на радиоефеквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобренија за користење на радиоефеквенции од радиоефеквенцискиот опсег 790-862 MHz и 1710-1880 MHz. | 65/2 |
| 1316. Одлука за давање на трајно користење од недвижни ствари на Министерството за финансии – Управа за имотно-правни работи..... | 59/26 | 1409. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за одобрување на Проект за инфраструктура за изградба на регионален пат Р-2138, врска на регионален пат Р-2134 со населба Сончев Град | 67/50 |
| 1317. Одлука за давање на трајно користење од недвижни ствари на Министерството за финансии – Управа за имотно-правни работи..... | 59/26 | 1410. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Македонија | 67/50 |
| 1318. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за финансии – Управа за имотно-правни работи..... | 59/27 | 1411. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈЗУ Институт на медицина на трудот на Република Македонија | 67/54 |
| 1325. Одлука за давање на користење на недвижна ствар на Агенцијата за катастар на недвижности - одделение за катастар на недвижности Велес..... | 60/40 | 1412. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање на времено користење на недвижни ствари на Министерството за култура..... | 67/54 |
| 1326. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работа за 2012 година на Јавното претпријатие за водоснабдување Студенчица Другово | 60/40 | 1413. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Националната установа Музеј Куманово | 67/55 |
| 1327. Одлука за давање согласност на Одлуката за употреба на вишокот на средства остварени со работењето на Јавното претпријатие за водоснабдување Студенчица Другово по Годишната сметка за 2012 година..... | 60/40 | 1414. Одлука за отстапување на инфузионни раствори од стоковните резерви, без надомест..... | 67/55 |
| 1328. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија | 60/40 | 1415. Одлука за продажба на движни ствари - моторни возила со јавно наддавање..... | 67/55 |
| 1329. Одлука за давање согласност на Годишен извештај за работа на Советот за унапредување и надзор на ревизијата за 2012 година | 60/41 | 1416. Одлука за испраќање на единицата на Армијата на Република Македонија за учество на заедничка обука во рамките на „Црноморски ротациски сили 13“ во Бабадок, Романија..... | 67/56 |
| 1330. Одлука за давање согласност на Годишната програма за работа на Советот за унапредување и надзор на ревизијата за 2013 година | 60/41 | 1417. Одлука за утврдување на мрежата на јавните установи за социјална заштита | 67/56 |
| 1331. Одлука за давање согласност на Финансискиот план за работа на Советот за унапредување и надзор на ревизијата за 2013 година | 60/41 | | |
| 1370. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за финансии – Управа за имотно-правни работи..... | 63/2 | | |

- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| 1418. Одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија во 2014 година..... | 67/58 | 1485. Одлука за престанок на користење и пренесување на правото на сопственост на движни ствари на општина Ѓорче Петров..... | 69/65 |
| 1439. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на Националната номенклатура на индустриски производи, 2008 | 68/41 | 1486. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар во државна сопственост на Министерството за труд и социјална политика | 69/86 |
| 1473. Одлука за продажба на недвижна ствар објект на детско одморалиште. | 69/57 | 1533. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Македонски народен театар - Скопје..... | 72/9 |
| 1474. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Дирекција за заштита на лични податоци | 69/57 | 1534. Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија поради изведување на вежбовна активност „Shared Resilience 2013“ | 72/9 |
| 1475. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Бутел..... | 69/63 | 1535. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје..... | 72/10 |
| 1476. Одлука за зголемување на квотата на Република Македонија кај Меѓународниот монетарен фонд..... | 69/63 | 1536. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за измена и дополна на генерален урбанистички план за УЕ 2 Блок 12 КО Башино село општина Велес | 72/10 |
| 1477. Одлука за Дванаесетта емисија на обврзници за денационализација..... | 69/63 | 1573. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје..... | 74/3 |
| 1478. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите | 69/63 | 1574. Одлука за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи за работењето на АД „Македонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост за 2011 година | 74/3 |
| 1479. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите | 69/64 | 1575. Одлука за одобрување на Извештајот за работењето на АД „Македонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост за 2011 година | 74/3 |
| 1480. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите | 69/64 | 1576. Одлука за давање на согласност на Годишниот извештај за работа на Национална агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија за 2012 година | 74/3 |
| 1481. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите | 69/65 | 1577. Одлука за давање на согласност на Годишната финансиска сметка за работата на Националната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија за 2012 година..... | 74/3 |
| 1482. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – антимон на локалитетот рудник Лојане, во атарот на с. Лојане, општина Липково..... | 69/65 | 1578. Одлука за давање на согласност на Годишната програма за работа на Национална агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија за 2013 година | 74/4 |
| 1483. Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2012 година и Годишниот извештај за работењето во 2012 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје "Јасен" – Скопје | 69/65 | | |
| 1484. Одлука за давање на согласност на Одлуката за употреба на средствата остварени од работењето на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје "Јасен" - Скопје за финансиската 2012 година..... | 69/65 | | |

- | | | | |
|--|------|--|-------|
| 1579. Одлука за давање на согласност на Годишниот финансиски план за работа на Национална агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија за 2013 година | 74/4 | 1590. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативни зони и риболовни ревири | 74/7 |
| 1580. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса | 74/4 | 1591. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовно подрачје | 74/9 |
| 1581. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност „JOINT REACTION 13“ во Република Албанија | 74/4 | 1592. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовна зона..... | 74/9 |
| 1582. Одлука за изменување на Одлуката за образување Советодавен комитет на Проектот за Катастар и регистрација на недвижности..... | 74/5 | 1593. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија „Бучин“ КО Пресил Милошево, општина Крушево | 74/10 |
| 1583. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана..... | 74/5 | 1594. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството | 74/11 |
| 1584. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје ... | 74/5 | 1595. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за одобрување на урбанистички план вон населено место за повеќенаменски комплекс во КО Доброшане, општина Куманово .. | 74/12 |
| 1585. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје ... | 74/6 | 1596. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка урбанистички план вон населено место за изградба „Спортско-рекреативен комплекс“ КО Богданци вон г.р., општина Богданци | 74/12 |
| 1586. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје ... | 74/6 | 1636. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – кварц на Производното услужно трговско друштво на големо и мало К-КОМЕРЦ Каме ДООЕЛ увоз-извоз с. Извор Велес на локалитетот “Белутраци“ с. Крива Круша, општина Чашка..... | 77/7 |
| 1587. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за одобрување на Државна урбанистичка планска документација за станица за снабдување со течни горива и течен гас со пропратни објекти КО Речане, општина Гостивар..... | 74/6 | 1637. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – кварц на Друштвото за земјоделство, трговија и услуги БЛАТОН ДООЕЛ увоз-извоз Велес на локалитетот „Теово“ с.Теово, општина Чашка | 77/8 |
| 1588. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Министерството за култура | 74/7 | 1638. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштвото за производство, трговија и градежништво БАУ-ИНВЕСТ Зоки Атанасов и др. ЈТД Винаца на локалитетот “Кара Тарла“ с.Шашаварлија, општина Карбинци | 77/8 |
| 1589. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за проектирање, градежништво, производство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО СКОПЈЕ | 74/7 | | |

1639. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – термоминерална и термална вода на Друштвото за производство трговија и услуги АКВА Д.Н.Д ДОО увоз-извоз с.Никуљане Старо Нагоричане на локалитетот “Рудо Поле“ с.Стрновец, општина Старо Нагоричане..... 77/9
1640. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Трговското, услужно производно друштво АНАДАКОМ увоз-извоз Струга ДООЕЛ на локалитетот “Краста“ с. Лабуништа, општина Струга..... 77/9
1641. **Одлука** за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за вршење на детални геолошки истражувања поднесена од Друштвото за производство, трговија и услуги ЦОННЕЦТ-АЛЛ ДООЕЛ Скопје 77/10
1642. **Одлука** за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за вршење на детални геолошки истражувања поднесено од Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ Скопје..... 77/10
1643. **Одлука** за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за вршење на детални геолошки истражувања 77/10
1644. **Одлука** за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за вршење на детални геолошки истражувања поднесено од Друштвото за производство, трговија и услуги “МЕРМЕР ИМПЕРИЈАЛ“ увоз-извоз ДОО Прилеп 77/10
1645. **Одлука** за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за вршење на детални геолошки истражувања на Друштвото МИКЕЛИ Ефраим ДООЕЛ експорт-импорт с. Порој Тетово..... 77/11
1646. **Одлука** за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерални суровини 77/11
1647. **Одлука** за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерални суровини 77/12
1648. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштвото за производство и трговија на големо и мало МАЛИ ЛОШИЊ ДООЕЛ експорт-импорт с.Пирок Боговиње на локалитетот “Каратаж“ с.Горна Бањица, општина Гостивар 77/12
1649. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална-подземна вода на Акционерското друштво за производство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци ГРОЗД Струмица на локалитетот “Балабаница“, општина Струмица 77/13
1650. **Одлука** за продажба на движни ствари - моторни возила со непосредна спогодба..... 77/13
1651. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина-железо на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот “Брждани“, општина Другово 77/15
1652. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина-кајанит на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот “Кашка“ с. Кишино, општина Лозово 77/16
1653. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина-металични минерални суровини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот “с.Лакавица“, општина Штип 77/16
1654. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина-дијабаз на Друштвото за градежништво трговија и услуги АКИЛ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово на локалитетот “Стара Корија“, општина Липково 77/17
1655. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – кварц на Производното услужно трговско друштво на големо и мало К-КОМЕРЦ Каме ДООЕЛ увоз-извоз с.Извор, Велес на локалитетот “Рамна Нива“ с. Богомила, општина Чашка 77/18
1656. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на Друштвото за геолошки и хидрогеолошки истражувања, изведба на експлоатациони бунари, геолошки консалтинг ХИДРОИЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Битола на локалитетот „Извор“, општина Другово 77/18

- | | | | |
|---|-------|--|-------|
| 1657. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Рударе“, општина Кратово | 77/19 | 1664. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–варовник на Друштвото за производство, транспорт, промет и услуги ЕУРО-БЕ-ТОН ДООЕЛ извоз-увоз с.Град Делчево на локалитетот “Присое“, општина Делчево | 77/23 |
| 1658. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–кварц на KALTUN MADENCILIK SANAYI NAKLIYE VE AKARYAKIT TIKARET ANONIM SIRKETI Турција на локалитетот “с. Вепрчани“, општина Прилеп . | 77/20 | 1665. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–варовник на Друштвото за градежништво, трговија и услуги ГАМА ГРАДБА ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Крст-Осинчани“, општина Студеничани..... | 77/24 |
| 1659. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот „с.Крушевица“, општина Прилеп | 77/20 | 1666. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–габро на Друштвото за градежништво, производство, трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД Струга на локалитетот „Стрижак“ с. Лабуниште, општина Струга | 77/25 |
| 1660. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија на локалитетот „Саса“, општина Македонска Каменица | 77/21 | 1667. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–гранит на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот “Дрманка“, општина Прилеп..... | 77/25 |
| 1661. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот “с.Дуње“, општина Прилеп..... | 77/22 | 1668. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–железо на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот “Турје“, општина Другово и општина Дебарца..... | 77/26 |
| 1662. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–гранит на Друштвото за градежништво, транспорт и трговија ХИБ ТРАНС КОМ ДООЕЛ с. Љубин, Скопје на локалитетот „Билбил Камен“, општина Битола | 77/22 | 1669. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот “с.Штавица“, општина Прилеп | 77/26 |
| 1663. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Коњска Река - општина Гевгелија | 77/23 | 1670. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–шкрилец на Друштвото за производство, услуги, занаетчиство и трговија на големо и мало увоз - извоз ДРАГОШ Драганчо Иванов и др. ЈТ Радовиш на локалитетот „Голема Река“ - општина Радовиш | 77/27 |

1671. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–варовник на Градежното друштво ГРАНИТ АД Скопје на локалитетот „Острец“, општина Делчево 77/28
1672. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „с.Кожле“, општина Петровец 77/28
1673. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – бакар и злато на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот „Зелен Град“ с. Јамиште, општина Пробиштип 77/29
1674. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – хром на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот „Арничко“, општина Кавадарци..... 77/30
1675. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот „с. Долно Јаболчиште - с. Дреново, општина Чашка 77/30
1676. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина– бакар и злато на МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија на локалитетот “Двориште“, општина Берово..... 77/31
1677. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–мермер на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот “Кладник“ с. Козица, општина Другово 77/31
1678. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–варовник на Друштвото за трговија и услуги БАУ ЦОНСТРУКЦИОН ДООЕЛ Скопје на локалитетот “Облец“, општина Дебарца 77/32
1679. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–варовник на Друштвото за производство, трговија и услуги АС ГРАНУЛАТ ДОО експорт-импорт Струга на локалитетот “Градиште“ с. Могорче, општина Дебар 77/33
1680. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–мермер на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот “Црн Габер“ с. Бабино, општина Демир Хисар..... 77/33
1681. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–варовник на Друштвото за производство, трговија и услуги СТЕНТОН увоз-извоз с.Д.Оризари Битола ДОО на локалитетот „Исмаилови Кошари општина Ресен 77/34
1682. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – кварц на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот “Орлов Камен“, општина Кавадарци. 77/34
1683. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот „Лавци“– општина Ресен 77/35
1684. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија на локалитетот „с.Стиник“– општина Ново Село 77/36

- | | | | |
|--|-------|---|-------|
| 1685. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот “с.Будинарци“, општина Берово | 77/36 | 1692. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот „с.Карабичане“– општина Куманов | 77/41 |
| 1686. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот „с. Патишка река“– општина Сопиште..... | 77/37 | 1693. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот “Црн Врх - с.Елово“, општина Студеничани | 77/41 |
| 1687. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина - металични минерални сировини на ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје на локалитетот “Гладница“ , општина Кавадарци | 77/37 | 1694. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија на локалитетот “с.Сушица -Ново Село“– општина Ново Село..... | 77/42 |
| 1688. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на Друштвото за производство, трговија и услуги РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје на локалитетот “с. Коњско“– општина Гевгелија | 77/38 | 1695. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје на локалитетот “с. Цермо-с. Јелошник“, општина Тетово и општина Тетарце | 77/42 |
| 1689. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–варовник на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот “Остра Чука“ с. Дебреште, општина Долнени..... | 77/39 | 1696. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот “с.Кулата“,општина Делчево | 77/43 |
| 1690. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот “с.Нивичино“– општина Василево..... | 77/39 | 1697. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот “с.Винце“– општина Куманово | 77/44 |
| 1691. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на Друштвото за производство, деловни услуги трговија проектирање и градежништво Стојаноски Благоја ПРОМИНГ увоз-извоз ДООЕЛ с. Враниште Струга на локалитетот „с.Модрич“, општина Струга..... | 77/40 | 1698. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот „Каменица“– општина Македонска Каменица | 77/44 |

1699. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – гранодиорит на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот “Убава Глава” с. Чаниште, општина Прилеп..... 77/45
1700. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – цементен лапорец на Цементарница УСЈЕ АД Скопје на локалитетот „Страна Три Круши“, општина Сопиште..... 77/45
1701. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за определување на висината на надоместоците во Националниот парк Галичица 77/46
1702. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за определување на висината на надоместоците во Националниот парк Пелистер - Битола 77/46
1703. **Одлука** за продажба на недвижна ствар-конзуларен објект и градежно земјиште во Цирих, Швајцарската Конфедерација 77/46
1704. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – доломит на Друштвото за производство и промет ЕСРЕ увоз-извоз ДОО Македонски Брод на локалитетот “с. Суводол“, општина Македонски Брод..... 77/47
1705. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – манган на Друштвото за трговија и услуги СКОПСКИ ЛЕГУРИ МАЈНИНГ ДООЕЛ Скопје на локалитетот “Стогово“- општина Дебарца, општина Другово, општина Дебар и општина Струга..... 77/48
1706. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – травертин на локалитетот Матка, во атарот на с.Матка, општина Сарај..... 77/48
1707. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – собирен кварц на локалитетот “Ветуница-Ранковце“, општина Ранковце 77/48
1708. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – травертин на локалитетот “Липково“, во атарот на с.Липково, општина Липково 77/49
1709. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – кварцити на локалитетот Раткова Скала, во атарот на с. Ратковица, општина Кочани и Пробиштип 77/49
1710. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – оникс и травертин на Друштвото за производство, трговија и услуги МАР ОНИКС увоз-извоз ДООЕЛ с.Бешиште Витолиште на локалитетот “Рамна Шума“с. Бешиште, општина Прилеп 77/49
1711. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги УС-КОНСТРАКШАН експорт-импорт ДООЕЛ Куманово на локалитетот “Превалец 1“- 77/49
1712. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – јаглен на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ИНТЕРУНИОН-ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје на локалитетот “Пискупштина“- општина Струга..... 77/50
1713. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – собирен кварц на Друштвото за производство, трговија и услуги ВИАНА КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Чашка на локалитетот “с. Садоица“, општина Чашка 77/50
1714. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – кварц на Производното услужно трговско друштво на големо и мало “К-КОМЕРЦ” Каме ДООЕЛ увоз-извоз с. Извор Велес на локалитетот “с. Извор“, општина Чашка 77/51
1715. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на Друштвото за меѓународен транспорт, услуги и трговија ФЕРО-ГРАНС експорт-импорт ДОО с.Колари Зајас на локалитетот „Краста“с.Колари, општина Зајас 77/51
1716. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за продажба на уделите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на јавни берзански аукции бр. 02- 2990/1 од 17.05.2013 година 77/52
1717. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – опалска бреча на Цементарница УСЈЕ АД Скопје на локалитетот “с. Спанчево“, општина Чешиново-Облешево..... 77/52

- | | | | |
|---|-------|--|--------|
| 1718. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – гранит на Друштвото за производство услуги и трговија КРИН КГ - ДОО увоз-извоз Прилеп на локалитетот „Чашките“, с. Пештани, општина Прилеп | 77/53 | 1727. Одлука за определување на квотите на работните дозволи за странци за 2013 година | 77/56 |
| 1719. Одлука за давање согласност за целосен пренос на концесија за експлоатација на минералната суровина – гранит на локалитетот “Мраморски рид“ во атарот на с.Мраморани, општина Долнени од Друштвото за експлоатација и преработка на украсен камен КРИН увоз-извоз ДОО Прилеп на Друштвото за производство, услуги и трговија КРИН КГ- ДОО - увоз-извоз Прилеп | 77/53 | 1728. Одлука за давање согласност на Статутот на Агенцијата за катастар на недвижности | 77/56 |
| 1720. Одлука за давање согласност за целосен пренос на концесија за експлоатација на минералната суровина – гранит на локалитетот “Лозјанска река“ во атарот на с.Крушеица, општина Прилеп од Друштвото за експлоатација и преработка на украсен камен КРИН увоз-извоз ДОО Прилеп на Друштвото за производство, услуги и трговија КРИН КГ- ДОО - увоз-извоз Прилеп | 77/54 | 1729. Одлука за потврдување на Годишната сметка на Фондот за осигурување на депозити Скопје за 2012 година | 77/57 |
| 1721. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на општина Штип | 77/54 | 1730. Одлука за потврдување на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити Скопје за 2013 година | 77/57 |
| 1722. Одлука за одобрување на Годишниот финансиски извештај со Завршната сметка, Ревизорскиот извештај и Годишниот извештај за работата за 2012 година на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги во воздухопловна навигација М-НАВ АД Скопје..... | 77/54 | 1731. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија..... | 77/57 |
| 1723. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи | 77/55 | 1732. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Национална установа Македонска опера и балет | 77/57 |
| 1724. Одлука за давање согласност на Годишната сметка на ЈП за берзанско работење АГРО БЕРЗА Скопје за 2012 година..... | 77/55 | 1733. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за времетраењето на јавниот повик и бројот на јавни повици за пријавување на граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит во 2013 година | 77/58 |
| 1725. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈП за берзанско работење АГРО БЕРЗА Скопје за 2012 година..... | 77/55 | 1734. Одлука за давање согласност на Одлуката за определување на висината на надоместоците во Националниот парк Маврово | 77/58 |
| 1726. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапка за вршење на детални геолошки истражувања поднесена од Друштвото за превоз, трговија и услуги “АЛЕМ КОМПАНИ” ДООЕЛ експорт-импорт с.Долно Коњари Петровец | 77/55 | 1735. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – кварцен песок на Трговското друштво за земјоделие, производство промет и услуги СИН-ФИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Младо Нагоричане, Старо Нагоричане на локалитетот „Петрова Слатина“ с. Младо Нагоричане, општина Старо Нагоричане | 77/58 |
| | | 1742. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштвото за градежништво, производство, промет и услуги ХАБИ-ГРАДБА увоз-извоз ДООЕЛ с. Дебреште, Долнени на локалитетот “Долги Рид“, с. Суводол, општина Македонски Брод..... | 78/2 |
| | | 1743. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Министерството за култура | 78/2 |
| | | 1744. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Националната установа Турски театар - Скопје | 78/3 |
| | | 1788. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Габон, со седиште во Либервил | 79/122 |

- | | | | |
|---|--------|---|------|
| 1789. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Полска во Република Македонија, со седиште во Охрид | 79/122 | 1848. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на Друштвото за производство, градежништво трговија и услуги ИН-МАК БЕТОН ДОО Скопје на локалитетот „Бел Камен“, општина Куманово | 83/5 |
| 1790. Одлука за давање согласност за именување на Почесен конзул на Република Полска во Република Македонија, со седиште во Охрид | 79/122 | 1849. Одлука за давање согласност на Годишната сметка на ЈП „Стрежево“ - Битола за 2012 година | 83/5 |
| 1791. Одлука за давање согласност за именување на Почесен конзул на Босна и Херцеговина во Република Македонија, со седиште во Битола | 79/122 | 1850. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈП „Стрежево“ - Битола за 2012 година | 83/6 |
| 1792. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Босна и Херцеговина во Република Македонија, со седиште во Битола | 79/123 | 1851. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Акционерско друштво ГА-МА-Скопје | 83/6 |
| 1804. Одлука за престанок и давање на трајно користење на недвижни ствари на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ Скопје | 80/2 | 1852. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ п.о. Скопје | 83/6 |
| 1805. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност "CAPABLE LOGISTICIAN 13" во Република Словачка | 80/2 | 1853. Одлука за давање на одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица | 83/6 |
| 1818. Одлука за давање на согласност на Трифникот на основачот на ТИРЗ „Штип“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Штип“ | 81/3 | 1854. Одлука за престанок на користење и пренесување на правото на сопственост на движна ствар на општина Дојран | 83/7 |
| 1819. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен | 81/4 | 1855. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Агенција за електронски комуникации | 83/7 |
| 1820. Одлука за прифатливоста на предлогот за повторно прогласување на Маврово за заштитено подрачје во категоријата национален парк | 81/6 | 1856. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија | 83/7 |
| 1821. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија | 81/6 | 1857. Одлука за престанок на користење и пренесување на правото на сопственост на движни ствари на општина Ресен | 83/8 |
| 1822. Одлука за давање согласност на Тарифата за изменување на Тарифата на Централниот регистар на Република Македонија | 81/7 | 1858. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија | 83/8 |
| 1823. Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „JCET-2013“ | 81/7 | 1859. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија | 83/8 |
| 1824. Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија за учество во обуката „ИГЛА – 2013“ .. | 81/7 | 1860. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – кварц на Друштвото за производство, градежништво, рударство, транспорт и трговија СИЛКОМ ГОЛУБИЦА ДОО увоз-извоз с. Клечовце, Куманово на локалитетот „Голубица“ с. Клечовце, општина Куманово | 83/9 |
| 1825. Одлука за продажба на движни ствари - моторни возила | 81/8 | | |

- | | | | |
|---|--------------|--|--------------|
| 1861. Одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија..... | 83/9 | 1887. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Б1-мали комерцијални и деловни намени во КО Корошишта Џе-пин, општина Струга..... | 84/12 |
| 1878. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за објект за производство на делови и склопови со механичка обработка на метал и пластика КО Башино село, општина Велес..... | 84/6 | 1888. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на Стопански комплекс за производство, дистрибуција-откупен центар за откуп, примарна и финална обработка на земјоделски производи КО Градошорци општина Василево... | 84/12 |
| 1879. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти за лесна и загадувачка индустрија, КО Црешово, општина Гази Баба | 84/6 | 1889. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Базна станица СКО 5214 КО Кадино, општина Илинден..... | 84/13 |
| 1880. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација, за изградба „Спортски терени“ КО Крклино, општина Битола | 84/6 | 1890. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на „Стопански комплекс-винарија“, КО Гопчели, општина Дојран..... | 84/13 |
| 1881. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план за село Јакимово, општина Виница | 84/7 | 1891. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација, за изградба Г2-лесна загадувачка индустрија (објекти за мало стопанство), КО Свети Николе, општина Свети Николе..... | 84/13 |
| 1882. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за донесување на Генерален урбанистички план за град Крушево, општина Крушево | 84/8 | 1892. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Хотелски комплекс во КО Урвич општина Боговиње..... | 84/14 |
| 1883. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на инфраструктурни објекти (водовод, фекална и атмосферска канализација) надвор од ТИРЗ Штип | 84/11 | 1893. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со класа Б2 „Големи трговски единици“ КО Струга, општина Струга | 84/14 |
| 1884. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти за аквакултура КО Доленци, општина Демир Хисар..... | 84/11 | 1894. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија, Г3-сервиси и Г4-стоваришта во КО Каменица и КО Луковица, општина Македонска Каменица..... | 84/16 |
| 1885. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за гр.пл. со намена лесна и загадувачка индустрија Г2 во КО Тетово вон-град, општина Тетово | 84/11 | | |
| 1886. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на хотелски комплекс, КО Добри Дол, општина Сопиште..... | 84/12 | | |

- | | | | |
|--|-------|---|-------|
| 1895. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела П.1.1 со намена хотелски комплекс Б5 КО Порој-вон г.р., Општина Тетово..... | 84/16 | 1903. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за намена Г-2 лесна индустрија (фарма за кокошки) во КО Тетово вон град, општина Брвеница..... | 84/20 |
| 1896. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија КО Маџари, општина Гази Баба-Скопје..... | 84/18 | 1904. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба Стопански комплекс „Лесна незагадувачка индустрија и комунална супраструктура“ КО Спанчево вон г.р. и КО Спанчево, општина Чешиново - Облешево | 84/20 |
| 1897. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба комерцијален објект (класа на намени Б1-мали комерцијални единици) КО Радолишта, општина Струга..... | 84/18 | 1905. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за времено сместување викенд куки А-4 инфраструктура- е, заштитно зеленило д-2 во КО Саракино, општина Тетово | 84/24 |
| 1898. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Урбанистички план вон населено место (Стопански комплекс – Винарија) во КО Сретеново, општина Дојран | 84/18 | 1906. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација со намена Г-2 лесна и незагадувачка индустрија, КО Брвеница вон-гр, општина Брвеница | 84/24 |
| 1899. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација Г2 – Лесна индустрија, општина Росоман | 84/19 | 1907. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација со намена Д3-спорт и рекреација и пропратни објекти, Д2-заштитно зеленило и Е2-комунална супраструктура КО Челопек вон-гр општина Брвеница | 84/24 |
| 1900. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на 10/0,4 kW трафостаница, КО Раштани, општина Битола | 84/19 | 1908. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија-vls-9078-Тиквешко езеро КО Ресава општина Кавадарци..... | 84/25 |
| 1901. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс за преработка на дрво-пилана, КО Ратеве, општина Берово | 84/19 | 1909. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на лесна незагадувачка индустрија Г2 и сервис Г3 КО Боговиње, општина Боговиње..... | 84/25 |
| 1902. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за донесување на Локална урбанистичка планска документација вон населено место за Гр.Пл.1 со намена стоваришта со пропратни објекти – Г4 КО Тетово – вон г.р., општина Тетово..... | 84/19 | 1910. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Урбанистички план за село Мислешево, општина Струга | 84/25 |

- | | | | |
|--|-------|---|-------|
| 1911. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација вон населено место за изградба на хотелски комплекс (класа на намени Б 5) КО Урвич, општина Боговиње..... | 84/27 | 1919. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација, Г2-лесна и загадувачка индустрија (градби за производство и преработка на масла и масти), општина Чучер Сандево..... | 84/29 |
| 1912. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2-лесна и загадувачка индустрија, КО Труба-рево, општина Гази Баба | 84/27 | 1920. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за одобрување на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс за производство на челични конструкции КО Младо Нагоричане општина Старо Нагоричане..... | 84/30 |
| 1913. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за Гр.пл.1.1 со намена сервис и мало стопанство КО Тетово вон-Гр, општина Тетово | 84/27 | 1921. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД), за изградба на ма-ла хидроцентрала „Голема Илинска“, КО Големо Илино, општина Демир Хисар | 84/30 |
| 1914. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на пречистителна станица за отпадни води со пристапен пат, КО Канатларци, општина Прилеп..... | 84/28 | 1922. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија СКО 5218 КО Блаце Кале, општина Чучер - Сандево..... | 84/30 |
| 1915. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за стопански комплекс за Рибник, КО Подгорци, општина Струга | 84/28 | 1923. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на хала за откуп и обработка на земјоделски производи, КО Паликура, општина Росоман | 84/30 |
| 1916. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на пречистителна станица за отпадни води, КО Големо Коњари 1, општина Прилеп.. | 84/28 | 1924. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на комплекс за лесна индустрија КО Глуво - Бразда, општина Чучер - Сандево..... | 84/31 |
| 1917. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со класа на намена Е-2 комунална супраструктура, производство на електрична енергија од ѓубриво КО Требош, општина Желино..... | 84/29 | 1925. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација вон населено место за Гр. Пл. со намена лесна и загадувачка индустрија Г2 –со компатибилни Б1, Б2, Д2, Д4, Г4 И ГЗКО Тетово вон-град, општина Тетово..... | 84/31 |
| 1918. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за стопански комплекс со намена Г2-лесна индустрија, фарма за кокошки и преработка на месо од живина КО Требош, општина Желино..... | 84/29 | | |

- | | | | |
|--|-------|---|-------|
| 1926. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2-лесна индустрија, КО Тетово вон град, општина Тетово..... | 84/31 | 1933. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на угостителски комплекс, КО Лазаровци, општина Кичево..... | 84/34 |
| 1927. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за Гр.пл.1.1 со намена Г2-лесна индустрија КО Тетово, општина Тетово..... | 84/32 | 1934. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на далеководно поле со командно контролен објект КО Валандово вон гр. општина Валандово | 84/34 |
| 1928. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација, за изградба на објекти од класа Б-Комерцијални и деловни намени КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево | 84/32 | 1935. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2 - лесна и незагадувачка индустрија КО Тетово, општина Тетово | 84/35 |
| 1929. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација, за изградба Стопански комплекс- „Примарна и финална преработка на земјоделски производи” КО Облешево, општина Чешиново - Облешево..... | 84/32 | 1936. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација, за изградба на мала хидроелектрична централа „Брза-Вода 1” со придружни објекти на водотекот Брза река, бр. 96 КО Ѓермо, општина Тетово..... | 84/35 |
| 1930. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација со основна намена стоваришта Г4, КО Просениково вон населено место, општина Струмица..... | 84/33 | 1937. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на произведен комплекс со намена Г-2 во КО Желино Вон ГР, општина Желино | 84/38 |
| 1931. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација, за изградба на мала хидроелектрична централа ”Брза-Вода” со идентификационен бр.95 со пропратни објекти на КО Ѓермо и КО Порој вон-гр, општинаТетово..... | 84/33 | 1938. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација со намена А4-времено сместување на КО Радиовце, општина Брвеница..... | 84/38 |
| 1932. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на мали комерцијални и деловни намени со основна класа на намена Б1-угостителство, туризам и компатибилни класи на основна класа на намена во КО Ваташа, општина Кавадарци..... | 84/33 | 1939. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација, за намена Г-2 лесна и незагадувачка индустрија (фарма со пропратни објекти) за КП бр.1415, КО Челопек, општина Брвеница | 84/38 |
| | | 1940. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација со намена мали комерцијални објекти Б-1 КО Мала Речица, општина Тетово | 84/39 |

- | | | | |
|---|-------|--|-------|
| 1941. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Б1 - мали комерцијални и деловни намени, КО Голема Речица вон град, општина Тетово | 84/39 | 1948. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на хотелски комплекс на Г.П.1.1. КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево | 84/42 |
| 1942. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација, за изградба на мала хидроелектрична централа „Брза-Вода“ со идентификационен бр.94 со пропратни објекти на КО Ѓермо, општина Тетово..... | 84/39 | 1949. Одлука за ограничување на пловидбата на пловни објекти на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро | 84/42 |
| 1943. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс за Ладилник и преработка на земјоделски производи, општина Неготино..... | 84/40 | 1950. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс (класа на намена г4-стоваришта), КО Дихово вон град, општина Битола..... | 84/43 |
| 1944. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти (класа на намена Г3-сервиси и Г4-стоваришта) КО Крстоар, општина Битола | 84/40 | 1951. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на антенски столб, општина Кавадарци..... | 84/44 |
| 1945. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка Локална урбанистичка планска документација, за изградба “МХЕЦ Шемница” со идентификационен бр. 267, на р. Шемница КО Маловиште, општина Битола..... | 84/40 | 1953. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на туристички, угостителски и рекреативни објекти, КО Слечко, општина Демир Хисар.... | 85/3 |
| 1946. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација со намена Б-3 големи угостителски објекти КО Гајре, општина Тетово | 84/41 | 1954. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за проширување на границите на планскиот опфат на Урбанистички план за село Свињиште, КО Свињиште, општина Другово | 85/3 |
| 1947. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на комерцијален комплекс со големо угостителски единици во КО Матејче вон-гр, општина Липково..... | 84/41 | 1955. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со класа на намена Г2 – лесна загадувачка индустрија, КО Никиштани, општина Ѓорче Петров.. | 85/3 |
| | | 1976. Одлука за давање на времено користење на недвижни ствари на Министерството за култура..... | 86/2 |
| | | 1977. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Национална установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров од Делчево..... | 86/3 |
| | | 1978. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија за периодот 1.01.2012 – 31.12.2012 година..... | 86/3 |

- | | | | |
|--|-------|---|-------|
| 2001. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина Велес | 87/33 | 2014. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Град Скопје | 87/37 |
| 2002. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Трговско друштво за производство, изградба на мала хидроелектрана и услуги ХИДРОИН-ВЕСТ ДОО извоз-увоз Скопје | 87/33 | 2056. Одлука за давање право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Крушево..... | 88/3 |
| 2003. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука..... | 87/33 | 2375. Исправка..... | 99/2 |
| 2004. Одлука за давање на времено користење на недвижни ствари на Министерството за култура | 87/35 | 2057. Одлука за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола и Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во академската 2013/2014 година | 88/3 |
| 2005. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Национална установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров од Делчево | 87/35 | 2058. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Кабинет на Претседателот на Република Македонија..... | 88/3 |
| 2006. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија | 87/35 | 2059. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Кабинет на Претседателот на Република Македонија..... | 88/4 |
| 2007. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Националната установа Центар за култура Иљо Антески Смок - Тетово | 87/35 | 2060. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Кабинет на Претседателот на Република Македонија..... | 88/4 |
| 2008. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика | 87/36 | 2061. Одлука за изведуваче на вежбовна активност „Летен кампус 2013“ | 88/4 |
| 2009. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика | 87/36 | 2062. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Републиката | 88/5 |
| 2010. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за култура | 87/36 | 2063. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања на минерална сировина -варовник на локалитетот „с. Бохула“, општина Кавадарци..... | 88/5 |
| 2011. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за правда..... | 87/36 | 2064. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за вршење на детални геолошки истражувања..... | 88/6 |
| 2012. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за правда..... | 87/37 | 2065. Одлука за доделување средства за финансирање на проекти за развој на селата во 2013 година..... | 88/6 |
| 2013. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за животна средина и просторно планирање | 87/37 | 2066. Одлука за доделување средства за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби во 2013 година..... | 88/8 |
| | | 2067. Одлука за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2013 година | 88/9 |

- | | | | |
|---|--------------|--|--------------|
| 2068. Одлука за класификација на планските региони според степенот на развиеноста за периодот од 2013 до 2017 година | 88/13 | 2165. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот | 91/50 |
| 2069. Одлука за изменување на Одлуката за поблиски критериуми и индикатори за определување на степенот на развиеност на планските региони..... | 88/13 | 2166. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Министерството за внатрешни работи..... | 91/50 |
| 2070. Одлука за давање согласност на Конкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во академската 2013/2014 година..... | 88/13 | 2212. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Акционерско друштво ГА-МА-Скопје | 92/3 |
| 2132. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина Велес | 90/3 | 2213. Одлука за изменување на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз..... | 92/3 |
| 2133. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика..... | 90/3 | 2214. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за производство, трговија и услуги „РИБНИЦИ РАЈСКА ГРАДИНА“ ДООЕЛ Штип на локалитетот „Микриман“ КО Суво Грло, општина Штип..... | 92/3 |
| 2134. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Министерството за одбрана | 90/3 | 2215. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот „с. Теново“ општина Брвеница | 92/4 |
| 2160. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Акционерско друштво ГА-МА-Скопје | 91/48 | 2216. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот Краста, с. Бешиште, општина Витолиште, Прилепско | 92/4 |
| 2161. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за внатрешни работи..... | 91/48 | 2217. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина–варовник на Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес на локалитетот „Рзачки Камен“, с. Стамер, општина Делчево | 92/4 |
| 2162. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина–варовник на Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес на локалитетот „Лозенско Брдо“ општина Штип | 91/48 | 2218. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина–кварц на Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес на локалитетот „Белучија“ општина Прилеп | 92/5 |
| 2163. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини по Јавен повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини | 91/49 | 2219. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина–кварц на Друштвото за транспорт и трговија ДМ-ПРЕЦИЗ ДОО Штип на локалитетот „Остреш“, општина Штип..... | 92/6 |
| 2164. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз АГРО-ТРЕНДО ДООЕЛ с.Иловица, Босилово на локалитетот „Метленик“, општина Босилово..... | 91/49 | 2220. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Трговското друштво ИГМ ЦУМАЈЛИЈА ДОО с.Сарамзалино, Лозово на локалитетот „Лепа Страна“с.Сарамзалино, општина Лозово | 92/7 |

2221. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – кварцен песок на Цементарница УСЈЕ АД Скопје на локалитетот „Врловица“, с. Варвара, општина Сопиште..... **92/7**
2222. **Одлука** за пренесување на правото за градење на објект од јавен интерес ... **92/8**
2223. **Одлука** за воведување на мерка за заштита на пазарот на пченица и брашно, со врзување на количините на увоз на пченица и брашно со откуп на пченица произведена во Република Македонија **92/8**
2256. **Исправка**..... **93/30**
2235. **Одлука** за именување Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Соединетите Американски Држави, со седиште во Детроит..... **93/25**
2236. **Одлука** за именување Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Соединетите Американски Држави, со седиште во Њујорк **93/25**
2237. **Одлука** за именување Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Република Италија, со седиште во Венеција **93/25**
2238. **Одлука** за отворање амбасада на Република Македонија во Обединетите Арапски Емирати, со седиште во Абу Даби..... **93/26**
2239. **Одлука** за одобрување на Годишната сметка за работењето на Македонски железници Транспорт АД – Скопје, за период од 1.01.-31.12.2012 година..... **93/26**
2240. **Одлука** за одобрување на Финансискиот извештај на Македонски железници Транспорт АД – Скопје, за период од 1.01.-31.12.2012 година **93/26**
2241. **Одлука** за одобрување на Извештајот за работењето на Македонски железници Транспорт АД – Скопје, за период 1.01. - 31.12.2012 година **93/26**
2242. **Одлука** за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи, ревидирани од овластен ревизор на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД - Скопје, во државна сопственост, Државна лотарија на Македонија за периодот од 1.01.2012 до 31.12.2012 година **93/26**
2243. **Одлука** за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД-Скопје, во државна сопственост, Државна лотарија на Македонија за периодот од 1.01.2012 до 31.12.2012 година..... **93/27**
2244. **Одлука** за проширување на концесијата за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина – бакар на локалитетот „Боров Дол“ општина Конче и општина Штип на Друштвото за производство, трговија и услуги „БОРОВ ДОЛ“ ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш..... **93/27**
2245. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи.. **93/27**
2246. **Одлука** за давање согласност на Годишната сметка за 2012 година и Извештајот за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип во 2012 година **93/28**
2247. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Агенцијата за цивилно воздухопловство **93/28**
2248. **Одлука** за давање право на трајно користење градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје..... **93/28**
2249. **Одлука** за давање согласност на Годишната сметка за 2012 година и Годишниот извештај за работењето во 2012 година на ЈП Службен весник на Република Македонија..... **93/29**
2250. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на цената за објавување огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ **93/29**
2251. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи.. **93/29**
2252. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи.. **93/29**
2253. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи.. **93/29**
2254. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи.. **93/30**
2255. **Одлука** за давање право на трајно користење градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје..... **93/30**

- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| 2266. Одлука за престанување на важење на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на општина Битола | 95/5 | 2277. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на фотоволтаична централа КО Пехчево општина Пехчево..... | 95/12 |
| 2267. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје | 95/9 | 2278. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба “Сончеви фотоволтаични центри” КО Неготино, општина Неготино..... | 95/12 |
| 2268. Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загуба на ЈП “Стрежево” – Битола за 2012 година. | 95/9 | 2279. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на фотоволтаична централа со капацитет од 1 MW централа со капацитет до 1 mw во КО Егри општина Битола | 95/12 |
| 2269. Одлука за едностран раскин на Договорот за давање концесија на риби за организирање на рекреативен риболов со бр. 41-6491/1 од 22.8.2012 година на рекреативната зона „Преспанско Езеро“ | 95/9 | 2280. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на градби за производство на електрична енергија од обновливи извори со капацитет од 50 kw и придружни содржини во КО Тркање општина Кочани..... | 95/13 |
| 2270. Одлука за едностран раскин на Договорот за давање концесија на риби за организирање на рекреативен риболов со бр. 41-6475/1 од 22.8.2012 година на рекреативната зона „Акумулација Матка“ | 95/9 | 2281. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кисела Вода..... | 95/13 |
| 2271. Одлука за едностран раскин на Договорот за давање концесија на риби за организирање на рекреативен риболов со бр. 41-6183/1 од 22.8.2012 година на рекреативната зона „Акумулација Глобочица“ | 95/10 | 2282. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Крива Паланка..... | 95/14 |
| 2272. Одлука за едностран раскин на Договорот за давање концесија на риби за организирање на рекреативен риболов со бр. 08-306/1 од 12.1.2012 година на риболовниот ревер „Вардар 12“ | 95/10 | 2283. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Новаци | 95/14 |
| 2273. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цените на главни шумски производи на ЈП „Македонски шуми“ п.о. Скопје..... | 95/10 | 2284. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Чашка..... | 95/14 |
| 2274. Одлука за изменување на Одлуката за основање на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија | 95/10 | 2285. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Чаир..... | 95/15 |
| 2275. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Македонски Брод, Берово, Прилеп, Тетово, Велес, Свети Николе и Радовиш | 95/11 | 2286. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Чаир..... | 95/15 |
| 2276. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на фотонапонска централа со моќност до 50kw КО Кадино општина Илинден..... | 95/11 | 2287. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на Друштвото за производство, трговија и услуги “ЕУРО АКТИВА” ДОО експорт-импорт Скопје на локалитетот “Жељковац” општина Чучер Сандево..... | 95/15 |

2288. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина–минерална–подземна вода на Друштвото за трговија, транспорт и угостителство “ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ” ДООЕЛ Кавадарци на локалитетот “Маркови Кули“, општина Кавадарци..... **95/16**
2289. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Трговското друштво за градежништво и услуги СБМ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Мала Речица, Тетово на локалитетот “с.Рогле“, општина Желино..... **95/16**
2290. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Трговското друштво за градежништво и услуги СБМ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Мала Речица, Тетово на локалитетот “с.Ласкарце“, општина Желино .. **95/17**
2291. **Одлука** за дополнување на Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година-прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2013/2014 година..... **95/17**
2292. **Одлука** за престанок на важење на Одлука за давање во закуп на недвижна ствар **95/22**
2293. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – металични минерални суровини на Друштвото за обработка на податоци, хостирање и слични дејности ИНФОГРУП ДОО Скопје на локалитетот „Мајден“, општина Кавадарци..... **95/22**
2294. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на фотоволтаична централа со капацитет до 1 MW во КО Егри општина Битола..... **95/23**
2295. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода и гас CO₂ на Друштвото за трговија и производство ИНТЕР - ЕВРОГЕНЕКС ДООЕЛ Ново Село на локалитетот „Богарец“ во близина на с.Радобор, општина Могила..... **95/24**
2296. **Одлука** за престанок на важење на Одлуката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на Јавното претпријатие „МАКЕДОНИЈАПАТ“ Скопје на локалитетот „Барир“ с. Горно Оризари, општина Велес **95/24**
2306. **Одлука** за давање одобрение за основање на приватна установа за децадетска градинка „Сент Пол“ во Скопје..... **97/3**
2353. **Одлука** за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје **98/3**
2354. **Одлука** за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“-п.о.-Скопје за 2012 година **98/3**
2355. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за распоредување на вишокот на средства по Годишната сметка за 2012 година на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“-п.о.-Скопје **98/3**
2356. **Одлука** за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ – Скопје **98/3**
2357. **Одлука** за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија..... **98/4**
2358. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за култура **98/4**
2359. **Одлука** за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите **98/5**
2360. **Одлука** за давање на согласност за склучување на договор за долгорочен закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со СКОВИН АД Скопје **98/5**
2361. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изработка на комплекс градби за лесна и незагадувачка индустрија КО Беровци општина Прилеп **98/7**

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 2362. Одлука за престанок на користење недвижни ствари на Министерството за одбрана | 98/7 | 2452. Одлука за давање на трајно користење градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Бутел | 103/6 |
| 2363. Одлука за определување на бројот на кандидатите кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје во студиската учебна 2013/2014 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија | 98/8 | 2453. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална – подземна вода на Градежното трговско услужно друштво ДОРА Е АРТЕ увоз-извоз ДОО-ЕЛ с.Велешта Струга на локалитетот “с.Горна Белица“, општина Струга..... | 103/6 |
| 2385. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Апелационен суд Битола | 100/2 | 2454. Одлука за давање на согласност за пренос на удел | 103/7 |
| 2405. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Крушево..... | 101/2 | 2455. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини..... | 103/7 |
| 2525. Исправка | 104/27 | 2456. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии за експлоатација на минерални сировини | 103/8 |
| 2424. Одлука за распишување Оглас за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Гостивар..... | 102/2 | 2457. Одлука за одобрување на Годишната сметка на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје за 2012 година | 103/9 |
| 2445. Одлука за проширување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – мермеризиран варовник на локалитетот „Краста-2“ с.Вруток, општина Гостивар на Друштвото за вадење камен, трговија и производство ПРОГРЕС 1998 ДООЕЛ увоз-извоз с.Вруток Гостивар..... | 103/4 | 2458. Одлука за одобрување на Финансискиот извештај за работењето на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје за 2012 година | 103/9 |
| 2446. Одлука за проширување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – фелдспат на локалитетот “Хамзали“, општина Босилово на Акционерското друштво за неметали ОГРАЖДЕН АД Струмица | 103/4 | 2459. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје за 2012 година | 103/9 |
| 2447. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Акционерското друштво за производство и промет со млеко и млечни производи МЛЕКАРА увоз-извоз Тетово на локалитетот “Бегојца“ с.Стенче, општина Брвеница | 103/5 | 2460. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје за 2012 година..... | 103/10 |
| 2448. Одлука за давање на согласност за пренос на удел..... | 103/5 | 2461. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје за 2012 година..... | 103/10 |
| 2449. Одлука за давање на согласност на Годишната сметка на ЈП за железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје за период 1.01. - 31.12.2012 година..... | 103/5 | | |
| 2450. Одлука за давање на согласност на Годишниот извештај на ЈП за железничка инфраструктура „Македонски железници“ – Скопје, за период 1.01. - 31.12.2012 година | 103/6 | | |
| 2451. Одлука за давање на согласност на Одлуката за покривање на загубата од работењето на ЈП за железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје за 2012 година | 103/6 | | |

[illegible]

2478. **Одлука** за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања поднесена од Цементарница УСЈЕ АД Скопје..... **103/15**
2479. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за дел од село Орешани измени и дополнување за блоковите: б-1, б-3 и б-17, општина Зелениково..... **103/15**
2480. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Државниот универзитет во Тетово.... **103/17**
2481. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење недвижни ствари на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија **103/17**
2520. **Одлука** за престанок на користење на недвижна ствар – градежно земјиште на Министерството за здравство..... **104/24**
2521. **Одлука** за воспоставување и начинот на работење на Национален совет за безбедност на храна и храна за животни **104/25**
2522. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – гипс на Гипс и гипсени префабрикати КНАУФ-РАДИКА АД-Дебар на локалитетот “Мелничани“, општина Дебар **104/26**
2523. **Одлука** за одобрување на Годишниот извештај за работата на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2012 година..... **104/26**
2524. **Одлука** за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи за период од 1.01.2012 до 31.12.2012 година на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје **104/27**
2529. **Одлука** за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Град Скопје..... **105/3**
2547. **Одлука** за определување на правни лица кои се должни да имаат приватно обезбедување..... **106/22**
2548. **Одлука** за доделување средства за постдипломски студии „Габриела Колевска Трајковска“ од областа на правото, економијата и политиките на ЕУ во странство за академската 2013/2014 година..... **106/23**
2549. **Одлука** за давање на согласност за донесување на Планот за намена на радиофреквенциските опсези во Република Македонија..... **106/24**
2550. **Одлука** за оттуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија..... **106/24**
2551. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење недвижни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија..... **106/25**
2552. **Одлука** за давање на трајно користење недвижни ствари на општина Гостивар..... **106/25**
2553. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Музеј на македонската борба за државност и самостојност Музеј на внатрешната македонска револуционерна организација и Музеј на жртвите на комунистичкиот режим од Скопје..... **106/26**
2554. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Национална установа Спомен кука на Мајка Тереза во Скопје..... **106/37**
2555. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Националната установа Музеј на македонската борба за државност и самостојност Музеј на внатрешната македонска револуционерна организација и Музеј на жртвите на комунистичкиот режим од Скопје..... **106/37**
2556. **Одлука** за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите..... **106/38**
2557. **Одлука** за формата и содржината на Извештајот за проценка на влијанието на регулативата..... **106/38**
2558. **Одлука** за формирање на Координативно тело за управување со системот за управување со квалитетот и заедничката рамка за проценка на работењето и давањето на услуги во државната служба..... **106/47**
2559. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈЗУ Психијатриска болница Скопје... **106/47**
2560. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за труд и социјална политика..... **106/47**
2561. **Одлука** за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на расадник, КО Војник, општина Старо Нагоричане..... **106/48**

2562. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на две бензински станици општина Росоман..... **106/48**
2563. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална Урбанистичка планска документација за изградба на фотоволтаична централа КО Ново Село општина Дебарца..... **106/48**
2564. **Одлука** за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за линиски инфраструктурен двосистемски 110kv далновод, приклучок на ХЕЦ Света Петка со влез - излез на 110kv далновод-ТС Скопје 3-ХЕЦ Козјак..... **106/49**
2565. **Одлука** за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „Имедиате Респонсе 13“ во Република Хрватска..... **106/49**
2566. **Одлука** за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија..... **106/50**
2577. **Одлука** за давање согласност на Статутот на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија-Скопје..... **107/3**
2578. **Одлука** за изменување на Одлуката за категоризација на државните патништа..... **107/3**
4451. **Исправка**..... **183/109**
2579. **Одлука** за продажба на недвижна ствар објект на детско одморалиште „Ѓуриште,, Свети Николе..... **107/3**
2580. **Одлука** за продажба на недвижна ствар- објект на детско одморалиште „Суви Лаки,, Струмица..... **107/4**
2581. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за култура **107/4**
2582. **Одлука** за давање на право на трајно користење градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Струмица **107/5**
2583. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Градот Скопје **107/5**
2584. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Градот Скопје **107/8**
2585. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Градот Скопје **107/11**
2586. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба МХЕЦ “Станечка Река-1” КО Станци општина Крива Паланка **107/18**
2587. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба МХЕЦ “Станечка Река-2” КО Крива Паланка општина Крива Паланка..... **107/18**
2588. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Верски објект – Црква, КО Горно Оризари, општина Битола **107/19**
2589. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на угостителски објект-ресторан КО Камењане општина Боговиње **107/19**
2590. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за стопански комплекс со намена лесна и загадувачка индустрија сервиси и стоваришта КО Негорци општина Гевгелија..... **107/19**
2591. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти за спорт и рекреација со придружни содржини во КО Костур општина Крива Паланка **107/20**
2592. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерални сировини – оникс и травертин на AMADEUS GROUP Sh. A. – Тирана, Р. Албанија на локалитетот “с. Бешиште“ општина Прилеп **107/20**
2640. **Одлука** за продажба на движни ствари - опрема **109/6**
2641. **Одлука** за формирање Национален економски тим за координација, следење и имплементација на Стратегијата на Југоисточна Европа 2020 **109/8**
2642. **Одлука** за престанување на важење на Одлуката за пренесување на правото на користење на патничко моторно возило..... **109/8**

- | | | | |
|--|-------|---|-------|
| 2643. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за сервис за возила со пратечки содржини КО Стојаково општина Богданци | 109/9 | 2662. Одлука за давање право на трајно користење на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на Совет за радиодифузија на Република Македонија, Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје и Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија..... | 110/5 |
| 2644. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на здружение на граѓани „Бигорски манастир-патот на црешовото топче“-Гостивар | 109/9 | 2663. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на мала хидроелектрична централа со реф. бр. 4 со пропратни објекти во КО Ваташа општина Кавадарци | 110/6 |
| 2645. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица и услужен центар во КО Брњарци, општина Гази Баба | 109/9 | 2664. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на мала хидроелектрична централа со реф. бр.1 со пропратни објекти во КО Страгово општина Кавадарци..... | 110/6 |
| 2654. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана..... | 110/3 | 2665. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на државна Урбанистичка планска документација за изградба на мала хидроелектрична централа со реф.бр.3 со пропратни објекти КО Ваташа општина Кавадарци | 110/6 |
| 2655. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана | 110/4 | 2666. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за изградба “МХЕ Јабланица” референтен бр.399 КО Јабланица вон општина Струга.... | 110/7 |
| 2656. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната програма со финансиски план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за 2013 година..... | 110/4 | 2667. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на општина Карбинци | 110/7 |
| 2657. Одлука за давање на времено користење на недвижни ствари на Министерството за култура | 110/4 | 2668. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина- варовник на локалитетот “с.Раштак“ општина Гази Баба | 110/8 |
| 2658. Одлука за одобрување на работењето на претседателот на Одборот на директори на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје за 2012 година..... | 110/4 | 2669. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина- варовник на локалитетот “Голем Габер“ општина Карбинци и општина Штип | 110/8 |
| 2659. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје за 2012 година..... | 110/5 | | |
| 2660. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје за 2012 година..... | 110/5 | | |
| 2661. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје за 2012 година..... | 110/5 | | |

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| 2670. Одлука за одбивање на иницијативата за вршење на постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на металични минерални сировини на локалитетот „Кула Зиберит“ општина Гостивар ... | 110/8 | 2681. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите..... | 110/12 |
| 2671. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина-гранит на локалитетот „с.Скочивир–Бач-Новаци“ општина Новаци..... | 110/8 | 2682. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони: Македонски Брод, Берово, Прилеп, Тетово, Велес, Свети Николе, Радовиш, Штип и Битола..... | 110/13 |
| 2672. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Акционерско друштво за поштенски сообраќај Македонски пошти..... | 110/9 | 2683. Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје | 110/15 |
| 2673. Одлука за престанок на користење на движни ствари на Акционерско друштво за поштенски сообраќај Македонски пошти..... | 110/10 | 2700. Одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на општина Велес | 113/2 |
| 2674. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за работа и Финансискиот план за 2013 година на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија | 110/10 | 2701. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за труд и социјална политика | 113/2 |
| 2675. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи со бр. 12-7348/2 од 16.7.2009 година и за едностран раскин на Договорот за пренос на договорот за концесија со бр. 12-7987/2 од 10.11.2010 година, за локацијата бр. 121 Побошка | 110/10 | 2706. Одлука за изменување на Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година-прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2013/2014 година..... | 114/2 |
| 2676. Одлука за престанок и за давање на трајно користење движни ствари на Казнено поправна установа Затвор, Прилеп | 110/10 | 2707. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за образование и наука..... | 114/6 |
| 2677. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за туристичко развојна зона м.в.Карач КО Стар Дојран општина Дојран | 110/11 | 2708. Одлука за одобрување на ревидираната Годишна сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје за период од 1.1.2012 година до 31.12.2012 година..... | 114/6 |
| 2678. Одлука за преминување низ територијата на Република Македонија на вооружените сили на Обединетото Кралство на Велика Британија заради учество на вежбовна активност во Република Албанија..... | 110/11 | 2719. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи.. | 115/6 |
| 2679. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Министерството за внатрешни работи ... | 110/11 | 2720. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за транспорт и врски .. | 115/6 |
| 2680. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Министерството за одбрана..... | 110/12 | | |

- | | | | |
|---|-------|---|--------|
| 2721. Одлука за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот „с.Кулата“, општина Делчево | 115/6 | 2727. Одлука за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на Друштво за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот „Црн Врх-с.Елово“, општина Студеничани и општина Сопиште..... | 115/8 |
| 2722. Одлука за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАТИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Гладница“, општина Кавадарци | 115/6 | 2728. Одлука за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на Друштво за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот „с.Дуње“, општина Прилеп | 115/8 |
| 2723. Одлука за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – гранит на Друштвото за градежништво, транспорт и трговија ХИБ ТРАНС КОМ ДООЕЛ с.Љубин Скопје на локалитетот „Билбил Камен“, општина Битола..... | 115/7 | 2729. Одлука за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на Друштво за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот „с.Патишка Река“, општина Сопиште | 115/9 |
| 2724. Одлука за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот „с.Долно Јаболчиште-с.Дреново“, општина Чашка | 115/7 | 2730. Одлука за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – дијабаз на Друштвото за градежништво, трговија и услуги АКИЛ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово на локалитетот „Стара Корија“, општина Липково | 115/9 |
| 2725. Одлука за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАТИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Рударе“, општина Кратово | 115/7 | 2731. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност „Balkan countries combined joint special operations forces exercise – EAGLE 2013“ во Република Србија... | 115/9 |
| 2726. Одлука за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот „с.Винце“, општина Куманово | 115/8 | 2732. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за продажба на недвижни ствари - објекти на детски одморалишта..... | 115/10 |
| | | 2733. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на откупно преработувачки центар на овошје, зеленчук и шумски плодови КО Кадино општина Илинден | 115/10 |
| | | 2734. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на пречистителна станица за отпадни води КО Град општина Делчево | 115/11 |

2735. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија Кадино 2 КО Кадино општина Илинден **115/11**
2736. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на угостителски објект во КО Рашче општина Сарај **115/11**
2737. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со класа на намена Г4-стопански комплекс-магазин КО Батинци општина Студеничани **115/12**
2738. **Одлука** за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија СКО 5215 КО Ајватовци општина Илинден **115/12**
2739. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на „Бензинска пумпна станица со пратечка содржина“ КО Обршани општина Кривопаштани **115/12**
2740. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на фотоволтаична централа КО Луковица, општина Македонска Каменица **115/13**
2741. **Одлука** за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на производно магацински деловен објект КО Чешиново општина Чешиново - Облешево **115/13**
2748. **Одлука** за формирање на комитет за животна средина и здравје како меѓуресорско тело **116/4**
2749. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштвото за транспорт, градежништво и трговија ЕВРО КОМПАНИ ДООЕЛ с. Батинци Студеничани на локалитетот „Гле-реждино“, Општина Сопиште **116/4**
2750. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина–варовник на Друштвото за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт - импорт Струмица на локалитетот „Баир“, Општина Велес.... **116/5**
2751. **Одлука** за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на минералната суровина – минерална вода на локалитетот „Црквиште - Клинчевица“ кај с. Клечовце, Општина Куманово од Друштвото за промет, автотранспорт и услуги СИНКОМ Звонко ДООЕЛ извоз - увоз Куманово на Друштвото за услуги, трговија и производство визиана ДООЕЛ увоз-извоз с. Клечовце, Куманово **116/5**
2752. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на мала хидроелектрична централа со реф. бр.2 со пропратни објекти КО Ваташа Општина Кавадарци **116/6**
2753. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на Трговското друштво за производство и истражување ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ експорт-импорт АД Скопје на локалитетот „Тумба“ с. Беловодица, Општина Прилеп **116/6**
2754. **Одлука** за изменување на Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса **116/6**
2755. **Одлука** за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – металични минерални суровини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот Лакавица, Општина Штип **116/7**
2756. **Одлука** за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – металични минерални суровини на Друштво за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот с. Штавица, Општина Прилеп **116/7**
2757. **Одлука** за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – металични минерални суровини на Друштво за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот „с.Карабичане“, Општина Куманово **116/7**

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| 2758. Одлука за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот „Каменица“, Општина Македонска Каменица | 116/8 | 2769. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за образование и наука | 116/11 |
| 2759. Одлука за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на Друштво за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот с.Крушевица“, Општина Прилеп | 116/8 | 2770. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за транспорт и врски – Државен инспекторат за транспорт | 116/11 |
| 2760. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина - варовник на Цементарница УСЈЕ АД Скопје на локалитетот „Зелениковец-Говрлево“, Општина Сопиште | 116/8 | 2771. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за локална самоуправа | 116/11 |
| 2761. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи | 116/9 | 2772. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за информатичко општество и администрација | 116/11 |
| 2762. Одлука за давање согласност на Статутот на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Другово | 116/9 | 2773. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за здравство | 116/12 |
| 2763. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија | 116/9 | 2774. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за здравство | 116/12 |
| 2764. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија | 116/9 | 2775. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за транспорт и врски – Државен инспекторат за транспорт | 116/12 |
| 2765. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за образование и наука | 116/10 | 2776. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за транспорт и врски – Државен градежен инспекторат | 116/12 |
| 2766. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за здравство | 116/10 | 2777. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија | 116/13 |
| 2767. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за внатрешни работи - Управата за безбедност и контраразузнавање | 116/10 | 2778. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на биогазна централа со придружни содржини КО Логоварди, Општина Битола | 116/13 |
| 2768. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за образование и наука | 116/10 | 2779. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на биогазна централа со придружни содржини КО Породин, Општина Битола | 116/13 |

2780. **Одлука** за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на биогазна централа со придружни содржини КО Могила, Општина Могила **116/13**
2781. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на викенд населба со хотелски и рекреативен комплекс КО Радибуш Општина Ранковце..... **116/14**
2782. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна индустрија во КО Лешок Општина Теарце..... **116/14**
2783. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на железничка пруга Куманово-Белџаковце, Општина Куманово **116/15**
2784. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Музеј - Гевгелија..... **116/25**
2802. **Одлука** за престанок на користење на недвижна ствар на Министерство за финансии - Управа за јавни приходи **118/3**
2803. **Одлука** за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски Железници Транспорт АД - Скопје..... **118/3**
2804. **Одлука** за продажба на пченка од стоковните резерви **118/4**
2805. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за правда - Управата за водење на матичните книги... **118/4**
2806. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – бентонитска глина на Друштвото за производство, трговија и услуги БЕНТОМАК НОВА увоз-извоз с.Гиновци Ранковце на локалитетот „с.Љубинци - с.Петралица“, општина Ранковце **118/4**
2807. **Одлука** за давање согласност на студиските програми за прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје ... **118/5**
2808. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – глина на Друштвото за производство, внатрешна и надворешна трговија ТРГОПРОМЕТ Тони ДООЕЛ Куманово на локалитетот „Лиска“, општина Старо Нагоричане..... **118/5**
2809. **Одлука** за едностран раскин на Договор за концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода на локалитетот „Вирот-Црквата“ кај с. Моклишта општина Кавадарци **118/6**
2810. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – мермеризиран варовник на локалитетот „Присој“ с. Милетино, Тетово **118/6**
2811. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода на локалитетот на влез во Битола **118/6**
2812. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз **118/7**
2813. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“ **118/9**
2814. **Одлука** за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на спортско рекреативен комплекс КО Кучевиште, Општина Чучер Сандево..... **118/9**
2815. **Одлука** за пренесување во сопственост на недвижни ствари на општина Битола..... **118/10**
2816. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за финансии – Управа за јавни приходи..... **118/10**
2817. **Одлука** за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Министерство за одбрана..... **118/11**
2818. **Одлука** за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на АД МЕПСО **118/11**
2819. **Одлука** за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбова активност „Combined Endeavor 13“ во Сојузна Република Германија..... **118/11**
2820. **Одлука** за продажба на деловен простор со кој стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје..... **118/11**

3008. Исправка.....	125/6	2876. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за вршење на детални геолошки истражувања.....	121/13
2821. Одлука за измена на Статутот на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје.....	118/12	2877. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина-дијабаз на Друштвото за производство "КОРП МИНЕРАЛС" ДОО-ЕЛ с.Горно Корање Куманово на локалитетот "с.Слупчане", општина Липково.....	121/13
2822. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност „Steadfast jazz 2013“.....	118/12	2878. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Совет за радиодифузија.....	121/13
2823. Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради изведување на вежбовна активност „Предизвик 13“.....	118/13	2879. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенција за храна и ветеринарство.....	121/14
2824. Одлука за формирање на Национален комитет за Програмата на УНЕСКО „Човек и биосфера“.....	118/13	2880. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија.....	121/14
2825. Одлука за престанок и за давање на користење на движни ствари на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи.....	118/13	2881. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Дирекција за заштита на личните податоци.....	121/14
2826. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Министерството за образование и наука.....	118/14	2882. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Центар.....	121/15
2848. Одлука за изменување на Статутот на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје.....	119/60	2883. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за информатичко општество и администрација.....	121/15
2849. Одлука за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи за период од 1.1.2012 до 31.12.2012 година на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје.....	119/60	2884. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за култура.....	121/15
2862. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на општина Ѓорче Петров.....	120/7	2885. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за надворешни работи.....	121/16
2863. Одлука за изменување на Одлуката за воведување на мерка за заштита на пазарот на пченица и брашно, со врзување на количините на увоз на пченица и брашно со откуп на пченица произведена во Република Македонија.....	120/7	2886. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за одбрана.....	121/16
2864. Одлука за дополнување на Одлуката за условите и критериумите за репламирање на средствата од компензационите фондови од странска помош...	120/7	2887. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за правда.....	121/16
2873. Одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија.....	121/12	2888. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Собрание на Република Македонија.....	121/17
2874. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Цементарница УСЈЕ АД Скопје на локалитетот „с. Волковија“, општина Брвеница.....	121/12	2889. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	121/17
2875. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за вршење на детални геолошки истражувања.....	121/12	2890. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерство за внатрешни работи..	121/17
		2891. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерство за економија.....	121/18
		2892. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	121/18

2893. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерство за локална самоуправа **121/18**
2894. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерство за транспорт и врски . **121/19**
2895. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој **121/19**
2896. **Одлука** за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје **121/19**
2897. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина-варовник на Друштвото за производство, инженеринг, промет и услуги МАКАЉБ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје на локалитетот „Добарски Жеден“, општина Желино **121/20**
2898. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2-лесна индустрија КО Непроштено вон гр., општина Теарце **121/20**
2899. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија КО Суводол М.В. Брајанац општина Новаци.. **121/21**
2900. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на хотелски комплекс и други попатни објекти (Б-5) во КО Новаке општина Боговиње.. **121/21**
2901. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на произведен погон со придружни објекти во КО Горно и Долно Оризари, општина Шуто Оризари **121/21**
2902. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица и услужни центри со придружна содржина во КО Глуво Бразда општина Чучер Сандево..... **121/22**
2903. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на граничен премин „Делчево“ КО Звезгор општина Делчево **121/22**
2904. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со намена лесна и загадувачка индустрија Г-2 КО Моин општина Гевгелија..... **121/22**
2905. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица и услужен центар на регионален пат Р1302 во КО Црник општина Берово **121/23**
2906. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на генерален урбанистички план за КО Крива Паланка општина Крива Паланка..... **121/24**
2917. **Одлука** за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Министерството за внатрешни работи..... **122/3**
2918. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за продажба на недвижни ствари - објекти на детски одморалишта **122/3**
2919. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Трговското друштво за производство, проектирање и инженеринг ВАРДАРГРАДБА ДОО с.Трубарево Скопје на локалитетот „Голем Дол“, општина Сопиште **122/3**
2920. **Одлука** за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Министерството за финансии – Управата за финансиска полиција..... **122/4**
2921. **Одлука** за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Институтот за стандардизација на Република Македонија **122/4**
2922. **Одлука** за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Институтот за акредитација на Република Македонија **122/4**
2923. **Одлука** за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Агенцијата за нуклеарни технологии на Република Македонија **122/5**

2924. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија.....	122/5	2947. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Куманово.....	123/4
2925. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	122/5	2948. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Крушево.....	123/5
2926. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Министерството за економија - Државниот инспекторат за техничка инспекција.....	122/6	2949. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Крива Паланка.....	123/5
2927. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на полигон за обука и пропратни објекти КО Неготино, општина Неготино.....	122/6	2950. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Кратово.....	123/5
2928. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на лесна и незагадувачка индустрија за КО Тимјаник и КО Дуброво општина Неготино.....	122/6	2951. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Тетово.....	123/6
2929. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на сервис за автомобили со придружен паркинг за возила во КО Валандово вон г.р. општина Валандово.....	122/7	2952. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Свети Николе.....	123/6
2930. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со намена Г2, Г3 и Г4 (лесна незагадувачка индустрија стоваришта и сервиси) за КО Дабиља општина Струмица.....	122/7	2953. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Скопје II - Скопје.....	123/6
2931. Одлука за давање на согласност за трајна пренемена на земјоделското во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на мали комерцијални и деловни објекти со намена Б10 КО Градско Балдовци општина Струмица.....	122/8	2954. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Дебар.....	123/7
2932. Одлука за доделување на стипендии на странски државјани од интерес за Република Македонија.....	122/8	2955. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Скопје I - Скопје.....	123/7
2945. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Општина Новаци.....	123/4	2956. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Гостивар.....	123/7
2946. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Неготино.....	123/4	2957. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Ресен.....	123/8
		2958. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Гевгелија.....	123/8
		2959. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Радовиш.....	123/8
		2960. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Виница.....	123/9
		2961. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Прилеп.....	123/9
		2962. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Велес.....	123/9
		2963. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Охрид.....	123/10
		2964. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Битола.....	123/10
		2965. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Берово.....	123/10
		2966. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Апелационен суд Штип.....	123/11
		2967. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Апелационен суд Скопје.....	123/11

2968. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Апелационен суд Гостивар 123/11
2969. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Апелационен суд Битола 123/12
2970. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Судски совет на Република Македонија 123/12
2971. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Врховен суд на Република Македонија 123/12
2972. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Управен суд 123/12
2973. **Одлука** за ставање на Нацрт за изменување и дополнување на Водостопанската основа на Република Македонија на јавна стручна расправа 123/13
2974. **Одлука** за воведување мерка паричен надомест за влез на територијата на Република Македонија како мерка на реципроцитет спрема Република Косово 123/13
2984. **Исправка** 124/5
2977. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Кочани 124/2
2978. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Струмица 124/2
2979. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Кавадарци 124/3
2980. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Струга 124/3
2981. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Кичево 124/4
2982. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Делчево 124/4
2983. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Штип 124/4
2997. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука 125/2
2998. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија 125/2
2999. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со придружни и пратечки содржини Г-2 лесна и загадувачка индустрија за КО Глуво-Бразда општина Чучер Сандево 125/3
3000. **Одлука** за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански објект (производство, дистрибуција и сервиси, Г-2 лесна индустрија) во КО Неготино општина Неготино 125/3
3001. **Одлука** за зименување на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општини 125/3
3002. **Одлука** за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Министерството за животна средина и просторно планирање 125/4
3003. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за финансии-Царинска управа 125/4
3004. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за здравство 125/4
3005. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи .. 125/4
3006. **Одлука** за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност „Grifone 2013” во Република Италија 125/4
3011. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Е2-комунална супраструктура бензинска пумпна станица КО Струмица општина Струмица 126/4
3012. **Одлука** за престанување со работење на Заводот за водостопанство на Република Македонија 126/4
3013. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на цевковод и мала хидроелектрична централа со референтен број 4 со пропратни објекти КО Ваташа општина Кавадарци 126/5

- | | | | |
|---|-------|---|--------|
| 3014. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална Урбанистичка планска документација за изградба на лесна и незагадувачка индустрија - Г2 КО Пепелиште, општина Неготино..... | 126/5 | 3022. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на цевковод и мала хидроелектрична централа со реф. бр.1 со пропратни објекти во КО Страгово, општина Кавадарци..... | 126/8 |
| 3015. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс (погон за преработка на комунален безопасен отпад) во КО Алинци општина Прилеп | 126/5 | 3023. Одлука за продажба на недвижни ствари..... | 126/9 |
| 3016. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија СРМ 7011 на КП бр.10 КО Костурино вон г.р. општина Струмица | 126/6 | 3024. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за телални геолошки истражувања на минерална сировина - дијабаз на ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Стара Корија“, општина Липково | 126/10 |
| 3017. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за повеќенаменски комплекси и изградба на Б5-хотелски комплекси и Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Конопиште, општина Кавадарци | 126/6 | 3025. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина - гранит на Друштвото за производство, трговија и услуги СТЕНТОН увоз-извоз с. Д.Оризари Битола ДОО на локалитетот „Билбил Камен“, општина Битола..... | 126/12 |
| 3018. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица со придружни објекти на регионален пат Р1101 КО Лениште, општина Прилеп | 126/6 | 3026. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина - метални минерални сировини на KALTUN MADE-NCILIK SANAYI NAKLIYE VE AKARYAKIT TIKARET ANONIM SIRKETI Турција на локалитетот „Гладница“, општина Кавадарци | 126/14 |
| 3019. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект за лесна и незагадувачка индустрија со пратечки содржини на КО Старо Нагоричане, општина Старо Нагоричане | 126/7 | 3027. Одлука за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – варовник на Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес на локалитетот „Лозенско брдо“, општина Штип..... | 126/16 |
| 3020. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Б3-големи угостителски единици КО Теново вон гр. општина Брвеница..... | 126/7 | 3028. Одлука за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – варовник на Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес на локалитетот „Рзачки камен“ с. Стамер, општина Делчево..... | 126/16 |
| 3021. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти за спорт и рекреација со придружни содржини во КО Крклџа општина Крива Паланка..... | 126/8 | 3029. Одлука за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – кварц на Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес на локалитетот „Белучија“ општина Прилеп..... | 126/16 |

3030. **Одлука** за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на МИВ КНСТРАКШАН ЕАД Бугарија на локалитетот „с. Сушица - Ново село“, општина Ново село..... **126/16**
3031. **Одлука** за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – бакар и злато на МИВ КНСТРАКШАН ЕАД Бугарија на локалитетот „Двориште“, општина Берово..... **126/17**
3032. **Одлука** за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на МИВ КНСТРАКШАН ЕАД Бугарија на локалитетот „Саса“, општина Македонска Каменица..... **126/17**
3033. **Одлука** за едностран раскин на договорот за концесија за детални геолошки истражувања на металични минерални сировини на локалитетот „Осогово“ општина Македонска Каменица и општина Крива Паланка..... **126/17**
3034. **Одлука** за давање согласност на Решението за овластување на Приватната здравствена установа - специјална болница по офталмологија „ЕУРОПИАН ЕЈЕ ХОСПИТАЛ“ од Скопје за вршење на дејноста – пресадување на очни ткива..... **126/17**
3035. **Одлука** за давање согласност на Тарифникот за дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за извршени геодетски работи од страна на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи..... **126/18**
3036. **Одлука** за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини..... **126/18**
3037. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј – Охрид..... **126/19**
3050. **Одлука** за давање согласност на Предлог-анексот кон Договорот за доделување на државна помош на корисникот на технолошко-индустријската развојна зона „Скопје 1“ склучен помеѓу Владата на Република Македонија, претставувана и застапувана од Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија и ДПТУ Витек Македонија ДООЕЛ Скопје бр.03-705/1 од 14.4.2011 година **127/2**
3051. **Одлука** за спојување на концесијата за експлоатација на минерална сировина – алабастер гипс на лежиштето Долно Косоврасти, општина Дебар со концесијата за експлоатација на минерална сировина - гипс на локалитетот во близина на с.Долно Косоврасти, општина Дебар на гипс и гипсени префабрикати „КНАУФ-РАДИКА“ АД Дебар..... **127/3**
3052. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на комплекс со основна класа на намена Г2-лесна индустрија КО Глуво-Бразда општина Чучер-Сандево **127/3**
3053. **Одлука** за давање на согласност на Годишната сметка за 2012 година на ЈП Македонска радиодифузија-Скопје..... **127/4**
3054. **Одлука** за давање на согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈП Македонска радиодифузија-Скопје за 2012 година **127/4**
3055. **Одлука** за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје **127/4**
3056. **Одлука** за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за работа и Финансискиот план за 2013 година на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија..... **127/5**
3057. **Одлука** за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-металични минерални сировини на МИВ КНСТРАКШАН ЕАД Бугарија на локалитетот „с.Стиник“, општина Ново Село **127/5**

- | | | | |
|--|-------|--|--------|
| 3058. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје | 127/5 | 3093. Одлука за давање согласност на статутарната одлука за дополнување на статутот на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Другово | 130/6 |
| 3059. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на туристичко развојна зона КО Нов Дојран општина Дојран | 127/6 | 3094. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за делење на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ и „Злетовица“ ЦО Скопје | 130/6 |
| 3060. Одлука за изменување на Одлуката за воведување на мерка за заштита на пазарот на пченица и брашно, со врзување на количините на увоз на пченица и брашно со откуп на пченица произведена во Република Македонија | 127/7 | 3095. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Кривогаштани | 130/7 |
| 3068. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје | 128/2 | 3096. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот „Голем Брег“ општина Чучер Сандево по Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерални сировини | 130/7 |
| 3069. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Управата за хидрометеоролошки работи | 128/3 | 3097. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини | 130/7 |
| 3077. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија | 129/2 | 3098. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии за експлоатација на минерални сировини | 130/8 |
| 3078. Одлука за престанок на важење на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини | 129/2 | 3099. Одлука за формирање комитет за воспоставување на централизиран систем за урбанистички планови | 130/9 |
| 3079. Одлука за престанок на важење на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за експлоатација на минерални сировини | 129/2 | 3100. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина - варовник на Друштвото за транспорт и трговија ДМ-ПРЕЦИЗ ДОО Штип на локалитетот „Лозенско Брдо“ општина Карбинци | 130/9 |
| 3080. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје | 129/2 | 3101. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба | 130/10 |
| 3090. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија | 130/5 | 3102. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба | 130/10 |
| 3091. Одлука за давање право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Штип | 130/5 | 3103. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба | 130/11 |
| 3092. Одлука за започнување постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на две катни гаражи во Комплекс Клиники Мајка Тереза.. | 130/5 | 3104. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба | 130/11 |
| | | 3105. Одлука за давање согласност за склучување Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба | 130/11 |

3106. Одлука за давање согласност за склучување Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	130/12	3122. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања	130/19
3107. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	130/12	3123. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за законодавство ..	130/20
3108. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	130/12	3124. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор	130/21
3109. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	130/12	3125. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата на Собранието на Република Македонија	130/22
3110. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	130/13	3126. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за транспорт и врски	130/23
3111. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	130/13	3127. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија.....	130/24
3112. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	130/13	3128. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Градот Скопје.....	130/25
3113. Одлука за давање согласност за склучување Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	130/14	3129. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Театар Комедија - Скопје.....	130/25
3114. Одлука за давање согласност за склучување Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	130/14	3130. Одлука за предавање на недвижност-градежно земјиште во владение на Јавното претпријатије за државни патишта	130/25
3115. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	130/14	3131. Одлука за предавање на недвижност - градежно земјиште во владение на јавното претпријатие за државни патишта.....	130/26
3116. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	130/15	3132. Одлука за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини.....	130/27
3117. Одлука за давање согласност за склучување Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	130/15	3133. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет	130/27
3118. Одлука за давање согласност за склучување Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	130/15	3150. Одлука за формирање на Совет за следење на имплементација на Стратегијата за стручно образование и обука во контекст на доживотното учење 2013-2020	131/5
3119. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи	130/16	3151. Одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на општина Новаци.....	131/5
3120. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за одбрана	130/17	3152. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот „Мирковци“ општина Чучер Сандево по Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерални сировини.....	131/5
3121. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда	130/18		

- | | | | |
|--|--------|---|--------|
| 3153. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје | 131/6 | 3166. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 131/10 |
| 3154. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина - варовник на Друштвото за производство и градежништво СД-ТРАНС ДООЕЛ Славе извоз-увоз с.Звегор Делчево на локалитетот „Рзачки Камен“ с. Стамер, општина Делчево | 131/6 | 3167. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 131/11 |
| 3155. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија..... | 131/7 | 3168. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 131/11 |
| 3156. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 131/7 | 3169. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 131/11 |
| 3157. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 131/7 | 3170. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 131/12 |
| 3158. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 131/8 | 3171. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 131/12 |
| 3159. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 131/8 | 3172. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 131/12 |
| 3160. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 131/8 | 3173. Одлука за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 131/13 |
| 3161. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 131/9 | 3174. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 131/13 |
| 3162. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 131/9 | 3175. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 131/13 |
| 3163. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 131/9 | 3176. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 131/14 |
| 3164. Одлука за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба | 131/10 | 3177. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 131/14 |
| 3165. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 131/10 | 3178. Одлука за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба | 131/14 |
| | | 3179. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 131/14 |
| | | 3180. Одлука за предавање на недвижност - градежно земјиште во владение на Министерството за транспорт и врски | 131/15 |

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 3181. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистичка планска документација за изградба на туристичка развојна зона „Љубаништа 1“ КО Љубаништа, општина Охрид | 131/16 | 3197. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државен универзитет Тетово..... | 131/32 |
| 3182. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија | 131/17 | 3198. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ библиотека „Григор Прличев“ - Охрид..... | 131/33 |
| 3183. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија | 131/18 | 3199. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола | 131/34 |
| 3184. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија | 131/19 | 3200. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје | 131/35 |
| 3185. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија | 131/20 | 3201. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола | 131/36 |
| 3186. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за економија..... | 131/21 | 3202. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје | 131/37 |
| 3187. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за животна средина и просторно планирање | 131/22 | 3203. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ Библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово | 131/38 |
| 3188. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за здравство | 131/23 | 3204. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ Библиотека „Гоце Делчев“ - Штип..... | 131/39 |
| 3189. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство..... | 131/24 | 3205. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Демир Хисар | 131/40 |
| 3190. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за информатичко општество и администрација | 131/25 | 3206. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип..... | 131/41 |
| 3191. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за култура | 131/26 | 3207. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Свети Николе | 131/42 |
| 3192. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за локална самоуправа..... | 131/27 | 3208. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга..... | 131/43 |
| 3193. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за финансии | 131/28 | 3209. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Струмица | 131/44 |
| 3194. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика..... | 131/29 | 3210. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Ресен | 131/45 |
| 3195. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за одбрана | 131/30 | 3211. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Радовиш | 131/46 |
| 3196. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Дирекција за заштита на лични податоци | 131/31 | 3212. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Дом на култура „Злетовски Рудар“ - Пробиштип..... | 131/47 |
| | | 3213. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Неготино..... | 131/48 |
| | | 3214. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Пехчево..... | 131/49 |

- | | | | |
|--|--------|---|--------|
| 3215. Одлука за престанок и за давање на трајно користење движни ствари на општина Прилеп | 131/50 | 3237. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесии на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативни зони и риболовни ревири..... | 132/60 |
| 3216. Одлука за престанок и за давање на трајно користење движни ствари на ОУ Дом на култура „Македонски Брод“ – Македонски Брод | 131/51 | 3238. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовно подрачје..... | 132/60 |
| 3217. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Куманово..... | 131/52 | 3251. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска Документација за изградба на стопански комплекс Г-2 лесна и загадувачка индустрија КО Липково вон г.р. општина Липково..... | 133/5 |
| 3218. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Дом на култура „Наум Наумовски Борче“ - Крушево..... | 131/53 | 3252. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември“- Скопје | 133/5 |
| 3219. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Центар за култура Кичево | 131/54 | 3253. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија - Скопје..... | 133/7 |
| 3220. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кочани..... | 131/55 | 3254. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука | 133/7 |
| 3221. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ Центар за култура Крива Паланка | 131/56 | 3255. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Агенцијата за разузнавање..... | 133/7 |
| 3222. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кавадарци | 131/57 | 3256. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија КО Бунарцик општина Илинден..... | 133/8 |
| 3223. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Демир Хисар..... | 131/58 | 3257. Одлука за начинот на наплата на износот за „Детска недела" во времето од 7 до 13.10.2013 година | 133/8 |
| 3224. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Делчево | 131/59 | 3258. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минералната сировина-руди на железо на локалитетот “Тајмиште“, општина Кичево..... | 133/9 |
| 3225. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Велес..... | 131/60 | 3259. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на користење на недвижна ствар на Министерството за труд и социјална политика . | 133/9 |
| 3226. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Винаца | 131/61 | 3260. Одлука за престанок на користење и за пренесување на правото на сопственост на движни ствари на Градот Скопје | 133/9 |
| 3227. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Гевгелија | 131/62 | 3261. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Битола..... | 133/10 |
| 3228. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Центар за култура Гостивар | 131/63 | | |
| 3229. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Валандово | 131/64 | | |
| 3230. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Дом на култура „Димитар Беровски“ - Берово | 131/65 | | |
| 3231. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје..... | 131/66 | | |
| 3232. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Македонска академија на науките и уметностите | 131/67 | | |
| 3236. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовна зона..... | 132/60 | | |

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| 3262. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа за управување со археолошки локалитет Стоби - Градско | 133/19 | 3287. Одлука за давање согласност за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Министерството за транспорт и врски | 136/2 |
| 3269. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот архив на Република Македонија | 134/2 | 3288. Одлука за давање согласност за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Штип | 136/2 |
| 3270. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Уставниот суд на Република Македонија | 134/2 | 3289. Одлука за давање согласност за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Свети Николе | 136/2 |
| 3271. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за надворешни работи | 134/2 | 3290. Одлука за давање согласност за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Демир Капија | 136/3 |
| 3280. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за изградба на станбени, производни, комерцијални објекти од јавен карактер на КО Подбреѓе општина Јегуновце | 135/2 | 3291. Одлука за давање согласност за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Велес | 136/3 |
| 3281. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за вршење на детални геолошки истражувања | 135/8 | 3312. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина-градежен технички камен на локалитетот „Катлановска Брезница“, општина Петровец | 137/62 |
| 3282. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на туристичко развојна зона во КО Калишта општина Струга | 135/8 | 3313. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на Електрична енергија Скопје | 137/62 |
| 3283. Одлука за изменување на Одлуката за доделување на стипендии на странски државјани од интерес за Република Македонија | 135/8 | 3321. Одлука за распишување Оглас за именување државен правобранител на Република Македонија | 138/6 |
| 3284. Одлука за изменување на Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година-прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2013/2014 година | 135/9 | 3322. Одлука за одобрување на Годишната сметка на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за 2012 година | 138/6 |
| 3285. Одлука за дополнување на Одлуката за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола и Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во академската 2013/2014 година | 135/10 | 3323. Одлука за одобрување на Финансиските извештаи на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за годината што завршува на 31 декември 2012 година | 138/7 |
| | | 3324. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работата на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост во периодот од 1.1.2012 година до 31.12.2012 година | 138/7 |

3325. **Одлука** за одобрување на работата и на водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности **МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ** Скопје во државна сопственост на член на Одборот на директори за 2012 година ... **138/8**
3326. **Одлука** за одобрување на работата и на водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности **МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ** Скопје во државна сопственост на член на Одборот на директори за 2012 година ... **138/8**
3327. **Одлука** за одобрување на работата и на водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности **МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ** Скопје во државна сопственост на член на Одборот на директори за 2012 година ... **138/8**
3328. **Одлука** за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и на Финансиските извештаи на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности **МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ** Скопје во државна сопственост за 2013 година. **138/9**
3329. **Одлука** за зголемување на основната главнина на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности **МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ** Скопје во државна сопственост, со влогови преку издавање на нови акции од трета емисија по пат на приватна понуда **138/9**
3330. **Одлука** за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Трговско друштво за производство на енергија „АЛБНОР КОМПАНИ“ ДООЕЛ Тетово **138/11**
3331. **Статутарна одлука** за изменување на Статутот на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“ -Скопје, во државна сопственост. **138/11**
3332. **Одлука** за отуѓување градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба по основ на оформување на градежна парцела поради изградба на објект од јавен интерес **138/11**
3333. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Кисела Вода **138/12**
3334. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на водна комора, високопритисен цевковод и МХЕЦ бр.5 КО Ваташа Општина Кавадарци **138/12**
3335. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Тетовски театар - Тетово **138/13**
3336. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник од лежиштето „Цер“ Општина Кичево ... **138/13**
3337. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – доломит на локалитетот „Суводол“ Општина Македонски Брод **138/13**
3338. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – минерална вода и гас CO₂ од лежиштето на локалитетот кај с. Гермијан, Битола **138/13**
3339. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот „Чачка“ с. Горна Бањица, Општина Гостивар **138/14**
3340. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – кварц на локалитетот Крстот с. Умлена, Општина Пехчево **138/14**
3341. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – минерална вода и јагленороден двооксид CO₂ на локалитетот во близина на с. Средно Егри-Бистрица-Битолско **138/14**
3342. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – мермер на локалитетот „Цер“ Општина Кичево. **138/14**
3343. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – природно печена глина на локалитетот „Црвена Могила“ Општина Делчево **138/15**
3344. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник од лежиштето „Острец“, Општина Делчево **138/15**
3345. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минералната сировина – гранит од лежиштето на локалноста „Клисе Баир“ кај с.Ново Село, општина Штип од страна на концесионерот **138/15**
3346. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – глина од лежиштето „Вранешница“ општина Кичево **138/15**
3347. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот Град, општина Делчево. **138/15**

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 3348. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот Корешница, општина Демир Капија..... | 138/16 | 3391. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија..... | 141/14 |
| 3349. Одлука за основање на Туристичка развојна зона „Стар Дојран“ | 138/16 | 3392. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија..... | 141/14 |
| 3350. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ... | 138/16 | 3393. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на ЈЗУ Психијатриска болница „Скопје“ - Скопје..... | 141/14 |
| 3351. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ... | 138/17 | 3394. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на произведен објект КО Богданци Општина Богданци..... | 141/15 |
| 3352. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ... | 138/17 | 3395. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на мала хидроелектрична централа и пропратни објекти на водотекот на Црна Река МХЕЦ Кажани идентификационен број 208 КО Маловиште, Општина Битола..... | 141/15 |
| 3353. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ... | 138/17 | 3396. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на БЗ-големи угостителски единици КО Нижеполе, Општина Битола | 141/16 |
| 3354. Одлука за затворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Косово, со седиште во Призрен..... | 138/17 | 3397. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на ЈЗУ Психијатриска болница Негорци КО Негорци Општина Гевгелија..... | 141/16 |
| 3355. Одлука за отворање на Почесен конзул на Република Македонија во Република Косово, со седиште во Пек.. | 138/18 | 3398. Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради изведување на вежбовната активност „Македонски блесок 09“ ... | 141/19 |
| 3385. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за образование и наука..... | 141/3 | 3399. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини по јавен повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини | 141/19 |
| 3386. Одлука за одредување на граничниот премин Цепиште-Требиште за внесување и изнесување на одреден вид на стока | 141/3 | 3400. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за финансии – Биро за јавни набавки | 141/20 |
| 3387. Одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија..... | 141/3 | 3428. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за вршење на детални геолошки истражувања..... | 143/10 |
| 3388. Одлука за давање на согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје | 141/4 | | |
| 3389. Одлука за овластување за изградба на енергетски објект - нова мрежа за пренос на природен гас на делница Клевовце-Кавадарци со крак за ТЕЦ Неготино | 141/4 | | |
| 3390. Одлука за изменување на Одлуката за обрасците на Придружното писмо и Меморандумот, содржината и формата на Кореспондентната табела и на Изјавата за усогласеност на прописот со законодавството на Европската унија..... | 141/6 | | |

3429. **Одлука** за престанување на важење на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија **143/10**
3430. **Одлука** за престанок на користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана **143/10**
3431. **Одлука** за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на оператор на електропреносниот систем на Македонија акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје..... **143/11**
3432. **Одлука** за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Град Скопје **143/11**
3433. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за надворешни работи **143/11**
3434. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на сервиси Г3 КО Богданци вон г.р. Општина Богданци..... **143/12**
3435. **Одлука** за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2 лесна и загадувачка индустрија (фарми) КО Евла, Општина Центар Жупа..... **143/12**
3436. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2 лесна и загадувачка индустрија (фарми) КО Евла Општина Центар Жупа..... **143/12**
3437. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија ТТВ 8104 КО Праленик, општина Центар Жупа **143/13**
3438. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2 лесна и загадувачка индустрија КО Евла општина Центар Жупа..... **143/13**
3439. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2 лесна и загадувачка индустрија КО Евла општина Центар Жупа **143/13**
3440. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс за автолимарска работилница КО Селце Општина Прилеп **143/13**
3441. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на откупно дистрибутивен центар за земјоделски производи со пристапен пат КО Кавадарци 2 општина Кавадарци..... **143/14**
3442. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на постројка за комбинирано производство на електрична енергија и топлина од 220mw ТЕ-ТО 2 КО Бардовци Општина Карпош..... **143/14**
3443. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижни ствари на Фабрика за шински возила ДООЕЛ Велес **143/15**
3444. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за давање концесија на риби за организирање на рекреативен риболов со бр. 41-6492/1 од 22.8.2012 година на риболовниот ревер „Треска 3“..... **143/15**
3445. **Одлука** за задолжување на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје кај Стопанска банка АД Скопје **143/16**
3446. **Одлука** за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Македонија за учебната 2013/2014 година..... **143/16**
3447. **Одлука** за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Министерство за труд и социјална политика **143/16**
3448. **Одлука** за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини **143/17**

3449. **Одлука** за поништување на постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Македонски Брод, Берово, Прилеп, Тетово, Велес, Свети Николе, Радовиш, Штип и Битола **143/17**
3467. **Одлука** за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба по основ на оформување градежна парцела поради изградба на објект од јавен интерес - трафостаница..... **144/18**
3468. **Одлука** за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични центри на Црна Река **144/18**
3469. **Одлука** за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје **144/19**
3470. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со придружни содржини во КО Ајватовци општина Илинден **144/19**
3471. **Одлука** за ослободување од плаќање радиодифузна такса **144/20**
3472. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Агенција за разузнавање **144/20**
3473. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Основен суд Скопје 1 Скопје **144/20**
3474. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Народен правобранител **144/20**
3475. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Апелационен суд Гостивар **144/21**
3476. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Министерство за правда-Управа за извршување на санкции **144/21**
3477. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Судски совет на Република Македонија **144/21**
3478. **Одлука** за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија..... **144/21**
3479. **Одлука** за отстапување на нафтени деривати од задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати на ЈП „Македонијапат“ - Скопје..... **144/21**
3493. **Одлука** за висината на надоместокот за издавање на контролните марки за означување на брашно..... **145/2**
3517. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење недвижни ствари на Националната установа Библиотека Григор Прличев - Охрид **147/50**
3518. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на пристапен пат до профилот на брана Речани на Оризарска река општина Кочани **147/50**
3519. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Електротехничкиот факултет - Радовиш при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип..... **147/50**
3520. **Одлука** за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонија-пат“-Скопје **147/51**
3521. **Одлука** за доделување концесија за експлоатација на минерална сировина – собирен кварц на Друштвото за производство, трговија и услуги „СА-ЈА 21“ ДООЕЛ увоз - извоз Велес на локалитетот „с.Слепче“, општина Долнени **147/51**
3522. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавните игри во 2013 година за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејно насилство и за Црвениот крст на Република Македонија..... **147/52**
3523. **Одлука** за дополнување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минералната сировина-руди на железно на локалитетот „Тајмиште“, општина Кичево..... **147/52**
3524. **Одлука** за престанок и за давање на времено користење недвижни ствари на агенцијата за управување со одземен имот **147/52**
3543. **Одлука** за давање согласност на годишната програма за ажурирање на податоци во катастарот на недвижности по службена должност за 2013 година **148/112**

3544. **Одлука** за давање на трајно користење недвижна ствар на Националната установа библиотека Григор Прличев - Охрид **148/112**
3545. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење недвижни ствари на Националната установа Охридско лето - Охрид **148/112**
3546. **Одлука** за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Министерството за внатрешни работи..... **148/113**
3547. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – шкрилец на друштвото за превоз, трговија и услуги сани-ехтра до оел извоз-увоз Крива Паланка на локалитетот “Почивало“, општина Крива Паланка **148/113**
3548. **Одлука** за престанок и давање на времено користење на недвижна ствар на Здружението ансамбл на народни песни и ора беса-Гостивар и на Здружението на градско аматерско културно - уметничко друштво Браќа Ѓиноски - Гостивар **148/113**
3549. **Одлука** за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за вршење на детални геолошки истражувања **148/114**
3550. **Одлука** за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина **148/114**
3551. **Одлука** за доделување на концесијата за експлоатација на минерална суровина јаглен на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности “Македонски енергетски ресурси“ Скопје во државна сопственост на локалитетот “Звегор-Стамер“, општина Делчево **148/115**
3552. **Одлука** за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2013 година **148/115**
3560. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица и услужен центар на регионален пат р1303 КО Сенокос општина Долнени **149/135**
3561. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижна ствар на Агенцијата за катастар на недвижности **149/136**
3562. **Одлука** за дополнување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – гранит на локалитетот “с. Скочивир - Бач - Новаци“ општина Новаци **149/136**
3563. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на министерството за економија **149/137**
3564. **Одлука** за престанување на важење на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Факултет за безбедност – Скопје во состав на Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола **149/137**
3568. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за внатрешни работи..... **150/2**
3572. **Одлука** за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Здружение на граѓани ПОЛИО ПЛУС, Пост полио група за поддршка, Скопје **151/2**
3573. **Одлука** за одобрување на Тарифникот за максималната висина на надоместокот за учество на обука и полагање на испит и максималната висина на надоместокот за учество на обука за усовршување на енергетските контролори **151/2**
3574. **Одлука** за одобрување на Тарифникот за максималната висина на надоместокот за вршење на енергетска контрола **151/2**
3599. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија..... **153/3**
3600. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за определување на износот на цената на водата за пиење од ЈПВ „Лисиче“ - Велес кон ЈКП „Дервен“ Велес **153/3**
3601. **Одлука** за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за производство на електрична енергија „АКВА ЕЛЕКТРО МАВРОВО ДОО Скопје“. **153/3**
3602. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на општина Пробиштип **153/4**
3603. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижни ствари на општина Пробиштип..... **153/4**

3604. **Одлука** за доделување на концесија-та за експлоатација на минерална суровина - јаглен на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности “МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ“ Скопје во државна сопственост на локалитетот “Панчарево“, општина Пехчево..... 153/4
3605. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Е2-полигон за обука на возачи во КО Кавадарци 153/5
3606. **Одлука** за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс - Г2 лесна и загадувачка индустрија КО Караслари, Општина Велес 153/5
3607. **Одлука** за давање на согласност на Годишната сметка за 2012 година и Годишниот извештај за работењето во 2012 година на ЈПВ Лисиче-Велес 153/5
3608. **Одлука** за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Другово 153/5
3609. **Одлука** за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Град Скопје..... 153/6
3610. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Трговското друштво за производство, трговија и услуги “ОБЕЛ ГРАДБА“ ДООЕЛ увоз-извоз с.Град Делчево на локалитетот “Дуните“, општина Делчево 153/6
3611. **Одлука** за запишување на правото на сопственост на недвижната ствар на име на Република Македонија во Јавната книга за запишување на права на недвижностите 153/6
3612. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за култура 153/7
3613. **Одлука** за дополнување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини 153/8
3614. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на мала акумулација на Луковичка Река КО Луковица општина Македонска Каменица..... 153/8
3625. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено за изградба на Г2-лесна индустрија КО Групчин општина Желино..... 154/3
3626. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на далновод 10(20)/0,4 кВ КО Чалакли (отцеп од постоечки далновод Башибос) до столбна трафостаница 10(20)/0,4 кВ КО Собри општина Валандово 154/3
3627. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс КО Богданци, општина Богданци..... 154/3
3628. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2-лесна индустрија КО Глишиќ општина Кавадарци 154/4
3629. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г-2 лесна индустрија КО Сопот, општина Кавадарци..... 154/4
3630. **Одлука** за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2-лесна индустрија - стопански објект КО Ракотинци Општина Сопиште..... 154/4
3631. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на мала хидроелектрична централа со реф.бр.3 со пропратни објекти КО Ваташа општина Кавадарци 154/5
3632. **Одлука** за изменување на Одлуката за продажба на недвижни ствари 154/5
3633. **Одлука** за изменување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Музеј - Гевгелија ... 154/5

- | | | | |
|--|--------|---|--------|
| 3634. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Музеј на македонската борба за државност и самостојност Музеј на внатрешната македонска револуционерна организација и Музеј на жртвите на комунистичкиот режим од Скопје..... | 154/5 | 3648. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Институтот за акредитација на Република Македонија..... | 154/11 |
| 3635. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Историски Музеј - Крушево..... | 154/6 | 3649. Одлука за изменување на Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско земјиште во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на биогазна централа со придружни содржини КО Логоварди, општина Битола..... | 154/12 |
| 3636. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Музеј на Македонија - Скопје..... | 154/6 | 3650. Одлука за изменување на Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско земјиште во градежно за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на биогазна централа со придружни содржини КО Могила општина Могила..... | 154/12 |
| 3637. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Музеј на Македонија - Скопје..... | 154/7 | 3651. Одлука за изменување на Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско земјиште во градежно за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на биогазна централа со придружни содржини КО Породин општина Битола..... | 154/12 |
| 3638. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Музеј на Македонија - Скопје..... | 154/7 | 3652. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија..... | 154/13 |
| 3639. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Музеј на Македонија - Скопје..... | 154/7 | 3653. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија..... | 154/13 |
| 3640. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Битола..... | 154/8 | 3654. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија..... | 154/13 |
| 3641. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Штип..... | 154/8 | 3674. Одлука за давање согласност на Програмата за дополнување на Инвестиционата програма за 2013 година на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Другово..... | 155/6 |
| 3642. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Музеј - Гевгелија..... | 154/9 | 3675. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Центарот за управување со кризи..... | 155/6 |
| 3643. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи..... | 154/9 | 3676. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Дирекцијата за заштита и спасување..... | 155/6 |
| 3644. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Национална агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија..... | 154/10 | 3677. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје... | 155/6 |
| 3645. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Василево..... | 154/10 | 3678. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Министерство за финансии - Управа за финансиска полиција..... | 155/7 |
| 3646. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Археолошки музеј на Република Македонија - Скопје..... | 154/10 | 3679. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на општина Прилеп..... | 155/7 |
| 3647. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Министерство за економија - Државен инспекторат за техничка инспекција..... | 154/11 | | |

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 3680. Одлука за одобрување на Годишна сметка за 2012 година и Финансиски извештај за работењето за 2012 година на АД Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје..... | 155/8 | 3741. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Богданци..... | 158/12 |
| 3681. Одлука за одобрување на Годишен извештај за остварените резултати од работењето на АД Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2012 година..... | 155/8 | 3742. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за култура | 158/12 |
| 3682. Одлука за одобрување на Консолидирана годишна сметка и Консолидирани финансиски извештаи на АД Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2012 година..... | 155/8 | 3743. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија..... | 158/15 |
| 3683. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на општина Штип | 155/8 | 3754. Одлука за избор на кандидати на кои им се доделуваат средства за постдипломски студии „Габриела Коневска Трајковска“ во странство од областа на правото, економијата и политиките на Европската унија, за академската 2013/2014 година | 160/2 |
| 3684. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини | 155/9 | 3755. Одлука за продажба на движни ствари - моторни возила..... | 160/2 |
| 3685. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за вршење на детални геолошки истражувања | 155/9 | 3756. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој..... | 160/4 |
| 3686. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – травертин на Друштвото за производство, трговија и услуги МИП-МАРФИЛ увоз-извоз ДОО Прилеп на локалитетот “Џурово“, општина Прилеп..... | 155/10 | 3757. Одлука за изменување на Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Генерален урбанистички план за КО Крива Паланка општина Крива Паланка | 160/5 |
| 3687. Одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствари на Општина Дојран..... | 155/10 | 3764. Одлука за престанок и давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина Прилеп | 161/4 |
| 3688. Одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствари на Општина Дојран..... | 155/10 | 3765. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина Прилеп | 161/5 |
| 3727. Одлука за отстапување на дизел гориво Еуродизел БС од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати, без надомест на град Скопје..... | 157/38 | 3766. Одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствари на Општина Сарај..... | 161/5 |
| 3728. Одлука за определување име на автопат А-2 од граничен премин Деве Баир до граничен премин Кафасан (Коридор VIII)..... | 157/38 | 3767. Одлука за одобрување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на АГРИ ЛЕНД АД Скопје за 2012 година..... | 161/6 |
| 3737. Одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија..... | 158/10 | 3768. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на АГРИ ЛЕНД АД Скопје за 2012 година | 161/6 |
| 3738. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари без надомест на Општина Штип... | 158/10 | 3769. Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на АГРИ ЛЕНД АД Скопје за 2012 година | 161/6 |
| 3739. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Советот на јавните обвинители на Република Македонија | 158/10 | 3770. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавното обвинителство на Република Македонија..... | 161/7 |
| 3740. Одлука за продажба на движни ствари - моторни возила | 158/11 | 3771. Одлука за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија..... | 161/7 |
| | | 3772. Одлука за давање согласност на Правилникот за систематизацијата на работните места во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија..... | 161/7 |

3773. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Дојран.....	161/8	3793. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Желино	161/16
3774. Одлука за престанок и за давање на трајно користење недвижна ствар на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот.....	161/8	3794. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Боговиње.....	161/17
3775. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Арачиново.....	161/8	3795. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Брвеница	161/17
3776. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Илинден.....	161/9	3796. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Чашка	161/18
3777. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Петровец	161/9	3797. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Карбинци	161/18
3778. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Карпош.....	161/10	3798. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Јегуновце	161/19
3779. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Ѓорче Петров	161/10	3799. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Теарце	161/19
3780. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Сарај	161/10	3800. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Велес	161/20
3781. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кисела Вода	161/11	3801. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Берово	161/20
3782. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Аеродром	161/11	3802. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Битола	161/21
3783. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Сопиште	161/12	3803. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Богданци	161/21
3784. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Студеничани	161/12	3804. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Валандово	161/22
3785. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Зелениково	161/13	3805. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Винаца	161/22
3786. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струга.....	161/13	3806. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Врапчиште	161/22
3787. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Вевчани	161/14	3807. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гевгелија.....	161/23
3788. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струмица	161/14	3808. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гостивар.....	161/23
3789. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Василево.....	161/14	3809. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Дебар.....	161/24
3790. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Босилово.....	161/15	3810. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Демир Хисар.....	161/24
3791. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Ново Село	161/15	3811. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Дојран.....	161/25
3792. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Тетово.....	161/16	3812. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кавадарци	161/25
		3813. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кичево.....	161/25

- | | | | |
|--|--------|---|--------|
| 3814. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кочани..... | 161/26 | 3834. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Радовиш..... | 161/35 |
| 3815. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Маврово и Ростуше..... | 161/26 | 3835. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Ранковце..... | 161/35 |
| 3816. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Могила..... | 161/27 | 3836. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Ресен..... | 161/35 |
| 3817. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Новаци..... | 161/27 | 3837. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Свети Николе..... | 161/36 |
| 3818. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пласница..... | 161/28 | 3838. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Старо Нагоричане..... | 161/36 |
| 3819. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Росоман..... | 161/28 | 3839. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Чешиново-Облешево..... | 161/37 |
| 3820. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Центар Жупа..... | 161/28 | 3840. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Чучер-Сандево..... | 161/37 |
| 3821. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Бутел..... | 161/29 | 3841. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар-зграда во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите..... | 161/38 |
| 3822. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гази Баба..... | 161/29 | 3842. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар-зграда во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижности..... | 161/38 |
| 3823. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Дебарца..... | 161/30 | 3843. Одлука за запишување право на сопственост на недвижна ствар-објект во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижности..... | 161/38 |
| 3824. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Долнени..... | 161/30 | 3844. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност „Adjacent Lowlands (AJLL)” во Кралството Холандија..... | 161/39 |
| 3825. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Зрновци..... | 161/31 | 3859. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Институт за стандардизација на Република Македонија..... | 162/4 |
| 3826. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Конче..... | 161/31 | 3860. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Словенија, со седиште во Мурска Собота..... | 162/5 |
| 3827. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кривогаштани..... | 161/31 | 3896. Одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија..... | 163/81 |
| 3828. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Крушево..... | 161/32 | 3897. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Судски буџетски совет..... | 163/81 |
| 3829. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Куманово..... | 161/32 | 3898. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на Секретаријатот за европски прашања..... | 163/82 |
| 3830. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Липково..... | 161/33 | | |
| 3831. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Лозово..... | 161/33 | | |
| 3832. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Охрид..... | 161/34 | | |
| 3833. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Прилеп..... | 161/34 | | |

3899. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Трговското друштво за градежништво и услуги СБМ - КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Мала Речица Тетово на локалитетот „с.Чајле“, општина Гостивар **163/82**
3900. **Одлука** за давање одобрение за основање на приватна установа за деца-детска градинка „СНЕЖАНА – БЛАНШНЕЖ“ во Скопје..... **163/83**
3901. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност **163/83**
3902. **Одлука** за изменување на Одлуката за отстапување на нафтни деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтни деривати на Дирекцијата за заштита и спасување **163/84**
3903. **Одлука** за отстапување на нафтни деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтни деривати на општина Василево..... **163/84**
3904. **Одлука** за престанок на користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана **163/84**
3905. **Одлука** за продажба на недвижна ствар **163/84**
3906. **Одлука** за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Институтот за акредитација на Република Македонија **163/85**
3907. **Одлука** за давање одобрение за основање на Приватна установа за деца-детска градинка „Грин Хаус“ во Скопје..... **163/85**
3908. **Одлука** за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Институт за јавно здравје на Република Македонија **163/86**
3909. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈУ „Центар за стручно образование и обука“-Скопје..... **163/86**
3910. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за млади и спорт **163/86**
3911. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за транспорт и врски-Државен комунален инспекторат **163/86**
3912. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за транспорт и врски-Државен комунален инспекторат **163/87**
3913. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за финансии-Управа за финансиско разузнавање..... **163/87**
3914. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за правда-Управа за извршување на санкции **163/87**
3915. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за правда-Управа за извршување на санкции **163/87**
3916. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој **163/88**
3917. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој **163/88**
3918. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој **163/88**
3919. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој **163/88**
3920. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој **163/88**
3921. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Јавното обвинителство на Република Македонија..... **163/89**
3922. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈУ Центар за образование на возрасните - Скопје **163/89**
3923. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за култура – Управа за заштита на културното наследство **163/89**
3924. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за здравство..... **163/89**
3925. **Одлука** за доделување на средства на Државниот студентски центар „Скопје” - Скопје..... **163/90**

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| 3926. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Државниот испитен центар | 163/90 | 4042. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија..... | 167/7 |
| 3927. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на регионален пат Р29272 (стара ознака Р-102) од с.Опае до граница со Република Косово | 163/90 | 4043. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2014 година..... | 167/7 |
| 3928. Одлука за давање одобрение за основање на приватна установа за децанска градинка „Црвенкапа“ во Скопје..... | 163/93 | 4044. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2014 година | 167/7 |
| 3929. Одлука за предавање на недвижност-градежно земјиште во владение на Министерство за транспорт и врски.. | 163/93 | 4045. Одлука за пренесување во сопственост на недвижна ствар на Општина Битола..... | 167/7 |
| 3930. Одлука за предавање на недвижност-градежно земјиште во владение на Министерство за транспорт и врски.. | 163/94 | 4046. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на Е2-склад со подземни и надземни резервоари за моторно гориво во КО Сирково општина Росоман..... | 167/8 |
| 3931. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија | 163/94 | 4047. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со класа на намена Г-2 индустриска хала за производство на памук, примарна преработка на памук, чување на репроматеријали КО Н Село III општина Штип..... | 167/8 |
| 3996. Одлука за избор на директор на Фондот за иновации и технолошки развој..... | 165/2 | 4048. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на граничен премин Кафасан КО Радожда општина Струга..... | 167/8 |
| 4033. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општината Сарај..... | 167/3 | 4049. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со основна класа на намена Г 1- тешка индустрија КО Чучер Сан-дево вон г.р. Општина Чучер Сандево | 167/10 |
| 4034. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за вршење на детални геолошки истражувања | 167/3 | 4050. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти за производство и сервис за мерила на маса со лабораторија КО Усје општина Кисела Вода..... | 167/10 |
| 4035. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на општина Прилеп | 167/3 | 4051. Одлука за предавање на градежно земјиште во владение на АД МЕПСО – Скопје | 167/10 |
| 4036. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на општина Чешиново - Облешево | 167/3 | 4052. Одлука за предавање градежно земјиште во владение на АД „МЕПСО“ - Скопје | 167/11 |
| 4037. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на ЈЗУ „Општа болница“ Дебар..... | 167/4 | | |
| 4038. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на ЈЗУ „Општа болница“ Кичево | 167/4 | | |
| 4039. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ Охрид. | 167/4 | | |
| 4040. Одлука за утврдување на трговските друштва од посебно значење за работа во кризна состојба | 167/5 | | |
| 4041. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјекти кои вршат дејност во заштитено подрачје Национален парк „Маврово“.... | 167/7 | | |

4053. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница - Струмица..... **167/11**
4054. **Одлука** за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност „MISSION READINESS-2013“, во Сојузна Република Германија..... **167/12**
4055. **Одлука** за предавање градежно земјиште во владение на АД МЕПСО Скопје..... **167/12**
4056. **Одлука** за изменување на Одлуката за распределба на средства за: проектот “Водовод и канализација на општините фаза 1“, изградба на фекална канализација во населено место Беловиште во општина Гостивар и населено место Милетино во општина Брвеница и изработка на техничка документација за фекална канализација во населено место Сирково во општина Росоман..... **167/13**
4057. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижни ствари на Агенција за млади и спорт..... **167/13**
4058. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижни ствари на Град Скопје..... **167/14**
4079. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Винаца..... **168/21**
4080. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Демир Хисар..... **168/22**
4081. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Берово..... **168/22**
4082. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Пехчево **168/22**
4083. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Дојран..... **168/23**
4084. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Пробиштип **168/23**
4085. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на граничен премин Деве Баир во КО Узем општина Крива Паланка..... **168/24**
4086. **Одлука** за започнување на постапка за доделување на договор за Јавно приватно партнерство за стопанисување и управување со комплексот Македонско село **168/24**
4098. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Стење општина Ресен... **169/19**
4099. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на технолошко индустриска развојна зона КО Винаца општина Винаца **169/19**
4100. **Одлука** за престанување на важење на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на општина Пехчево..... **169/19**
4101. **Одлука** за престанување на важење на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на општина Пехчево..... **169/19**
4102. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември“ - Скопје **169/20**
4103. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна здравствена установа Општа болница – Кичево **169/20**
4104. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна здравствена установа Герантолошки завод „13 – ти Ноември“ – Скопје **169/20**
4105. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна здравствена установа Здравствена станица – Липково..... **169/21**
4106. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна здравствена установа Здравствен дом - Струмица..... **169/21**
4107. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Здравствен дом – Скопје..... **169/21**
4108. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Општа болница - Дебар **169/22**
4109. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука **169/22**
4110. **Одлука** за пренесување во сопственост на недвижни ствари на општина Битола..... **169/24**

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 4111. Одлука за престанување на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи | 169/24 | 4143. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Романија во Република Македонија, со седиште во Штип | 170/25 |
| 4112. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Службата на Собранието на Република Македонија | 169/24 | 4144. Одлука за давање согласност за именување на Почесен конзул на Романија во Република Македонија, со седиште во Штип | 170/26 |
| 4113. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење недвижни ствари на Националната установа Библиотека „Григор Прличев“-Охрид | 169/24 | 4145. Одлука за дополнување на Одлуката за формирање на Комитет за животна средина и здравје како меѓуресорско тело | 170/26 |
| 4114. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Филолошки факултет Блаже Конески во Скопје | 169/25 | 4146. Одлука за давање на согласност за пренос на акции | 170/26 |
| 4115. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука | 169/31 | 4147. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Кичево | 170/26 |
| 4116. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика | 169/38 | 4148. Одлука за давање согласност на Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија | 170/27 |
| 4117. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Градско | 169/45 | 4149. Одлука за намалување на увозните давачки за доматно пире | 170/27 |
| 4118. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна научна установа Институт за национална историја- Скопје | 169/52 | 4150. Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината | 170/30 |
| 4119. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна научна установа Институт за духовно културно наследство на Албанците - Скопје | 169/59 | 4151. Одлука за давање на согласност на Правилникот за инструментот за поддршка-кофинансирани грантови за старт-АП, СПИН-ОФ компании и иновации на Фондот за иновации и технолошки развој | 170/30 |
| 4120. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија | 169/66 | 4152. Одлука за давање на согласност на Правилникот за инструментот за поддршка – кофинансирани грантови и условени заеми за комерцијализација на иновации на фондот за иновации и технолошки развој | 170/31 |
| 4121. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести - Скопје | 169/66 | 4153. Одлука за давање на согласност на Правилникот за инструментот за поддршка - техничка помош преку акцелератори на Фондот за иновации и технолошки развој | 170/31 |
| 4122. Одлука за дополнување на Одлуката за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола и Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во академската 2013/2014 година | 169/66 | 4154. Одлука за давање на согласност на Правилникот за инструментот за поддршка - кофинансирани грантови за трансфер на технологии на Фондот за иновации и технолошки развој | 170/31 |
| 4123. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за труд и социјална политика | 169/67 | 4155. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство | 170/32 |
| | | 4156. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за економија | 170/35 |
| | | 4157. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за транспорт и врски | 170/38 |

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 4158. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда | 170/41 | 4179. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Универзитетска Библиотека Св. Климент Охридски - Битола..... | 171/3 |
| 4159. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи | 170/44 | 4180. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Национална и Универзитетска Библиотека Св.Климент Охридски - Скопје..... | 171/6 |
| 4160. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за одбрана | 170/47 | 4181. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Манифестација Струшки вечери на поезијата – Струга..... | 171/9 |
| 4161. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за надворешни работи..... | 170/50 | 4182. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука..... | 171/12 |
| 4162. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука..... | 170/53 | 4183. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Филозофски факултет во Скопје... | 171/15 |
| 4163. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Демир Хисар..... | 170/56 | 4184. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Филолошки факултет Блаже Конески во Скопје..... | 171/18 |
| 4164. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Крушево | 170/59 | 4185. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот за информатички технологии и науки Свети Апостол Павле во Охрид..... | 171/21 |
| 4165. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Валандово | 170/62 | 4186. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот Универзитет во Тетово | 171/24 |
| 4166. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Берово..... | 170/65 | 4187. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот Св. Климент Охридски во Битола | 171/27 |
| 4167. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Свети Николе..... | 170/68 | 4188. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот Гоце Делчев во Штип..... | 171/30 |
| 4168. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Ресен..... | 170/71 | 4189. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје | 171/33 |
| 4169. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пробиштип..... | 170/74 | 4190. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Македонската академија на науките и уметностите | 171/36 |
| 4170. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кратово..... | 170/77 | 4191. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружението на граѓани Македонски П.Е.Н. Центар во Скопје | 171/39 |
| 4171. Одлука за давање согласност на Статутот на Фондот за иновации и технолошки развој..... | 170/80 | 4192. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Институтот за македонска литература во Скопје..... | 171/42 |
| 4172. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерство за труд и социјална политика | 170/80 | 4193. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков во Скопје | 171/45 |
| 4173. Одлука за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини | 170/80 | | |
| 4178. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи . | 171/2 | | |

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| 4194. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Друштвото на писатели на Македонија | 171/48 | 4220. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи | 172/24 |
| 4195. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Сојузот на литературните преведувачи на Македонија | 171/51 | 4221. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура - Крива Паланка..... | 172/27 |
| 4196. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за законодавство . | 171/54 | 4222. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура КочоРацин - Кичево..... | 172/30 |
| 4197. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија | 171/57 | 4223. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура - Дебар..... | 172/33 |
| 4198. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор..... | 171/60 | 4224. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура Браќа Миладиновци - Струга | 172/36 |
| 4199. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања..... | 171/63 | 4225. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура АНОМ - Гостивар..... | 172/39 |
| 4200. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија | 171/66 | 4226. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Радовиш | 172/42 |
| 4201. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата на Собранието на Република Македонија | 171/69 | 4227. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Прилеп | 172/45 |
| 4202. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија | 171/72 | 4228. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Пехчево..... | 172/48 |
| 4213. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за иселеништво..... | 172/3 | 4229. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Неготино | 172/51 |
| 4214. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за финансии | 172/6 | 4230. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Куманово | 172/54 |
| 4215. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за животна средина и просторно планирање..... | 172/9 | 4231. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кочани..... | 172/57 |
| 4216. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика..... | 172/12 | 4232. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кавадарци | 172/60 |
| 4217. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за локална самоуправа..... | 172/15 | 4233. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Делчево | 172/63 |
| 4218. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за информатичко општество и администрација | 172/18 | 4234. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гевгелија..... | 172/66 |
| 4219. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за здравство | 172/21 | 4235. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Винаца | 172/69 |
| | | 4236. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Велес | 172/72 |
| | | 4237. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Градот Скопје..... | 172/75 |
| | | 4238. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струмица | 172/78 |

4239. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев - Штип 172/81
4240. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Библиотека Кочо Рацин - Тетово..... 172/84
4241. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа библиотека Григор Прличев - Охрид..... 172/87
4242. **Одлука** за дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија 172/90
4302. **Одлука** за давање согласност на Објава за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Дојран за изградба на туристичка развојна зона... 174/1
4307. **Одлука** за престанок на користење на недвижни ствари на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје..... 175/2
4317. **Исправка**..... 176/3
4324. **Одлука** за пренесување во сопственост недвижни ствари на Општина Берово 177/4
4325. **Одлука** за започнување на постапка за доделување на концесии за експлоатација на техногени минерални сировини 177/5
4326. **Одлука** за размена на шума и шумско земјиште во сопственост на Република Македонија со шума и шумско земјиште во приватна сопственост во сопственост на Т.Д.П.Т.У.У. „МС КОМПАНИ“ ДООЕЛ-Тетово ... 177/5
4327. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на хотел на локалитет до „Езерце“ КО Бс општина Крива Паланка..... 177/5
4328. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерство за образование и наука 177/5
4329. **Одлука** за давање одобрение за основање на приватна установа за деца-детска градинка „Гулдесте“ во Гостивар..... 177/6
4330. **Одлука** за изменување на Одлуката за формирање на Управен одбор на Проектот – Самовработување со кредитирање..... 177/6
4331. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈНУ Хидробиолошки завод – Охрид 177/6
4332. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“-Скопје..... 177/21
4333. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈНУ Институт за духовно културно наследство на Албанците - Скопје 177/35
4334. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈНУ Институт за македонска литература - Скопје 177/38
4335. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари ЈНУ Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“- Скопје 177/52
4336. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈНУ Институт за национална историја – Скопје 177/65
4337. **Одлука** за сведување на податоците од системот на образованието во Република Македонија со меѓународната стандардна класификација на образованието (ISCED-2011)..... 177/79
4338. **Одлука** за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје 177/79
4339. **Одлука** за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во технолошко индустриската развојна зона Скопје 2 и за висината на закупницата 177/79
4340. **Одлука** за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје..... 177/80
4341. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија..... 177/80
4342. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на технолошка индустриска развојна зона КО Берово вон град општина Берово..... 177/81

4343. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на трговски центар во близина на граничен премин Делчево КО Звезгор-вонград општина Делчево **177/81**
4344. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на технолошка индустриска развојна зона Делчево КО Делчево, општина Делчево..... **177/81**
4345. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за линиски инфраструктурни градби и изградба на ХЕЦ „Бошков Мост“ со пратечки објекти и содржини Општина Маврово и Ростуша и Општина Дебар **177/83**
4346. **Одлука** за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија..... **177/87**
4347. **Одлука** за изменување на Одлуката за распределба на средства за изградба на инфраструктурни објекти во викенд зоната Вршник во општина Крушево и изградба на систем за снабдување со вода за пиење за дел од населените места во општина Сопиште-Регионален водовод Патишка Река... **177/87**
4348. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на брана и акумулација „Речани“ со придружни градби (дел од хидросистемот „Оризарска Река“) општина Кочани **177/87**
4349. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на трговски центар во близина на граничен премин Ново Село КО Ново Коњарево и КО Ново Коњарево - вон г.р. општина Ново Село **177/90**
4355. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на произведен комплекс КО Стенче општина Брвеница **178/2**
4356. **Одлука** за набавка на недвижна ствар - заштитено на културно наследство **178/2**
4366. **Одлука** за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2014 година (*)..... **179/2**
4373. **Одлука** за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Агенцијата за млади и спорт..... **181/4**
4374. **Одлука** за продажба на недвижни ствари..... **181/4**
4375. **Одлука** за престанок на користење на недвижни ствари на Министерството за труд и социјална политика . **181/5**
4376. **Одлука** за престанок на користење и пренесување на правото на сопственост на движни ствари на општина Аеродром..... **181/6**
4377. **Одлука** за престанок на користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана..... **181/15**
4378. **Одлука** за предавање на недвижност-градежно земјиште во владение на Јавното претпријатие за државни патишта **181/15**
4379. **Одлука** за предавање на градежно земјиште во владение на АД МЕПСО - Скопје..... **181/16**
4380. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Битола **181/17**
4381. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Велес **181/17**
4382. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гостивар..... **181/18**
4383. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општина Гевгелија..... **181/18**
4384. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општина Кавадарци..... **181/18**
4385. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кичево..... **181/19**
4386. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општина Кочани **181/19**
4387. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користењена движни ствари на Општина Куманово **181/19**
4388. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Охрид **181/20**
4389. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Прилеп **181/20**
4390. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општина Струмица **181/20**
4391. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користењена движна ствар на општина Тетово **181/20**
4392. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општина Штип **181/21**

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| 4393. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општина Маврово-Ростуше..... | 181/21 | 4423. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбова активност „Active Lion”, во Кралството Белгија | 183/3 |
| 4394. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општина Македонски Брод | 181/21 | 4424. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија..... | 183/3 |
| 4395. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општина Петровец | 181/22 | 4425. Одлука за утврдување на вредноста на бодот на платите на судските службеници за 2014 година | 183/4 |
| 4396. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Заводот за платен промет | 181/22 | 4426. Одлука за времетраењето на јавниот повик и бројот на јавни повици за пријавување на граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит во 2014 година | 183/4 |
| 4397. Одлука за предавање на недвижност - градежно земјиште во владение на Град Скопје..... | 181/22 | 4427. Одлука за изменување на Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост..... | 183/4 |
| 4398. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на Друштвото за геодетски услуги ГПС ПРЕМЕР увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп на локалитетот “Сладун“, општина Прилеп | 181/23 | 4428. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Државниот управен инспекторат | 183/5 |
| 4399. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Јавно претпријатие Македонски железници Инфраструктура | 181/23 | 4429. Одлука за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2013 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации | 183/5 |
| 4400. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и деловен простор од значење за Републиката..... | 181/24 | 4430. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Винаца..... | 183/9 |
| 4401. Одлука за изменување на Одлуката за распределба на средствата за изградба реконструкција на мостови во Општините Брвеница, Градско, Југуновце и Кратово | 181/24 | 4431. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Валандово..... | 183/14 |
| 4402. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија | 181/25 | 4432. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Свети Николе..... | 183/19 |
| 4403. Одлука за изменување на Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на Град Скопје..... | 181/25 | 4433. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Радовиш..... | 183/24 |
| 4404. Одлука за распределба на средства од Буџетот на Република Македонија за 2013 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации со цел промовирање на меѓуетничките односи . | 181/25 | 4434. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Пробиштип..... | 183/29 |
| 4405. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Градско..... | 181/27 | 4435. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Прилеп..... | 183/34 |
| 4406. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гази Баба..... | 181/27 | 4436. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Охрид..... | 183/39 |
| 4422. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за култура - Управа за заштита на културното наследство | 183/3 | 4437. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Неготино..... | 183/44 |
| | | 4438. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Македонска Каменица..... | 183/49 |
| | | 4439. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Крушево..... | 183/54 |
| | | 4440. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Крива Паланка..... | 183/59 |

4441. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кратово..... **183/64**
4442. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кочани..... **183/69**
4443. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Гевгелија..... **183/74**
4444. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Дојран..... **183/79**
4445. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Демир Хисар..... **183/84**
4446. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Делчево..... **183/89**
4447. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Битола..... **183/94**
4448. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Штип..... **183/99**
4449. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Берово..... **183/104**
4450. **Одлука** за изменување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Арачиново..... **183/109**
4483. **Одлука** за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на трговското друштво за производство на енергија „АЛБНОР КОМПАНИ“ ДООЕЛ Тетово..... **185/4**
4484. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана **185/5**
4485. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје..... **185/7**
4486. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општина Берово **185/7**
4487. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општина Валандово **185/7**
4488. **Одлука** за предвремена примена на Протоколот кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Европските заедници и нивните земји-членки, од една страна и Република Македонија, од друга страна, за да се земе предвид пристапувањето на Република Хрватска во Европската унија..... **185/7**
4489. **Одлука** за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „VIKING 14“, во Кралството Шведска и во Република Србија..... **185/37**
4490. **Одлука** за давање право на трајно користење на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје..... **185/37**
4491. **Одлука** за давање право на трајно користење на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје..... **185/37**
4492. **Одлука** за давање право на трајно користење на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје.. **185/38**
4493. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Фондот за иновации и технолошки развој..... **185/39**
4494. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Фондот за иновации и технолошки развој..... **185/39**
4495. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина-минерална-подземна вода на Друштвото за производство, промет и услуги „ДАВИНА ВОДА“ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје на локалитетот „Терекарица“с.Варвара, општина Сопиште **185/39**
4496. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Здружението за заштита и негување на културните вредности на Рајчица РАЈЧИЦА с.Рајчица **185/40**
4497. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за животна средина и просторно планирање **185/40**
4498. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Сојузот на здруженија на пензионерите на Република Македонија. **185/40**
4499. **Одлука** за утврдување на вредноста на бодот за платите на припадниците на судската полиција за 2014 година . **185/41**
4500. **Одлука** за ослободување од плаќање радиодифузна такса..... **185/41**
4501. **Одлука** за ослободување од плаќање радиодифузна такса..... **185/41**
4502. **Одлука** за ослободување од плаќање радиодифузна такса..... **185/42**
4503. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина –песок и чакал на Друштвото за производство и градежништво СД-ТРАНС ДООЕЛ Славе извоз-увоз с.Звегор Делчево на локалитетот „Одов Чукар“ с.Звегор, општина Делчево..... **185/42**

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| 4504. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии за експлоатација на минерални сировини..... | 185/43 | 4519. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за реконструкција и рехабилитација на државните патишта А3/Р1312 делница Велес-Кадрифаково како експресен пат втора секција-депонија Велес до село Лозово..... | 185/75 |
| 4505. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија..... | 185/45 | 4520. Одлука за бесплатно отстапување на одземена стока на Министерството за труд и социјална политика..... | 185/79 |
| 4506. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство | 185/45 | 4521. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Ново Коњарево за изградба на станбено индивидуални згради општина Ново Село | 185/79 |
| 4507. Одлука за давање на трајно користење недвижни ствари на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија | 185/45 | 4540. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за здравство..... | 186/4 |
| 4508. Одлука за започнување на постапка за доделување концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Македонски Брод, Берово, Прилеп, Тетово, Велес, Свети Николе, Радовиш, Штип, Битола, Делчево и Кочани | 185/45 | 4541. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за внатрешни работи..... | 186/4 |
| 4509. Одлука за донесување на Енергетскиот биланс на Република Македонија за периодот од 2014 до 2018 година | 185/47 | 4542. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за правда..... | 186/4 |
| 4510. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија | 185/73 | 4543. Одлука за отповикување и избор на член на Надзорен одбор на Друштвото Фабрика за шински возила „Велес“, ДООЕЛ- Велес..... | 186/4 |
| 4511. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Јавно обвинителство на Република Македонија..... | 185/73 | 4659. Одлука за престанување на важење на Одлуката за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Министерството за одбрана | 189/2 |
| 4512. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Јавно Обвинителство на Република Македонија..... | 185/73 | 4660. Одлука за престанување на важење на Одлуката за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Министерството за одбрана.. | 189/2 |
| 4513. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за ревматологија – Скопје | 185/73 | 4661. Одлука за престанување на важење на Одлуката за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Министерството за одбрана..... | 189/2 |
| 4514. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Министерството за правда – Управа за извршување на санкции | 185/74 | | |
| 4515. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈУ "Специјален завод Демир Капија"..... | 185/74 | | |
| 4516. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за управување со одземен имот..... | 185/74 | | |
| 4517. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за труд и социјална политика | 185/75 | | |
| 4518. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за образование и наука | 185/75 | | |

РЕШЕНИЈА

- | | |
|---|----------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 34. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ Завод за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ - Скопје | 3/5 |
| 35. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на КПУ Казнено - поправен дом Идризово со Отворено одделение во Велес | 3/6 |

- | | | | |
|---|------|--|------|
| 36. Решение за именување членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за државни патишта..... | 3/6 | 245. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Јасеново“ - Велес..... | 6/11 |
| 231. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Австрија, со седиште во Линц..... | 6/8 | 246. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Битола..... | 6/11 |
| 232. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Ескишехир..... | 6/9 | 247. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Куманово.... | 6/11 |
| 233. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во САД, со седиште во Њујорк..... | 6/9 | 248. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Скопје..... | 6/12 |
| 234. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Австрија, со седиште во Салзбург..... | 6/9 | 249. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република Македонија..... | 6/12 |
| 235. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони..... | 6/9 | 250. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на јавната установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи Универзитетски клиники, завод и ургентен центар – Скопје..... | 6/12 |
| 236. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Штип..... | 6/9 | 251. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор–претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Нада Михајлова“-Пробиштип.. | 6/12 |
| 237. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Радовиш..... | 6/9 | 252. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Неготино..... | 6/13 |
| 238. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Крушево..... | 6/10 | 253. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор–претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Пехчево..... | 6/13 |
| 239. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ општа болница „Куманово“ - Куманово..... | 6/10 | 254. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор–претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Примариус д-р Ѓорѓи Гаврилски“ – Свети Николе..... | 6/13 |
| 240. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Лешок“..... | 6/10 | 255. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор–претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Виница..... | 6/13 |
| 241. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Кочани..... | 6/10 | 256. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Здравје“-Валандово. | 6/14 |
| 242. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар – Скопје..... | 6/10 | 257. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје..... | 6/14 |
| 243. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија..... | 6/11 | 258. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Клиничка болница – Тетово..... | 6/14 |
| 244. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница - Скопје..... | 6/11 | | |

259.	Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Кочани.....	6/14	821.	Решение за разрешување од должноста директор на Државниот пазарен инспекторат.....	28/2
260.	Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница – Охрид.....	6/15	891.	Решение за изменување на Решението за именување на членови на Советот за безбедност и здравје при работа.....	36/86
261.	Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ – Скопје.....	6/15	892.	Решение за именување в.д. заменик на директорот на КПУ Казнено - поправен дом Идризово со Отворено одделение во Велес.....	36/86
262.	Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Битола.....	6/15	893.	Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за управување со одземен имот.....	36/86
263.	Решение за именување членови на Управниот одбор на јавното претпријатие за државни патишта.....	6/15	894.	Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за стоконни резерви.....	36/86
328.	Решение за именување на координатор и заменик координатор за еднакви можности на жените и мажите ...	11/6	895.	Решение за именување на в.д. директор на Агенцијата за стоконни резерви.....	36/87
492.	Решение за разрешување од должноста директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам.....	13/76	929.	Решение за именување в.д. директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците.....	39/2
493.	Решение за именување в.д. директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам.....	13/76	930.	Решение за избор на в.д. директор на Агенцијата за управување со одземен имот.....	39/2
494.	Решение за разрешување од функцијата државен секретар во Министерството за одбрана.....	13/76	931.	Решение за именување на Национален ИПА координатор во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија.....	39/2
495.	Решение за разрешување од функцијата државен секретар во Министерството за локална самоуправа.....	13/76	1074.	Решение за изменување на Решението за именување на членови на интер-ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите.....	48/6
496.	Решение за именување државен секретар во Министерството за одбрана.....	13/77	1131.	Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Руската Федерација, со седиште во Мурманск.....	50/72
651.	Решение за разрешување од должноста национален координатор за имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Македонија.....	18/2	1132.	Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Соединетите Американски Држави, со седиште во Богарт.....	50/72
652.	Решение за разрешување од должноста в.д. заменик на директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.....	18/2	1133.	Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Руската Федерација, со седиште во Ростов на Дон.....	50/72
733.	Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за железничка инфраструктура Македонски Железници - Скопје.....	23/148	1208.	Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за млади и спорт.....	53/64
734.	Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за државни патишта.....	23/149	1209.	Решение за именување в.д. директор на Агенцијата за млади и спорт.....	53/64
776.	Решение за именување на претседател, национален известувач и членови на Национално координативно тело за следење и оценка на имплементацијата на Националната стратегија за спречување и заштита од семејно насилство 2012-2015.....	25/21	1295.	Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Комонвелтот на Австралија, со седиште во Цилонг.....	58/41
			1296.	Решение за отповикување на Почесен генерален конзул на Република Македонија во Комонвелтот на Австралија, со седиште во Сиднеј.....	58/41

1297. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Комонвелтот на Австралија, со седиште во Сиднеј	58/42	1979. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Царинската управа	86/3
1298. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Украина, со седиште во Донецк	58/42	1980. Решение за именување заменик на директорот на Царинската управа.....	86/3
1299. Решение за именување в.д. директор на Државниот пазарен инспекторат ..	58/42	1981. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за водостопанство „Лисиче“ - Велес	86/3
1300. Решение за именување в.д. директор на Бирото за лекови.....	58/42	2071. Решение за изменување и дополнување на Решението за именување на раководител, членови и заменици членови на меѓуресурска група за креирање на миграционата политика на Република Македонија.....	88/14
1301. Решение за изменување и дополнување на Решението за именување на раководител, членови и заменици членови на Меѓуресурска група за креирање на миграционата политика на Република Македонија	58/42	2257. Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп	93/30
1302. Решение за именување заменик на Национален ИПА координатор во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија.....	58/43	2258. Решение за избор на членови и нивни заменици на Дисциплинскиот совет на Нотарската комора на Република Македонија	93/31
1332. Решение за изменување на Решението за именување на членови на Советот за безбедност и здравје при работа	60/41	2374. Решение за утврдување престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Гостивар	99/2
1419. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Агенцијата за управување со одземен имот	67/59	2482. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Нада Михајлова“ - Пробиштип.....	103/17
1420. Решение за избор на директор на Агенцијата за управување со одземен имот.....	67/59	2530. Решение за именување претседател, национално контакт лице, членови и секретар на Националната комисија за мало и лесно оружје	105/3
1421. Решение за разрешување од должноста директор на Бирото за јавна безбедност	67/60	2531. Решение за назначување на Национален координатор за авторизација во системот на децентрализирано и целосно децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската Унија за Република Македонија.....	105/3
1422. Решение за именување директор на Бирото за јавна безбедност	67/60	2567. Решение за именување на претседател и членови на координативно тело за управување со системот за управување со квалитетот и заедничката рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната служба.....	106/50
1736. Решение за именување на членови и нивни заменици во Советодавниот Комитет на Проектот за “Катастар и регистрација на недвижности“	77/59	2568. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП „Стрежево“ - Битола.....	106/50
1793. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Габон, со седиште во Либервил	79/123	2646. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за заштита на културното наследство.....	109/10
1862. Решение за именување претседател и членови на Матичната комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Факултетот за примена на информатички технологии, машинска интелигенција и роботика и Факултетот за информатички и комуникациски науки во состав на Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ во Охрид	83/9	2647. Решение за именување директор на Управата за заштита на културното наследство	109/10
1863. Решение за именување претседател и членови на Матичната комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Музичка академија, Ликовна академија и Филмска академија во состав на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.....	83/10	2684. Решение за изменување на Решението за формирање на Комисија за следење на развојот на системот за финансирање на општините	110/15

2785. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија ..	116/25	3314. Решение за именување в.д. директор на Управата за извршување на санкциите.....	137/62
2786. Решение за именување в.д. директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	116/25	3356. Решение за отповикување на Почестен конзул на Република Македонија во Република Косово, со седиште во Призрен.....	138/18
2793. Решение за разрешување и именување членови на Советот за стручно образование и обука	117/2	3357. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Косово, со седиште во Пеќ	138/18
2794. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Центарот за стручно образование и обука	117/2	3401. Решение за разрешување и именување членови на Советот за образование на возрасните	141/20
2827. Решение за именување заменик на директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија	118/14	3402. Решение за именување директор на Агенцијата за стоковни резерви	141/20
2828. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати.....	118/14	3403. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола	141/21
2907. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности.....	121/55	3404. Решение за именување директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола	141/21
2908. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за образование на возрасните	121/55	3405. Решение за разрешување од должноста директор на Државната фитосанитарна лабораторија	141/21
2909. Решение за разрешување и именување членови на Советот за образование на возрасните.....	121/55	3406. Решение за именување директор на Државната фитосанитарна лабораторија.....	141/21
2975. Решение за изменување на Решението за именување на претседател, национален известувач и членови на Национално координативно тело за следење и оценка на имплементацијата на Националната стратегија за спречување и заштита од семејно насилство 2012-2015.....	123/13	3407. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони	141/22
3081. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за државни патишта	129/3	3408. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија	141/22
3082. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.....	129/3	3409. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....	141/22
3083. Решение за утврдување престанок на функцијата државен правобранител на Република Македонија	129/3	3410. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје	141/23
3084. Решение за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Гостивар	129/3	3480. Решение за изменување на Решението за именување претседател, национално контакт лице, членови и секретар на Националната комисија за мало и лесно оружје.....	144/22
3085. Решение за именување на в.д. директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.....	129/4	3494. Решение за именување директор на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи	145/2
3233. Решение за назначување на членови на Советот за следење на имплементација на Стратегијата за стручно образование и обука во контекст на доживотно учење 2013-2020 година.....	131/68	3495. Решение за именување државен секретар во Министерството за локална самоуправа	145/2
		3496. Решение за именување членови на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој.....	145/2
		3497. Решение за именување директор на ЈУ Национален парк Маврово, Маврови Анови.....	145/2

3565. **Решение** за именување член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони **149/137**
3576. **Решение** за именување претседател на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој..... **151/4**
3689. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот..... **155/11**
3690. **Решение** за именување директор на Управата за финансиско разузнавање **155/11**
3691. **Решение** за разрешување и именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-„Железничар“-Скопје..... **155/11**
3692. **Решение** за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-„Примариус д-р Ѓорѓи Гаврилски“ - Свети Николе **155/11**
3693. **Решение** за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје- Куманово **155/11**
3694. **Решение** за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Крушево..... **155/12**
3695. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом- Ресен..... **155/12**
3696. **Решение** за именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Неготино **155/12**
3697. **Решение** за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Јасеново“ - Велес..... **155/12**
3698. **Решение** за разрешување и именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом- Вевчани **155/12**
3699. **Решение** за именување државен правобранител на Република Македонија **155/13**
3700. **Решение** за изменување на Решението за определување на членови на Комитетот за градежно земјиште сопственост на Република Македонија... **155/13**
3758. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони..... **160/5**
3759. **Решение** за именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Пехчево **160/5**
3861. **Решение** за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Словенија, со седиште во Мурска Собота **162/5**
3932. **Решение** за разрешување од должноста заменик на директорот на Управата за јавни приходи..... **163/95**
3933. **Решение** за именување заменик на директорот на Управата за јавни приходи..... **163/95**
3934. **Решение** за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје- Прилеп..... **163/95**
3997. **Решение** за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити.. **165/2**
3998. **Решение** за именување директор на КПУ Затвор Битола **165/2**
3999. **Решение** за разрешување од должноста директор на КПУ Затвор Скопје **165/2**
4000. **Решение** за именување директор на КПУ Затвор Скопје..... **165/3**
4001. **Решение** за именување координатор на Националниот координативен центар за гранично управување **165/3**
4002. **Решение** за именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Пехчево..... **165/3**
4003. **Решение** за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Виница..... **165/3**
4004. **Решение** за именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Битола..... **165/3**
4005. **Решение** за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Штип **165/3**
4006. **Решение** за именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница - Тетово **165/4**
4007. **Решение** за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Националната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија **165/4**
4174. **Решение** за изменување на Решението за именување на раководител, заменик раководител, секретар и членови на Координативното тело за интелектуална сопственост **170/80**
4243. **Решение** за избор на Национален координатор за трансплатација..... **172/90**
4313. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот **176/2**
4314. **Решение** за давање согласност на Одлуката за избор на директор на Институтот за акредитација на Република Македонија **176/2**

- | | | | |
|--|-------|---|--------|
| 4315. Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на Институт за стандардизација на Република Македонија | 176/2 | 4558. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца – Битола | 186/7 |
| 4316. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Националниот совет за културното наследство..... | 176/2 | 4559. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје | 186/7 |
| 4357. Решение за именување в.д. директор на Геолошкиот завод на Република Македонија | 178/2 | 4560. Решение за именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом–Радовиш..... | 186/8 |
| 4358. Решение за именување претседател и членови на Комисијата за посредување во авторското право и сродните права..... | 178/2 | 4561. Решение за разрешување и именување член на Одборот за контрола на материјално - финансиското работење на Јавната установа Национален парк Галичица, Охрид | 186/8 |
| 4544. Решение за именување директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија | 186/5 | 4562. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје | 186/8 |
| 4545. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Штип..... | 186/5 | 4563. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на Државниот студентски дом „Браќа Миладиновци“ во Штип | 186/8 |
| 4546. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани... | 186/5 | 4564. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на Државниот студентскиот дом „Томе Стефановски- Сениќ“ - Скопје | 186/8 |
| 4547. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор– претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани..... | 186/5 | 4565. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на Државниот студентски дом „Пелагоонија“ - Скопје | 186/9 |
| 4548. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом– Охрид | 186/5 | 4566. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на Државниот студентски дом „Доне Божинов“ - Пробиштип | 186/9 |
| 4549. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ за рехабилитација на деца и младинци-Скопје | 186/6 | 4567. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Детски дом „11 Октомври“ - Скопје | 186/9 |
| 4550. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга.... | 186/6 | 4568. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈУ Завод за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ - Скопје | 186/9 |
| 4551. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола.... | 186/6 | 4569. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Завод за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ - Скопје | 186/9 |
| 4552. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци | 186/6 | 4570. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ за згрижување деца со воспитно-социјални проблеми - Скопје | 186/10 |
| 4553. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор–претставник на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Кичево | 186/6 | 4571. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Завод за заштита и рехабилитација – Бања Банско, Струмица | 186/10 |
| 4554. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово | 186/7 | | |
| 4555. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид..... | 186/7 | | |
| 4556. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп... | 186/7 | | |
| 4557. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје..... | 186/7 | | |

4572. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Неготино.....	186/10
4573. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Свети Николе.....	186/10
4574. Решение за именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом–Делчево.....	186/10
4575. Решение за именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ за сместување на лица баратели на право на азил „Прифатен центар за баратели на азил“ – Скопје.....	186/10
4576. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Центар за социјална работа Кичево.....	186/11
4577. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Тетово .	186/11
4578. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом– Ресен.....	186/11
4579. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија – Скопје.....	186/11
4580. Решение за именување член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“- Кичево.....	186/11
4581. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом– „Примариус д-р Ѓорѓи Гаврилски“ – Свети Николе.....	186/11
4582. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.....	186/12
4583. Решение за именување заменик на директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.....	186/12
4584. Решение за разрешување од должноста член на Органот за надзор на ЈУ Центар за социјална работа Кичево.....	186/12
4585. Решение за разрешување од должноста член на Органот за надзор на ЈУ за згрижување деца со воспитно-социјални проблеми - Скопје.....	186/12

ПРОГРАМИ

Рег. бр.	Бр./стр.
15. Програма за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери со пензија пониска од просечната во Република Македонија за 2013 година.....	2/5
37. Програма Д-10 за вработување на лица кои до 18-годишна возраст имале статус на дете без родители и без родителска грижа, за 2013 година.....	3/6
108. Програма за развој на спортот во Република Македонија за периодот 2013-2017 година.....	4/36
109. Програма за субвенционирање на потрошувачката на енергија за 2013 година.....	4/46
110. Програма за заштита на потрошувачите за периодот 2013 – 2014 година..	4/47
111. Програма за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинствата за 2013 година...	4/51
112. Програма за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2013 година.....	4/53
113. Програма за инвестиционо одржување на резиденцијалните и репрезентативните објекти и службени простории на органите на државната управа во 2013 година.....	4/54
114. Програма за рамномерен регионален развој во 2013 година.....	4/55
115. Програма за рамномерен регионален развој во 2013 година.....	4/55
116. Програма за финансирање на изградба, реконструкција, одржување на објекти и опремување на казнено - поправните и воспитно - поправните установи за 2013 година.....	4/56
117. Програма за управување со водите за 2013 година.....	4/57
118. Програма за работа на институтот за акредитација на Република Македонија за 2013 година.....	4/58
119. Програма за инвестирање во животната средина за 2013 година.....	4/62
120. Програма за развој на спорт и млади за 2013 година.....	4/63
121. Програма за распределба на средства од игри на среќа и забавните игри за 2013 година за финансирање на националните спортски федерации, спортски клубови и проекти на агенцијата за млади и спорт за унапредување на спортот во Република Македонија.....	4/64
122. Програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2013 година.....	4/66

123. Програма за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2013 година.....	4/70	142. Програма за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации за 2013 година со цел промовирање на меѓуетнички односи.....	4/101
124. Програма за семе и саден материјал во 2013 година.....	4/71	143. Програма за вработување на припадниците на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија за 2013 година.....	4/101
125. Програма за проширена репродукција на шумите за 2013 година.....	4/72	144. Програма за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2013 година.....	4/102
126. Програма за развој и унапредување на ловството и за одгледување и заштита на дивечот под заштита во репроцентрите за 2013 година.....	4/73	145. Програма за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2013 година.....	4/103
127. Програма за фитосанитарна политика во 2013 година.....	4/73	146. Програма за мониторинг на безбедноста на храната во Република Македонија за 2013 година.....	4/104
128. Програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2013 година.....	4/75	147. Програма за изградба и реконструкција на средни училишта за 2013 година.....	4/111
129. Програма за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2013 година.....	4/77	148. Програма за изградба и реконструкција на основни училишта за 2013 година.....	4/112
130. Програма за основни геолошки истражувања за 2013 година.....	4/80	149. Програма за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2013 година.....	4/112
131. Програма за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Македонија за 2013 година...	4/81	150. Програма за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2013 година.....	4/114
132. Програма за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2013 година.....	4/84	151. Програма за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија за 2013 година.....	4/115
133. Програма за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2013 година.....	4/84	152. Програма за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија за 2013 година.....	4/142
134. Програма за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија за 2013 година...	4/85	153. Програма за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2013 година.....	4/171
135. Програма за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетесот за 2013 година.....	4/87	154. Програма за остварување на научно-истражувачката работа, технолошко-техничкиот развој во Република Македонија за 2013 година.....	4/175
136. Програма за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Македонија за 2013 година.....	4/88	155. Програма за развој на дејноста за заштитата на децата за 2013 година.....	4/180
137. Програма за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија за 2013 година...	4/89	156. Програма за испитување на појавата, спречување и сузбивање на бруцелозата кај населението во Република Македонија во 2013 година.....	4/185
138. Програма за заштита на населението од ХИВ/СИДА во Република Македонија за 2013 година.....	4/91	157. Програма за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2013 година...	4/188
139. Програма за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2013 година.....	4/95	158. Програма за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2013 година.....	4/190
140. Програма за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2013 година.....	4/97	159. Програма за остварување на социјалната заштита за 2013 година.....	4/194
141. Програма „здравје за сите“ за 2013 година.....	4/100	160. Годишна програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2013 година.....	4/199
		161. Годишна програма за изградба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2013 година.....	4/201

330.	Исправка	11/8	1488.	Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2013 година	69/86
162.	Годишна програма за изработка на просторни планови во Република Македонија за 2013 година.....	4/212	1489.	Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2013 година	69/89
163.	Годишна програма за изработка на урбанистички планови и државна и локална урбанистичка планска документација во Република Македонија во 2013 година.....	4/213	1516.	Програма за дополнување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2013 година.....	70/77
164.	Национална годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2013 година.....	4/214	1517.	Програма за дополнување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2013 година	70/77
216.	Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година...	5/37	1597.	Програма за изменување на Програмата за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2013 година.....	74/12
217.	Програма за развој на туризмот за 2013 година.....	5/41	1737.	Програма за изменување и дополнување на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништвото за 2013 година.....	77/60
218.	Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година.....	5/43	1826.	Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година	81/15
329.	Програма за промоција и поддршка на туризмот за 2013 година.....	11/7	2015.	Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година	87/37
644.	Програма за управување, уредување и одржување на објектите на граничните премини за патен сообраќај за 2013 година.....	17/263	2297.	Програма за изменување и дополнување на Програмата за проширена репродукција на шумите за 2013 година.....	95/25
645.	Програма за едукација на лекари и медицински персонал за 2013 година	17/265	2302.	Програма за изменување и дополнување на Програмата за користење на средствата од инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД) за период 2007-2013 година.....	96/2
675.	Национална програма за координација и преземање на ефективни мерки за надзор на пазарот за 2013 и 2014 година.....	19/4	2364.	Програма за дополнување на Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2013 година	98/8
688.	Програма за статистички истражувања за периодот 2013-2017 година.....	20/1	2386.	Програма за изменување и дополнување на Програмата за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија за 2013 година	100/2
954.	Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година.....	41/3	2483.	Програма за изменување на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништвото за 2013 година ..	103/17
1130.	Програма за реализација на стратегијата за развој на енергетиката на Република Македонија за периодот од 2013 до 2017 година.....	50/18	2484.	Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата во 2013 година	103/18
1245.	Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата во 2013 година.....	55/100	2593.	Програма за изменување на Програмата за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2013 година.....	107/21
1333.	Програма за изменување на Програмата за распределба на средства од игри на среќа и забавните игри за 2013 година за финансирање на националните спортски федерации, спортски клубови и проекти на Агенцијата за млади и спорт за унапредување на спортот во Република Македонија	60/41	2787.	Програма за изменување на Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2013 година	116/25
1388.	Програма за изменување и дополнување на Програмата за развој на спорт и млади за 2013 година.....	64/3			
1423.	Програма за изменување на Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2013 година	67/60			
1487.	Годишна програма за изменување и дополнување на Годишната програма за изработка на урбанистички планови и државна и локална урбанистичка планска документација во Република Македонија во 2013 година.....	69/86			

2788. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија за 2013 година.....	116/26	3136. Годишна програма за изменување и дополнување на Годишната програма за изработка на урбанистички планови и државна и Локална урбанистичка планска документација во Република Македонија во 2013 година.....	130/30
2789. Програма за изменување на Годишната програмата за изградба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2013 година.....	116/28	3358. Програма за изменување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2013 година.....	138/18
2790. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2013 година....	116/31	3366. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година.....	139/2
2865. Програма за изменување на Програмата за остварување на научно-истражувачката работа, технолошко-техничкиот развој во Република Македонија за 2013 година.....	120/8	3411. Петгодишна програма за планирање, изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта во Република Македонија за периодот 2013-2017 година.....	141/23
2910. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година.....	121/56	3450. Програма за изменување и дополнување на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2013 година.....	143/18
2933. Програма за изменување и дополнување на Програмата Д-10 за вработување на лица кои до 18-годишна возраст имале статус на дете без родител и без родителска грижа за 2013 година.....	122/8	3451. Национална програма за дополнување на Националната програма за развој на земјоделството и рурален развој за период од 2013-2017 година.....	143/18
3007. Програма за условен паричен надоместок за средно образование за учебната 2013/2014 година.....	125/5	3481. Програма за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2013 година.....	144/22
3038. Програма за изменување на Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2013 година.....	126/19	3525. Програма за изменување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2013 година.....	147/53
3039. Програма за изменување на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2013 година.....	126/19	3575. Програма за вработување на лица со инвалидност за 2013/2014 година.....	151/3
3061. Програма за спроведување на мониторинг во областа на производство, преработка, складирање, дистрибуција, употреба и сообразност на производите за заштита на растенијата и резидуи од производи за заштита на растенијата во производи од примарно земјоделско производство за 2013 година.....	127/7	3655. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2013 година.....	154/14
3062. Програма за спроведување на мониторинг во областа на производството, преработката складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на ѓубрињата, како и контрола на квалитетот на ѓубрињата за 2013 година.....	127/9	3656. Програма за изменување на Годишната програма за изградба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2013 година.....	154/14
3063. Програма за изменување и дополнување на Програмата за фитосанитарна политика во 2013 година.....	127/10	3701. Програма за субвенционирање за вработување на невработени лица, корисници на социјална парична помош.....	155/13
3134. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2013 година....	130/28	3702. Програма за изменување и дополнување на Програмата за остварување на научно-истражувачката работа, технолошко-техничкиот развој во Република Македонија за 2013 година.	155/14
3135. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2013 година.....	130/29	3703. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година.....	155/17
		3935. Програма за изменување на Програмата за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2013 година.....	163/95

3936. Програма за изменување и дополнување на Програмата за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија за 2013 година .	163/96
3937. Програма за изменување на Програмата за обезбедување инсулин, инсулински игли, глукагон, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетесот за 2013 година	163/96
3938. Програма за изменување и дополнување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2013 година	163/96
3939. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2013 година.....	163/98
3940. Програма за изменување и дополнување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2013 година....	163/99
3941. Програма за изменување на Програмата за остварување на научно-истражувачката работа, технолошко-техничкиот развој во Република Македонија за 2013 година	163/99
3942. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2013 година....	163/101
3943. Годишна програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови и државна и локална урбанистичка планска документација во Република Македонија во 2013 година.....	163/102
4059. Програма за изменување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2013 година.....	167/14
4308. Програма за изменување на Годишната програма за изградба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2013 година.....	175/3
4318. Исправка.....	176/3
4350. Програма за изменување на Програмата за семе и саден материјал во 2013 година.....	177/91
4407. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2013 година.....	181/28
4408. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година.....	181/28
4409. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2013 година....	181/29
4522. Програма за изменување на Програмата за инвестиционо одржување на резиденцијалните и репрезентативните објекти и службени простории на органите на државната управа во 2013 година.....	185/82

ПЛАН

Рег. бр.	Бр./стр.
2934. Акционен план за спроведување на Стратегијата за регионален развој на Република Македонија 2013-2015 година.....	122/9
3139. Општ план за управување со кризи од област на безбедност на храната и храната за животни за период 2013-2018 година	130/31
3272. Стратешки план за работа на Агенцијата за катастар на недвижности за периодот 2013 – 2016 година.....	134/3

УПАТСТВО

Рег. бр.	Бр./стр.
2569. Упатство за начинот на постапување во работата на министерствата во процесот на спроведување на проценката на влијанието на регулативата.....	106/51

МЕТОДОЛОГИИ

Рег. бр.	Бр./стр.
674. Методологија за изменување на Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите.....	19/4
2594. Методологија за проценка на влијанието на регулативата.....	107/21
3137. Методологија за проценка на вредноста на земјоделското земјиште во државна сопственост и насади	130/30
3138. Методологија за утврдување на максимална и кумулативна површина на земјоделско земјиште во државна сопственост што е предмет на продажба	130/31
4523. Методологија за начинот на оценување, наградување и казнување на амбасадорите и генералните конзули на Република Македонија	185/82

ДЕЛОВНИК

Рег. бр.	Бр./стр.
1424. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на владата на Република Македонија.....	67/63

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ОДБРАНА

Рег. бр.	Бр./стр.
285. Правилник за начинот на поведување и водење на дисциплинската постапка за утврдување на дисциплинска одговорност на воениот и цивилниот персонал на служба во Армијата на Република Македонија и начинот на работата на комисиите за спроведување на постапката за утврдување на дисциплинска одговорност	8/2

844.	Правилник за изменување на Правилникот за утврдување на висината на надоместокот на трошоците за закупнина на стан на вработените во Армијата на Република Македонија на кои не им е обезбедено користење на службен стан.....	31/13	498.	Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на овластување за вршење на работи на технички служби за единечно одобрување на возила за превоз на опасни материји и потребната придружна документација.....	13/77
1246.	Правилник за утврдување на висината на додатокот на плата за вршење на специфична воена служба на медицински персонал-лекари специјалисти во Воено медицински центар на Армијата на Република Македонија	55/101	603.	Решение за наплата на трошоци при укажување помош (асистенција) од страна на полицијата	16/16
1270.	Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот и начинот за издавање и одземање на легитимацијата на воениот и цивилниот персонал на служба во Армијата на Република Македонија	57/2	735.	Правилник за формата и содржината на барањето за добивање овластување за вршење на работи на технички преглед.....	23/149
1841.	Правилник за формата и содржината на образецот на легитимацијата на инспекторот за одбрана.....	82/40	853.	Правилник за начинот на вршење на обезбедување на транспорт на пари и вредности	32/17
1956.	Правилник за изменување на Правилникот за утврдување на висината на надоместокот на трошоците за закупнина на стан на вработените во Армијата на Република Македонија на кои не им е обезбедено користење на службен стан.....	85/6	881.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на обрасците на сообраќајната дозвола и на потврдата за пробно возење, како и начинот и постапката за нивно издавање(*)	35/4
2303.	Правилник за посебните услови, начин и постапка на утврдување на здравствената способност на воениот персонал во воздухопловството кој врши и обезбедува работи од значење за безбедноста на воздухопловството, а кои се однесуваат на државните воздухоплови и за овластување на здравствените установи или лекари поединци за вршење на здравствени прегледи на воениот персонал во воздухопловството.....	96/98	1080.	Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за донесување на решение заради неиздавање на дозвола, односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за приватно обезбедување	49/2
3292.	Правилник за дополнување на Правилникот за определување на специфичните должности на цивилниот персонал од особено значење за Армијата на Република Македонија, работните места (должности) и висината на износот на додатокот на плата на лицата со посебни специјалности од особено значење за ракување и одржување на борбената техника и вооружувањето	136/3	1081.	Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање дозвола за приватно обезбедување и формата и содржината на образецот на дозволата за приватно обезбедување	49/4
			1082.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за технички преглед на возила	49/11
			1257.	Правилник за формата и содржината на обрасците на легитимациите за приватно обезбедување, начинот на нивното издавање и употреба.....	56/92
			1303.	Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката на полагање на стручниот испит за оспособеност за извршување на работи на техничкиот преглед, формата и содржината на образецот на потврдата за положен испит, начинот на работа на Комисијата за спроведување на стручниот испит и Програмата за полагање на стручниот испит, како и начинот на водење на евиденцијата за спроведените стручни испити од страна на Комисијата	58/43
			1537.	Правилник за начинот на добивање на сертификатот за обучувачи за стручна оспособеност на возачите на моторни возила за превоз на опасни материји и содржината на програмата за обука.....	72/10

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Рег. бр.

Бр./стр.

497. **Правилник** за изменување на Правилникот за поблиските услови во однос на просторот, опремата и кадрите за правните лица за регистрација на возила и правните лица кои пуштаат на пазар возила доколку издаваат пробни таблици

13/77

1612. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за куќниот ред на Прифатниот центар за странци	75/2
1794. Правилник за содржината на програмите и начинот на оспособувањето на физичките лица за физичко и техничко обезбедување, полагањето на стручните испити, формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца за приватно обезбедување и формата и содржината на образците на лиценците за приватно обезбедување.....	79/123
1982. Упатство за начинот на примена на средствата за присилба.....	86/4
2089. Правилник за начинот на вршење на транспорт и пренос на пари и други вредносни пратки.....	89/3
2090. Правилник за видовите и типовите на огнено оружје и другите средства за присилба за потребите на правните лица кои вршат приватно обезбедување, бројот на часови за оспособување за гаѓање со огнено оружје и формата и содржината на налогот за носење на оружје.....	89/5
2304. Правилник за формата и содржината на образците на потврдите за успешно завршена дресура на дресирано куче, успешно завршено обука за употреба на дресирано куче, извршена проверка на нивото на работната способност на дресирано куче набавено од странство и за проверка на работната способност на дресирано куче кое врши работи на приватно обезбедување.....	96/122
2376. Правилник за форма, содржина, квалитет и начин на поставување на налепница за извршена регистрација....	99/3
2377. Правилник за начинот и постапките за вршење на контролен технички преглед на најмалку 1% од бројот на прегледаните возила за категориите возила за кои е овластено правното лице за технички преглед при спроведување на надзорот од страна на Министерството за внатрешни работи ...	99/5
2742. Правилник за изменување на Правилникот за здравствените и психофизичките способности што треба да ги исполнува лицето кое заснова работен однос во Министерството за внатрешни работи, начинот на нивно утврдување, начинот на контрола на здравствените и психичките способности на овластените службени лица за вршење стручни или граѓански работи и на овластените службени лица за безбедност и контраразузнавање, како и начинот на работа на здравствената комисија	115/14
2795. Решение за определување привремен граничен премин	117/2

2796. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за регистрационите подрачја за возилата и нивни ознаки	117/3
3375. Решение за изменување и дополнување на Решението за цените на образците што ги издава Министерството за внатрешни работи	140/2
3760. Правилник за содржината и начинот на водење на евиденциите на Полицијата и формата и содржината на образецот на евиденциите на Полицијата	160/6
4060. Програма за стручно оспособување на резервниот состав на полицијата...	167/14
4124. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за промена на личното име	169/67

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Рег. бр.	Бр./стр.
499. Објава од Министерството за надворешни работи	13/79
736. Објава од Министерството за надворешни работи	23/152
896. Објава од Министерството за надворешни работи	36/87
933. Објава од Министерството за надворешни работи	40/2
934. Објава од Министерството за надворешни работи	40/2
984. Објава од Министерството за надворешни работи	44/2
1247. Објава од Министерството за надворешни работи	55/101
1371. Објава од Министерството за надворешни работи.....	63/2
1425. Објава од Министерството за надворешни работи.....	67/64
1619. Објава од Министерството за надворешни работи	76/2
1957. Објава од Министерството за надворешни работи	85/6
1958. Објава од Министерството за надворешни работи	85/6
1983. Објава од Министерството за надворешни работи	86/5
2091. Објава од Министерството за надворешни работи	89/8
2092. Објава од Министерството за надворешни работи	89/8
2387. Објава од Министерството за надворешни работи	100/2
2425. Објава од Министерство за надворешни работи	102/3
2485. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на издавање на визи за странци, продолжување, скратување на нивната важност, отповикување и поништување на визи како и за образецот на визи и за водење на евиденција	103/18

2526. Објава од Министерството за надворешни работи.....	104/27
2829. Објава од Министерството за надворешни работи.....	118/14
2866. Објава од Министерството за надворешни работи.....	120/9
2985. Објава од Министерството за надворешни работи.....	124/5
2986. Објава од Министерството за надворешни работи.....	124/5
3367. Објава од Министерството за надворешни работи.....	139/2
3498. Објава од Министерството за надворешни работи.....	145/2
3615. Објава од Министерството за надворешни работи	153/8
3616. Објава од Министерството за надворешни работи.....	153/9
3657. Правилник за начинот на утврдување и решавање на граничните инциденти	154/18
3944. Објава од Министерството за надворешни работи.....	163/102
4351. Објава од Министерството за надворешни работи.....	177/92
4524. Објава од Министерството за надворешни работи.....	185/91
4586. Објава од Министерството за надворешни работи.....	186/12

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

Рег. бр.	Бр./стр.
286. Правилник за начинот на вршењето на визуелно-тонско снимање на испитувањето на обвинетиот од страна на јавниот обвинител или во негово присуство	8/4
298. Правилник за критериумите и постапката за селекција и вработување на судските службеници и за формата и содржината на пријавата за интерен оглас за вработување на судски службеник	10/61
1083. Решение за престанување на службата на нотар	49/25
1406. Судски деловник	66/2
1492. Решение за престанување на служба на нотар.....	69/91
1613. Решение за престанување на службата на нотарот.....	75/2
1620. Правилник за формата и содржината на Планот за обезбедување на судот.	76/2
1795. Список на поставени постојани судски преведувачи (оглас од 28.2.2013 година)	79/141
2182. Правилник за изменување на Правилникот за бројот и распоредот на службените седишта на нотарите во Република Македонија	91/78
2408. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за програмата и начинот на полагање на испитот за извршители.....	101/6

2486. Решение за престанување на службата на нотарот.....	103/19
2532. Програма за обесштетување на малолетник кој е жртва или оштетен со кривични дела на насилство и на други акти на индивидуално или групно насилство за 2013 година.....	105/4
2595. Решение за престанување на служба на нотар	107/30
4125. Решение од Министерство за правда.	169/71
4175. Список на поставени постојани судски преведувачи.....	170/81

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Рег. бр.	Бр./стр.
267. Правилник за начинот и условите за поднесување на годишната сметка во електронска форма.....	7/3
268. Правилник за начинот и постапката на наплата на побарувањата во билансот на Агенција на Република Македонија за управување со средства од фондовите и јавните претпријатија	7/3
598. Правилник за формата и содржината на сервисната книшка за автоматите за игри на среќа	15/77
689. Правилник за изменување на Правилникот за образецот за финансиските извештаи за приходите и расходите за изборната кампања.....	21/2
690. Правилник за образецот, формата, содржината и начинот на водење на годишниот финансиски извештај за политичките партии.....	21/12
854. Правилник за просторните и техничко-технолошките услови кои треба да ги исполнуваат посебно уредените простории за приредување на игри на среќа и забавни игри	32/17
935. Правилник за системот на наградување на царински службеници	40/2
985. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за утврдување на мирување на обврските по основ на придонеси за задолжително здравствено осигурување кои настанале до крајот на 2008 година и формата и содржината на листата за евиденција.....	44/2
986. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за отпишување на обврските по основ на придонеси за задолжително здравствено осигурување кои мирувале	44/5
987. Правилник за начинот за водењето на евиденцијата за обврзниците за пресметка и уплата на придонеси за кои е донесено решение за утврдување на мирување на долгот по основ на придонеси за задолжително здравствено осигурување.....	44/7

999. Правилник за содржината на книгата на благајна што ја водат приредувачите на посебните игри на среќа ...	45/2	3499. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат.....	145/3
1000. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за отпишување на пресметаните неплатени камати по основ на достасани обврски за придонеси од задолжително социјално осигурување кои настанале во периодот од јануари 2009 година, заклучно со декември 2012 година....	45/5	4452. Упатство за начинот на трезорско работење.....	183/109
1248. Упатство за дополнување на Упатството за начинот на извршување на налозите за извршување кои ја задолжуваат трезорската сметка или здравствената трезорска сметка, односно сметката на должникот која се наоѓа во рамките на трезорската сметка или здравствената трезорска сметка.....	55/101	4637. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на законот за акцизите.....	187/103
1271. Правилник за начинот на користење на Електронскиот систем за јавни набавки	57/3	4662. Објава од Министерството за финансии.....	189/2
1491. Исправка	69/90	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА	
1490. Правилник за содржината на лозовите, томболските картички и уплатните тикети за обложување.....	69/90		
1864. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат	83/10	Рег. бр.	Бр./стр.
2224. Правилник за формата и содржината на потврдата за извршеното означување и регистрација на автоматот, односно масата за игри на среќа.....	92/9	882. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на решение за овластување на правното лице за техничка служба и потребната придружна документација	35/20
2406. Правилник за дополнување на Правилникот за сметководството за буџетите и буџетските корисници.....	101/2	883. Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување на правното лице за техничка служба, односно заради недонесување на решение за овластување на правното лице за техничка служба	35/22
2570. Правилник за нормираните износи на кало, растур, крш и расипување на стоки и одделни производи утврдени за секоја соодветна гранка за даночни цели	106/58	884. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на решение за овластување на правното лице за вршење на работите за идентификација и идентификација и оцена на техничката состојба на возилата	35/24
3040. Правилник за техничките и функционалните карактеристики на интегрираниот автоматски систем за управување, образецот на фискалната сметка, издавањето на документ касова сметка за сторна трансакција, формата и содржината на книгата за дневни финансиски извештаи, начинот и постапката за издавање на дозвола за одобрување за користење на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, начинот на проверка и контрола на фискалните апарати и правилата за техничко одржување и сервисирање на истите.....	126/20	885. Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за овластување на правното лице за технички преглед за извршување на работи на идентификација и идентификација и оцена на техничката состојба на возилото	35/26
3239. Правилник за изменување на Правилникот за спроведување на Законот за царински мерки за заштита на права од интелектуална сопственост	132/61	897. Правилник за формата и содржината на образецот на лиценцата А и Б за вршење туристичка дејност	36/87
		898. Правилник за формата и содржината на образецот на лиценцата за вршење угостителска дејност во кабаре, ноќен бар, диско клуб и диско клуб на отворен простор.....	36/90
		955. Правилник за изменување на Правилникот за услови за категоризација на објектите за вршење на угостителска дејност.....	41/3
		988. Правилник за изменување на Правилникот за минимално техничките услови за вршење на угостителската дејност	44/7

1210. Правилник за начинот, видот и висината на субвенциите.....	53/65	2173. Листа на земјоделски и прехранбени производи по потекло од Република Молдова кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за второ полугодие од 2013 година	91/54
1319. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за единечно одобрување на возило.....	59/27	2174. Листа на стоки на царински квоти по потекло од Република Турција кои се увезуваат во Република Македонија за второ полугодие од 2013 година....	91/54
1400. Правилник за информациите кои се на располагање на потрошувачот за потрошувачката на гориво и емисиите на CO ₂ во однос на продажбата на новите патнички возила (*).....	65/2	2175. Листа на стоки на царински квоти по потекло од Украина кои се увезуваат во Република Македонија за второ полугодие од 2013 година.....	91/54
1738. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за донесување на решение за издавање на лиценца за вршење угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, диско клуб и диско клуб на отворен простор и формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за издавање на лиценца односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на лиценца.....	77/60	2176. Листа на тарифни концесии дадени од Република Македонија на Швајцарската конфедерација за второ полугодие од 2013 година.....	91/55
1739. Правилник за дополнување на Правилникот за награда и надоместок на реално потребните трошоци на стежајниот управник, начинот на утврдување на нивната висина и одредување на авансот за покривање на трошоците на предходната постапка	77/62	2177. Листа на тарифни концесии за земјоделски производи што потекнуваат од Норвешка за второ полугодие од 2013 година	91/56
2072. Правилник за начинот за пресметување на наградата за извршената работа и надоместокот за реално потребните трошоци	88/14	2262. Правилник за енергетска контрола ^(*)	94/2
2167. Листа на земјоделски производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2013 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти)	91/51	2263. Правилник за енергетски карактеристики на зградите ^(*)	94/229
2168. Листа на земјоделски производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2013 година (концесии во рамки на квоти)	91/52	2407. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за доделување на идентификациска ознака (број на шасија) и формата и содржината на водење на евиденцијата за издадени одобренија и на начинот и постапката за обележување и поништување на идентификациските ознаки на шасијата и/или моторот на возилото.....	101/2
2169. Листа на риба и рибини производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2013 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти).....	91/52	3240. Правилник за изменување на Правилникот за определување на категориите и видовите мерила за кои е задолжителна верификацијата, постапките за верификација, роковите на периодичната верификација, како и категориите и видовите мерила за кои може да се добие овластување за верификација.....	132/70
2170. Листа на производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2013 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти)	91/53	3274. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на категоризирани автокампови.....	134/37
2171. Листа на царински стапки за производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2013 година (концесија во рамки на квоти).....	91/53	3359. Правилник за дополнување на Правилникот за единечно одобрување на возило	138/19
2172. Листа на производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2013 година по спогодбата за доделување на взаемни трговски повластици за некои вина	91/53	3729. Правилник за изменување на Правилникот за техничките прописи за изградба, одржување и безбедно функционирање на гасоводни системи од полиетиленски цевки за работен притисок до 10 BAR	157/38
		3845. Правилник за висината на трошоците во постапката за возила кои се еднаш одобрени, а на кои се извршени преправки или поправки	161/39

3846. **Правилник** за висината на трошоците за единечно одобрување на возило од страна на техничките служби **161/44**

**МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО
И ВОДОСТОПАНСТВО**

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|----------|
| 16. Правилник за дополнување на Правилникот за поблиските критериуми за избор на најповолен понудувач на земјоделско земјиште во државна сопственост кое може да се даде во закуп и определување на големината на површината на земјоделското земјиште кое може да се даде во закуп... | 2/5 |
| 604. Решение за овластување на тело за верификација и контрола | 16/17 |
| 605. Решение за овластување на тело за верификација и контрола | 16/18 |
| 653. Риболовна основа за изменување и дополнување на риболовната основа за риболовна вода "Преспанско Езеро" за период 2011-2016 | 18/2 |
| 676. Правилник за изменување на Правилникот за минималните услови за квалитет, својства и класирање на житата и оризот | 19/18 |
| 737. Правилник за методите и постапките за мерење на својствата и прогнозирање на генетската вредност на добитокот (*) | 23/152 |
| 777. Наредба за спроведување на Меѓународниот стандард за упатства за програмите за уништување на штетни организми бр. 9 | 25/21 |
| 797. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за правото на закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост од јавните научни и државно образовни институции од областа на земјоделството и потребната документација .. | 26/51 |
| 798. Наредба за спроведување на Меѓународниот стандард за упатства за надзор бр. 6 | 26/51 |
| 799. Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за микропропагација на материјалот од компир кој е слободен од штетни организми и микробиоци наменети за меѓународна трговија бр. 33 | 26/57 |
| 936. Правилник за содржината и Методологијата за подготовка на стратегиите за локален развој на рурални средини и начинот за нивно одобрување (*) | 40/3 |
| 937. Правилник за поблиските услови за запишување во евиденцијата на локалната акциона група, постапката за упис, потребната документација и начинот на водење на евиденцијата (*) | 40/14 |
| 938. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видот на податоците за планираните количини за откуп на земјоделски производи и за реализиран откуп за претходната година, начинот на доставување, формата и образецот за доставување | 40/15 |
| 939. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските услови кои треба да ги исполнуваат откупувачите на земјоделски производи и поблиските услови кои треба да ги исполнуваат откупните места на земјоделски производи | 40/18 |
| 940. Правилник за изменување на Правилникот за поблиските услови за упис во регистарот на увозници на одделни земјоделски производи | 40/19 |
| 941. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за образецот на барањето за упис во регистарот на откупувачи и регистарот на увозници на одделни земјоделски производи и потребната придружна документација | 40/19 |
| 979. Правилник за Листа на посебни минимални услови за добра земјоделска пракса и заштита на животната средина | 43/4 |
| 989. Правилник за поблиските услови за барањето за упис на другите производи за заштита на растенијата во регистарот и содржината на регистарот | 44/8 |
| 1182. Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за методи за земање на примероци од пратки бр. 31 | 52/2 |
| 1219. Правилник за формата и содржината на извештајот за исполнети финансиски обврски за купено винско грозје во претходната година | 54/84 |
| 1272. Правилник за квалитет, големина и тежина, како и начин на декларирање на рибата која е наменета за ставање во промет | 57/6 |
| 1273. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за дозволените риболовни средства и нивната употреба за вршење стопански и рекреативен риболов | 57/7 |
| 1274. Правилник за изменување на Правилникот за големината на рибите под која не смеат да се ловат за стопански и рекреативен риболов | 57/8 |
| 1275. Риболовна основа за изменување и дополнување на Риболовната основа за риболовна вода „Охридско Езеро“ за период 2011-2016 година | 57/8 |
| 1276. Риболовна основа за изменување и дополнување на Риболовната основа за риболовна вода „Дојранско Езеро“ за период 2011-2016 | 57/9 |

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| 1334. Правилник за поблиските услови за вршење на одделна јавна услуга спроведување на мерки и активности за спроведување на матичното книговодство, утврдување на генетскиот квалитет и приносот во сточарството | 60/42 | 1807. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка..... | 80/4 |
| 1335. Правилник за начинот на пријавување во Регистарот и бришење од регистарот на производители на вино, потребната документација, како и формата, содржината и начинот на водење на Регистарот | 60/42 | 1808. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видот на активностите кои се предмет на поддршка, условите за финансирање, дефинирање на корисниците, општите и посебни услови за доделување на поддршката, детален преглед на прифатливи трошоци и начинот и правилата за визуелен идентитет на активностите..... | 80/7 |
| 1336. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на увозници на вино, формата и содржината на образецот на барањето за запишување во Регистарот на увозници на вино како и потребната документација за упис во Регистарот на увозници на вино..... | 60/45 | 1959. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на означување на јајцата наменети за пазар и јајцата наменети за инкубација, ознаките и употребата на ознаките | 85/6 |
| 1426. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за овластување за вршење на јавни услуги од областа на сточарството, потребната документација, како формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за давање на овластување за вршење на јавни услуги од областа на сточарството, односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на овластување за вршење на јавни услуги од областа на сточарството | 67/64 | 2178. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на земјоделски задруги | 91/56 |
| 1796. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето заради добивање на решение за ставање на виното во промет | 79/151 | 2179. Правилник за формата и содржината на барањето за упис во регистарот на земјоделски задруги | 91/58 |
| 1797. Правилник за начинот и постапката за земање и чување на мостри заради издавање на решение за ставање на вино во промет и за издавање на придружен документ | 79/153 | 2180. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата во земјоделски задруги | 91/60 |
| 1798. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на придружен документ за извоз на вино, производи од винско грозје и производи од вино | 79/154 | 2300. Правилник за формата и содржината на декларацијата и поблиските услови за означувањата на ѓубрињата (*) | 95/30 |
| 1799. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето заради добивање на уверение за физичко-хемиска анализа на виното од увоз и начинот и постапката за земање и чување на мостри заради издавање на уверение за физичко-хемиска анализа на виното | 79/156 | 2426. Правилник за критериуми за стопанисување со шумите во приватна сопственост за кои не се изработува посебен план или програма како и формата и содржината на евиденцискиот картон за приватни шуми за секоја катастарска парцела посебно | 102/3 |
| 1806. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој..... | 80/3 | 2427. Правилник за формата, содржината и начинот на пополнување на месечните извештаи, приемниците за сеча и приемниците за дотур за секој оддел/пододдел од шумскостопанската единица, односно за секоја катастарска парцела посебно | 102/10 |
| | | 2428. Правилник за местото на поставување, начинот на поставување, формата и содржината на барањето како и формата и содржината на одобренieto за поставување на пчелни семејства во шума | 102/20 |

2429. **Правилник** за видот на ознаката за сеча, видот на шумскиот жиг за ознака за сеча, начинот на вршење на ознаката за сеча, формата и содржината на книгата за евиденција на извршена ознака за сеча во шума во државна сопственост, книгата за евиденција на извршена ознака за сеча во шума во приватна сопственост и книгата за евиденција на направена шумска штета во шума во државна сопственост..... **102/23**
2430. **Правилник** за формата и содржината на регистарот на заверени шумски жигови за ознака за сеча и шумски жигови за жигосување на дрво и дрвни сортименти како и начинот на неговото водење..... **102/28**
2431. **Правилник** за начинот на обезбедување за сопствени потреби со огревно дрво на физички лица од државна шума, формата и содржината на образецот за сеча во државна шума од страна на физички лица за сопствени потреби **102/30**
2432. **Правилник** за формата и содржината на барањето до органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството, формата и содржината на решението за промет на дрво и дрвни сортименти, формата и содржината на известувањето до државниот инспекторат за шумарство и ловство како и формата, содржината и начинот на водење на регистар на правни лица кои вршат промет на дрво и дрвни сортименти **102/32**
2433. **Правилник** за висината на надоместокот за добивање на лиценцата за извршување на стручни работи на шуми во приватна сопственост, формата и содржината на барањето за издавање на лиценцата, формата и содржината на образецот на лиценцата како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лиценци за вршење на стручни работи во шумарството **102/38**
2434. **Правилник** за изменување на Правилникот за видот и начинот на жигосување, начинот на издавање на испратница, пуштање во промет на исечено дрво, формата и содржината на регистарот на издадени и заверени испратници, формата и содржината на испратниците, формата и содржината на барањето за издавање на испратница и висината на надоместокот за издадени испратници **102/44**
2435. **Правилник** за видот на сеча и содржината на образците за барање за сеча, одобрение за сеча и евиденција на сечата за површини помали од 100 ха кои се во приватна сопственост, како и формата и содржината на образецот за сеча **102/46**
2487. **Правилник** за начинот и висината на надоместокот за издавање на официјални етикети..... **103/19**
2694. **Правилник** за формата и содржината на барањето за издавање на контролната марка, формата и содржината на контролната марка, начинот на нејзиното издавање, формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата за издадени и искористени контролни марки за означување на брашното кое се става во промет **111/2**
2702. **Правилник** за начинот на спроведување на здравствен преглед и начинот на земање на примероци на семенски и меркантилен компир над кој се врши фитосанитарен мониторинг **113/2**
2703. **Правилник** за начинот на спроведување на здравствен преглед и начинот на земање на примероци на градинарски култури на отворено и во затворен простор над кои се врши фитосанитарен мониторинг **113/9**
2704. **Правилник** за начинот на спроведување на здравствен преглед и начинот на земање на примероци на овошни видови и виновата лоза над кои се врши фитосанитарен мониторинг **113/25**
2743. **Правилник** за потребната документација за докажување на исполнетоста на условите за повторен упис во регистарот на производители на вино **115/14**
3263. **Наредба** за спроведување на меѓународниот стандард за рамка за анализа на ризик од штетни организми бр. 2.. **133/20**
3273. **Правилник** за дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на контролната марка, формата и содржината на контролната марка, начинот на нејзиното издавање, формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата за издадени и искористени контролни марки за означување на брашното кое се става во промет..... **134/37**
3293. **Наредба** за спроведување на меѓународниот стандард за употреба на интегрирани мерки за системски пристап при управување со ризикот од штетни организми бр. 14..... **136/4**

3360.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските услови кои треба да ги исполнуваат откупувачите на земјоделски производи и поблиските услови кои треба да ги исполнуваат откупните места на земјоделски производи	138/19	4453.	Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за регистрација на ознака за гарантиран традиционален специјалитет	183/138
3361.	Правилник за изменување на Правилникот за образецот на барањето за упис во регистарот на откупувачи и регистарот на увозници на одделни земјоделски производи и потребната придружна документација	138/19	4454.	Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за регистрација на ознака за потекло или географска ознака	183/141
3452.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските услови за упис во регистарот на увозници на одделни земјоделски производи.....	143/18	4455.	Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за регулирање на дрвениот материјал за пакување во меѓународната трговија бр. 15.....	183/143
3500.	Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за пренесување на корисничко право со склучување на договор со непосредна спогодба и потребната документација....	145/3	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО		
3501.	Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за насоки за известување при неусогласеност и преземање на итни мерки бр. 13	145/6	Рег. бр.	Бр./стр.	
3577.	Правилник за дополнување на Правилникот за количините, условите и начинот на чување на референтните примероци од видови и сорти на земјоделски растенија, како и начинот на работа на Ген банката	151/4	340.	Упатство за практикување на медицина заснована на докази при фототерапија во неонатологија	12/6
3744.	Правилник за дополнување на Правилникот за поблиските критериуми за избор на најповолен понудувач на земјоделско земјиште во државна сопственост кое може да се даде во закуп и определување на големината на површината на земјоделското земјиште кое може да се даде во закуп...	158/15	341.	Упатство за практикување на медицина заснована на докази при медицинското згрижување на неонаталните конвулзии.....	12/12
4087.	Правилник за видот и начинот на жигосување, начинот на издавање на испратница, пуштање во промет на исечено дрво, формата и содржината на регистарот на издадени и заверени испратници, формата и содржината на регистарот на заверени испратници од државниот инспекторат за шумарство и ловство, формата и содржината на испратниците, формата и содржината на барањето за издавање на испратница и висината на надоместокот на издадени испратници.....	168/25	342.	Упатство за практикување на медицина заснована на докази при медицинското згрижување на рано појавена група Б стрептококна болест (РПГБСБ) во неонатологијата	12/20
4203.	Правилник за начинот на вршење на мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на ѓубрињата, како и контрола на квалитетот на ѓубрињата.....	171/75	343.	Упатство за практикување на медицина заснована на докази во медицинското згрижување на хемолитичка жолтица во неонатологијата	12/31
			344.	Упатство за практикување на медицина заснована на докази при раната детекција на конгенитални срцеви болести во неонатологија.....	12/36
			345.	Упатство за практикување на медицина заснована на докази при медицинското згрижување на интравентрикуларна хеморагија во неонатологија	12/45
			346.	Упатство за практикување на медицина заснована на докази при медицинското згрижување на меконијално пребоена амнионска течност и мекониум аспирационен синдром во неонатологијата	12/53
			347.	Упатство за практикување на медицина заснована на докази при медицинското згрижување на неонаталната хипогликемија	12/57
			348.	Упатство за практикување на медицина заснована на докази при кислородна терапија (оксигенотерапија) во неонатологијата	12/64
			349.	Упатство за практикување на медицина заснована на докази при водењето на новородени деца под 27-та гестациска недела во неонатологијата	12/70

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 350. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при медицинското згрижување на бактериска инфекција во неонатологијата..... | 12/80 | 368. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при декубитуси во геријатријата, дерматологијата и пластичната и реконструктивна хирургија..... | 12/164 |
| 351. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при медицинското згрижување на апнеја и брадикардија во неонатологијата..... | 12/88 | 369. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при дупитренова контрактура во физикалната медицина и пластичната и реконструктивната хирургија..... | 12/170 |
| 352. Упатство за практикување на медицина заснована на докази во начинот на водење на предвремено родено новороденче на механичка вентилација..... | 12/96 | 370. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при болка во задникот и колкот во физикалната медицина и ортопедијата..... | 12/172 |
| 353. Упатство за практикување на медицина заснована на докази во спроведувањето на континуиран позитивен притисок во дишните патишта (CPAP)..... | 12/102 | 371. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при енцефалитис кај деца во инфектологијата и педијатријата..... | 12/175 |
| 354. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при медицинското згрижување на неонаталната ацидоза..... | 12/109 | 372. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при мононуклеоза во инфектологијата и педијатријата..... | 12/178 |
| 355. Упатство за практикување на медицина заснована на докази во спроведувањето на рано скенирање (скрининг) со пулсоксиметрија..... | 12/114 | 373. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при фебрилни конвулзии во инфектологијата и педијатријата..... | 12/182 |
| 356. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при медицинското згрижување на хипергликемија во неонатологијата..... | 12/118 | 374. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при интракранијални хематоми во неврологијата и неврохирургијата..... | 12/185 |
| 357. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при медицинското згрижување на хиперкалемија во неонатологијата..... | 12/122 | 375. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при миокардитис во педијатријата и кардиологијата..... | 12/189 |
| 358. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при медицинското згрижување на хипотензија во неонатологијата..... | 12/127 | 376. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при аменореја..... | 12/194 |
| 359. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при холестеролна емболизација..... | 12/132 | 377. Упатство за практикување на медицина засновано на докази при болести карактеризирани со вагинален исцедок..... | 12/198 |
| 360. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при мешана сврзоткивна болест (МСТБ)..... | 12/135 | 378. Упатство за практикување на медицина засновано на докази при ектопична бременост..... | 12/208 |
| 361. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при јерсиноза во инфектологија и ревматологија..... | 12/138 | 379. Упатство за практикување на медицина засновано на докази при ендометриоза..... | 12/212 |
| 362. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при анален апсцес..... | 12/142 | 380. Упатство за практикување на медицина засновано на докази при неплодност..... | 12/217 |
| 363. Упатство за третман на неспуштен тестис – cryptorchismus..... | 12/145 | 381. Упатство за практикување на медицина засновано на докази при постменопаузална хормон-заместителна терапија (ХЗТ)..... | 12/226 |
| 364. Упатство за третман на расцеп на усницата и непцето..... | 12/148 | 382. Упатство за практикување на медицина засновано на докази при хламидијален уретритис и цервицитис..... | 12/233 |
| 365. Упатство за третман на туѓо тело во гастроинтестинален тракт на дете..... | 12/152 | 383. Упатство за практикување на медицина засновано на докази при акутен бронхит..... | 12/238 |
| 366. Упатство за третман на хернии во детска возраст..... | 12/155 | 384. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при акутни абдоминални симптоми кај деца..... | 12/243 |
| 367. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при meralgia paraesthetica во физикалната медицина и неврологијата..... | 12/161 | | |

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 385. Упатство за практикување на медицина засновано на докази при горно-респираторни инфекции кај возрасни | 12/250 | 405. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при курабилни причини за нарушување на метењето-симптоми и заболувања..... | 12/339 |
| 386. Упатство за практикување на медицина засновано на докази при егзантема субитум | 12/253 | 406. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при ментални нарушувања кои се резултат на органски заболувања | 12/343 |
| 387. Упатство за практикување на медицина засновано на докази за екологија на употреба на антимикробни лекови... | 12/256 | 407. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при нарушување на одот | 12/348 |
| 388. Упатство за практикување на медицина засновано на докази при енцефалитис | 12/260 | 408. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при неволни движења | 12/351 |
| 389. Упатство за практикување на медицина засновано на докази при еризипел | 12/265 | 409. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при невролошки преглед..... | 12/356 |
| 390. Упатство за практикување на медицина засновано на докази при еритема инфекциозум | 12/269 | 410. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при парализа - мускулна слабост | 12/361 |
| 391. Упатство за практикување на медицина засновано на докази при лајм борелиоза (LB) | 12/272 | 411. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при периферни невропатии - преглед на пациент | 12/365 |
| 392. Упатство за практикување на медицина засновано на докази при лекување на пневмонија кај децата..... | 12/279 | 412. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при птоза . | 12/369 |
| 393. Упатство за практикување на медицина засновано на докази при листериоза..... | 12/283 | 413. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при радикулопатии | 12/372 |
| 394. Упатство за практикување на медицина засновано на докази при морбили, рубеола и паротит (МРП)..... | 12/286 | 414. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при сингултус (икавица) | 12/376 |
| 395. Упатство за практикување на медицина засновано на докази за ориентација при акутен пролив..... | 12/290 | 415. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при синдром на гилен-баре (guillain-barré) (polyradiculitis) | 12/379 |
| 396. Упатство за практикување на медицина засновано на докази при покачена температура кај повратниците од патување | 12/290 | 416. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при тремор | 12/382 |
| 397. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при рекурентни инфекции и имунодефициенција кај деца..... | 12/302 | 417. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при изгореници..... | 12/386 |
| 398. Упатство за практикување на медицина засновано на докази при тонзилитис и фарингитис кај деца | 12/308 | 418. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при одредување на индикации за пластична хирургија | 12/390 |
| 399. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при труење со храна..... | 12/310 | 419. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при конзервативен и хируршки третман за улкуси на потколеница..... | 12/392 |
| 400. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при акутни заболувања настанати под дејство на топлина | 12/315 | 420. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при меланом | 12/397 |
| 401. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при афазија и дисфазија | 12/320 | 421. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при повреда кај кои е потребна пластична хирургија | 12/401 |
| 402. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при вклетен нерв и компресивни нарушувања | 12/324 | 422. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при реплантација на ампутиран екстремитет или дел од телото | 12/404 |
| 403. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при дијабетична невропатија | 12/329 | 423. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при смрзнатини..... | 12/407 |
| 404. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при заболувања на медула спиналис | 12/335 | | |

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 424. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при адолесцентна психоза | 12/410 | 443. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при коморни предвремени удари (екстрасистоли)..... | 12/502 |
| 425. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при депресија кај адолесцентите | 12/415 | 444. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при хипертрофична кардиомиопатија..... | 12/506 |
| 426. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при депресија предизвикана од употреба на лекови и соматски болести | 12/420 | 445. Упатство за третман на пнеумоторакс..... | 12/517 |
| 427. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при депресија | 12/424 | 446. Упатство за третман на пнеумомедијастинум..... | 12/521 |
| 428. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при истоштеност | 12/429 | 447. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при пејронијева (peyronie) болест (induratio penis plastica)..... | 12/524 |
| 429. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при маргинализација на адолесцентите | 12/433 | 448. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при тескуларна болка..... | 12/526 |
| 430. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при ментални растројства како последица на органска болест | 12/436 | 449. Упатство за третман на анемија кај пациенти со хронична ренална инсуфициенција во нефрологија..... | 12/529 |
| 431. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при опсесивно-компулзивно растројство (ОКР)... | 12/441 | 450. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при анализа на урина и уринокултура..... | 12/543 |
| 432. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при опсесивно-компулсивно растројство кај децата | 12/445 | 451. Упатство за третман на употреба на лекови во текот на бременост..... | 12/550 |
| 433. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при постпартална психоза и други постпартални психијатриски растројства..... | 12/448 | 452. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при клиничка дијагноза на зглобно воспаление кај возрасни..... | 12/555 |
| 434. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при препознавање и дијагностицирање на депресијата | 12/452 | 453. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при болести на 'рбетниот мозок..... | 12/558 |
| 435. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при растројства во приспособувањето | 12/457 | 454. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при интрацеребрална хеморагија..... | 12/562 |
| 436. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при ризик од самоубиство во адолесценцијата.. | 12/460 | 455. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при контузија на мозокот..... | 12/566 |
| 437. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при суицидно однесување во детството и адолесценцијата | 12/463 | 456. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при лесна трауматска повреда на мозокот (мозочен потрес)..... | 12/570 |
| 438. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при хипервентилација..... | 12/466 | 457. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при повреди на главата кај деца..... | 12/574 |
| 439. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при дисторзија (шинување) на скочниот зглоб... | 12/469 | 458. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при повреди на черепот и на мозокот..... | 12/577 |
| 440. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при повреди на мускул | 12/474 | 459. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при секвели на трауматска повреда на мозокот..... | 12/582 |
| 441. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при дијагноза и лекување на болести на перикардот..... | 12/478 | 460. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при мозочни тумори и тумори на 'рбетниот мозок..... | 12/585 |
| 442. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при коморна тахикардија..... | 12/496 | 461. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при тумори на хипофиза..... | 12/593 |
| | | 462. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при хидроцефалија кај возрасни и компликации на премостувањето на цереброспиналната течност..... | 12/597 |

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 463. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при дијабетична кетоацидоза..... | 12/601 | 519. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при изложеност на туберкулозна инфекција..... | 14/40 |
| 464. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при некотична, хипергликемична и хиперосмоларна состојба..... | 12/606 | 520. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при нарушувања поврзани со земање на храна кај деца и адолесценти..... | 14/44 |
| 465. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при дефиниција, диференцијална дијагноза и класификација на дијабетесот..... | 12/609 | 521. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при пневмонии во детството..... | 14/50 |
| 466. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при дијабетес тип 1 - диететски третман и физичка активност..... | 12/614 | 522. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при повреди на глава кај деца..... | 14/53 |
| 467. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при зголемена или нодуларна тироидна жлезда..... | 12/618 | 523. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при превенција на бактериски ендокардитис..... | 14/56 |
| 468. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при метаболичен синдром (МС)..... | 12/622 | 524. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при презентација на BCG (Bacille Calmette-Guérin) лузни кај деца..... | 14/60 |
| 469. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при новодијагностициран дијабетес тип 2..... | 12/627 | 525. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при синусит кај деца..... | 14/63 |
| 470. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при хиперкалцемија и хиперпаратироидизам.... | 12/630 | 526. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при тикови во детството..... | 14/67 |
| 471. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при хипертироидизам..... | 12/635 | 527. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при тонзилит и фарингит кај деца..... | 14/71 |
| 472. Упатство за практикување на медицина заснована на докази за третман на хипогликемија кај луѓе со дијабетес..... | 12/640 | 528. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при тромбцитопенија..... | 14/74 |
| 473. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при хипотироидизам..... | 12/644 | 529. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при хемолитичка анемија..... | 14/79 |
| 511. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при хипертензија во детска возраст..... | 14/4 | 530. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при шум на срце кај дете..... | 14/84 |
| 512. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при толкување на белодробни функционални тестови..... | 14/7 | 531. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при ларингитис кај деца..... | 14/88 |
| 513. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при акутен максиларен синусит..... | 14/13 | 532. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при хеилитис во дерматологијата..... | 14/91 |
| 514. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при анализа на коскена срцевина..... | 14/18 | 533. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при контагиозен молускум во дерматологијата..... | 14/93 |
| 515. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при главоболка кај децата..... | 14/22 | 534. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при јадеж во аналната регија во дерматологијата..... | 14/96 |
| 516. Упатство за практикување на медицина заснована на докази кај дете со пруритус..... | 14/29 | 535. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при себоричен дерматитис во дерматологијата..... | 14/98 |
| 517. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при дијареја и повраќање во детска возраст..... | 14/32 | 536. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при промени во устата при кожни болести..... | 14/101 |
| 518. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при железо-дефицитна анемија..... | 14/36 | 537. Упатство за практикување на медицина заснована на докази за заштита на кожата од замрзнување, сонце и исушување во дерматологијата..... | 14/109 |

538. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при еризипелост во дерматологијата.....	14/112	557. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при лунато-малација-кинбек-ова (Kienböck) болест.....	14/184
539. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при келоид во дерматологијата.....	14/115	558. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при нарушувања на ротаторната манжетна на рамото.....	14/186
540. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при алергија на латекс.....	14/118	559. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при нарушувања на тетивата на бицепс.....	14/192
541. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при алергиски дерматитис.....	14/122	560. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при преглед на рамениот зглоб.....	14/196
542. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при дерматитис на дланка.....	14/125	561. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при проблеми со грбот кај деца.....	14/199
543. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при дерматитис на нозе.....	14/130	562. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при синдром на карпален тунел (СКТ).....	14/203
544. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при нумуларна егзема.....	14/134	563. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при синдром на торакален отвор.....	14/207
545. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при пречувствителност на лекови.....	14/137	564. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при трохантерична болка.....	14/210
546. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при токсична егзема (иритантен дерматитис).....	14/144	565. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при делириум кај постари.....	14/213
547. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при уртикарија.....	14/147	566. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при депресија во старата возраст.....	14/218
548. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при де куервен-ово (De Quervain) заболување и други тендинитиси на рачен зглоб и подлактица.....	14/151	567. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при инфекции во постарата возраст.....	14/223
549. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при тиецов (Tietze) синдром.....	14/155	568. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при контролни прегледи на постарите лица.....	14/227
550. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при ахилова тендинопатија и руптура на ахилвата тетива.....	14/158	569. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при нутритивни нарушувања кај постарите лица.....	14/231
551. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при болка во петицата.....	14/162	570. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при падови кај постарите лица.....	14/236
552. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при болка во потколеницата.....	14/166	571. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при преглед на употребата на лекови кај постари пациенти.....	14/243
553. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при болка во препоните.....	14/169	572. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при процена на физичката и на менталната функција.....	14/249
554. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при болни состојби на глуждот и стапалото кај возрасни.....	14/172	573. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при хипертензија во постарата возраст.....	14/255
555. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при бурзитис (патела и лакот).....	14/175	574. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при акутен бронхитис.....	14/259
556. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при лумбална спинална стеноза.....	14/178	575. Упатство за практикување на медицина заснована на докази при бронхиектазии.....	14/264

576. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при дијагностицирање на туберкулоза..... **14/267**
577. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при еозинофилна пневмонија..... **14/271**
578. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при ехинококоза..... **14/274**
579. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при заболувања поврзани со азбест..... **14/277**
580. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при плеврални изливи - торакоцентеза..... **14/282**
581. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при силикоза..... **14/286**
1066. **Упатство** за третман на анемија кај пациенти со хронична бубрежна болест..... **47/223**
1337. **Правилник** за престанување на важењето на Правилникот за видот, начинот, обемот и ценовникот на здравствените прегледи на вработените **60/47**
1740. **Правилник** за начинот на видеоснимање на медицински интервенции и за начинот и времетраењето на чување на видеоснимките..... **77/62**
1741. **Правилник** за видот, начинот на водење и содржината на записникот за одржан лекарски колегиум и за начинот и времетраењето на чување на записникот за одржан лекарски колегиум..... **77/63**
1984. **Правилник** за изменување на Правилникот за поблиските критериуми, висината и начинот на исплата на паричната награда на здравствените работници и здравствените соработници вработени во јавните здравствени установи..... **86/5**
2181. **Правилник** за потребниот простор, опрема и стручен кадар за основање, почнување со работа и вршење на здравствена дејност во здравствени установи **91/62**
2409. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот, начинот и средствата за вршење на дезинфекција, дезинсекција и дератизација **101/15**
2791. **Решение** за дополнување на Решението за определување на здравствени установи во кои ќе се врши лекарски преглед на физичко лице заради утврдување на здравствената способност за поседување и носење на оружје **116/32**
2911. **Правилник** за изменување на Правилникот за специјализациите и супспецијализациите на здравствените работници и здравствените соработници со високо образование..... **121/56**
2935. **Одлука** од Министерството за здравство **122/100**
3294. **Правилник** за начинот и постапката за утврдување на присутноста на алкохол и/или други психотропни супстанции во организмот на другите железнички работници..... **136/9**
3295. **Правилник** за формата и содржината на образецот на барањето за утврдување на здравствената способност, начинот на утврдување и проверките и роковите за редовен и вонреден здравствен преглед на другите железнички работници..... **136/10**
3296. **Правилник** за формата и содржината на образецот на барањето за утврдување на физичката и психолошката способност, начинот на нивното утврдување, проверките и роковите за редовен и вонреден преглед на машиновозач **136/18**
4088. **Правилник** за престанување на важењето на Правилникот за клиничките прегледи и другите соодветни дополнителни испитувања за утврдување на смртта кај лицето од кое можат да се земаат делови од телото за пресадување заради лекување и за поблиските услови кои мораат да ги исполнуваат членовите на комисијата за утврдување на смртта **168/38**
4089. **Правилник** за престанување на важењето на Правилникот за условите по однос на просторот, опремата и кадарот што треба да ги исполнуваат здравствените установи што земаат, обработуваат, испитуваат совпаѓање на ткива, чуваат, разменуваат и пресадуваат делови од човековото тело заради лекување и за посебната евиденција што тие треба да ја водат **168/38**
4244. **Правилник** за својствата на супстанцијата за која може да се употреби алтернативното хемиско име и содржината на барањето за употреба на алтернативното хемиско име **172/90**
4260. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при акутен простатитис..... **173/3**
4261. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при хематоспермија..... **173/6**
4262. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при хроничен простатитис..... **173/9**
4263. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при калкулоза на уринарниот тракт **173/12**
4264. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при карцином на простата **173/17**

4265. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при катетеризација на мочниот меур и супрапубична цистостомија..... **173/25**
4266. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при ретенција на урина..... **173/30**
4267. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при уринарна инконтиненција кај жена..... **173/33**
4268. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при зголемен скротум или палпабилна маса во скротумот..... **173/39**
4269. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при хематурија..... **173/43**
4270. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при baker-ова циста..... **173/48**
4271. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при болка во колкот кај децата..... **173/51**
4272. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при дете кое накривнува или одбива да оди.... **173/57**
4273. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при HALLUX VALGUS..... **173/61**
4274. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при иследувања на синовијална течност..... **173/64**
4275. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при комплексен регионален болен синдром (рефлексна симпатичка дистрофија), MORBUS SUDECK..... **173/67**
4276. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при коскени тумори..... **173/70**
4277. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при проблеми со 'рбетот кај деца и кај адолесценти..... **173/74**
4278. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази за рано препознавање на компликации по замена со вештачки зглоб..... **173/78**
4279. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при развојно заболување на колкот..... **173/83**
4280. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при ганглион..... **173/86**
4281. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при акни..... **173/89**
4282. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при актинична (соларна) кератоza..... **173/92**
4283. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при алерген-специфична имунотерапија. **173/95**
4284. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при дерматомикози..... **173/100**
4285. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при примена на дијагностички тестови во дерматологијата..... **173/107**
4286. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при гонореја..... **173/111**
4287. **Упатство** за педијатријата за практикување на медицина заснована на докази при херeditарен ангиоедем и ангиоедем, предизвикан од аке инхибитори..... **173/115**
4288. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази од областа на дерматовенерологијата и на инфектологијата при херпес зостер. **173/120**
4289. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при хронични булозни болести..... **173/120**
4290. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при поставување на индикации и техники за биопсија на кожата..... **173/124**
4291. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при инфекција со хуман папилома вирус..... **173/128**
4292. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при невуси и кожен карцином (базоцелуларен и сквамoцелуларен)..... **173/131**
4293. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при опаѓање на косата..... **173/136**
4294. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при паронихија и враснат нокот..... **173/140**
4295. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при пителијазис верзиколор..... **173/146**
4296. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при псориајаза..... **173/149**
4297. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при розацеа..... **173/156**
4298. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при шуга..... **173/159**
4299. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при третман на atopиски дерматитис..... **173/162**
4300. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при вошливост на главата и пубични вошки..... **173/165**
4301. **Упатство** за практикување на медицина заснована на докази при вулвовагинитис..... **173/168**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Рег. бр.	Бр./стр.
738. Правилник за посебните критериуми за финансирање на творечките дејности.....	23/156
1159. Правилник за начинот на финансирањето на организација на научни собири и учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири и студиски престои во странство.....	51/5
1320. Правилник за формата и содржината на потврдата за позитивна процена на карактеристиките на приправникот за подобност со работата со деца и адолесценти во воспитно-образовната дејност во средните училишта.....	59/29
1321. Правилник за формата и содржината на потврдата за позитивна процена на карактеристиките на приправникот за подобност со работата со деца и адолесценти во воспитно-образовната дејност во основните училишта.....	59/30
1354. Правилник за начинот на проверување на објективноста на наставникот при оценувањето на постигањата на успехот на учениците по наставните предмети со кои учениците се стекнуваат со вештини, односно по наставните предмети за кои не може да се врши екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците во основните училишта.....	62/2
1355. Правилник за начинот на проверување на објективноста на наставникот при оценувањето на постигањата на успехот на учениците по наставните предмети со кои учениците се стекнуваат со вештини, односно по наставните предмети за кои не може да се врши екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците во јавните средни училишта.....	62/8
1356. Правилник за начинот на изготвување на збирниот извештај со резултати од спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците во средното училиште, како и начинот на утврдувањето на процентот на најголеми, односно најмали отстапувања од добиените показатели.....	62/20
1357. Правилник за начинот на изготвување на збирниот извештај со резултати од спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците во основното училиште, како и начинот на утврдувањето на процентот на најголеми, односно најмали отстапувања од добиените показатели.....	62/23
1358. Правилник за начинот на формирање и работење на училишната комисија, тајноста на материјалот за екстерно проверување, начинот на проверување на тестовите од училишната комисија, како и формата и содржината на извештајот од екстерното проверување на учениците во основните училишта.....	62/26
1359. Правилник за начинот на формирање и работење на училишната комисија, тајноста на материјалот за екстерно проверување, начинот на проверување на тестовите од училишната комисија, како и формата и содржината на извештајот од екстерното проверување на учениците во средните училишта.....	62/29
1389. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот и постапката за финансирање, создавање и усовршување на научно-истражувачките кадри	64/3
1401. Правилник за начинот и постапката за водење на базата на податоци за високообразовната дејност.....	65/5
1427. Упатство за критериумите за начинот на обезбедување и оценување на квалитетот на високообразовните установи и на академскиот кадар во Република Македонија.....	67/67
1800. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на проверување на објективноста на наставникот при оценување на постигањата на успехот на учениците по наставните предмети со кои учениците се стекнуваат со вештини, односно по наставните предмети за кои не може да се врши екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците во основните училишта.....	79/159
1801. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на проверување на објективноста на наставникот при оценување на постигањата на успехот на учениците по наставните предмети со кои учениците се стекнуваат со вештини, односно по наставните предмети за кои не може да се врши екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците во јавните средни училишта.....	79/160
2093. Правилник за начинот на прием на студентите во државните студентски домови.....	89/8
2135. Правилник за критериумите, начинот на работа на автошколите, наставниот план и програма за обука, стручниот кадар, опремата со која треба да располагаат, како и евиденциите што треба да ги водат автошколите за оспособување на кандидати за возачи.....	90/3

2365. **Правилник** за дополнување на Правилникот за начинот и постапката за финансирање, создавање и усовршување на научно-истражувачките кадри. 98/9
2366. **Правилник** за изменување на Правилникот за начинот на прием на студентите во државните студентски домови..... 98/9
2367. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на верификација на средното училиште и за начинот на водењето на регистрите 98/9
2685. **Правилник** за начинот на верификацијата на студентскиот дом, како и формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на студентските домови основани на територија на Република Македонија 110/16
2744. **Правилник** за начинот на верификација на установите и институциите за образование на возрасните 115/15
2791. **Решение** за дополнување на Решението за определување на здравствени установи во кои ќе се врши лекарски преглед на физичко лице заради утврдување на здравствената способност за поседување и носење на оружје 116/32
2850. **Календар** за организација на учебната 2013/2014 година во основните училишта 119/61
2851. **Календар** за организација на учебната 2013/2014 година во јавните средни училишта 119/61
3086. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за финансирање на научно-истражувачки проекти односно програми 129/4
3553. **Правилник** за поблиските критериуми и надлежности на одборите за соработка и доверба со јавноста..... 148/116
3554. **Правилник** за содржината, формата и начинот на водење на регистарот на ментори на магистерски и докторски трудови 148/117
3761. **Програма** за советување на ученици во средни училишта..... 160/139
3762. **Програма** за советување на ученици во основни училишта..... 160/150
4090. **Правилник** за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација..... 168/39
4091. **Правилник** за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација..... 168/42
4126. **Правилник** за начинот на доделување на студентските стипендии за странски државјани кои се од интерес за Република Македонија 169/71
4127. **Правилник** за видот на студентските стипендии и начинот на доделување на студентските стипендии на студенти кои студираат во странство..... 169/72
4128. **Правилник** за видот на студентските стипендии и начинот на доделување на студентските стипендии на студентите кои студираат во Република Македонија..... 169/72
4414. **Правилник** за формата и содржината на образецот на легитимацијата на државниот просветен инспектор и овластениот просветен инспектор и начинот на нејзиното издавање и одземање 182/3
4415. **Правилник** за изменување на Правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документација во средните училишта 182/7
4525. **Календар** за изменување на календарот за организација на учебната 2013/2014 година во јавните средни училишта 185/91
4587. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на формирање и работење на училишната комисија, тајноста на материјалот за екстерното проверување, начинот на проверување на тестовите од училишната комисија, како и формата и содржината на извештајот од екстерното проверување на учениците во основните училишта 186/13
4588. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на формирање и работење на училишната комисија, тајноста на материјалот за екстерното проверување; начинот на проверување на тестовите од училишната комисија, како и формата и содржината на извештајот од екстерното проверување на учениците во средните училишта..... 186/13
4638. **Правилник** за начинот на проверување на објективноста на наставникот при оценувањето на постигањата на успехот на учениците по наставните предмети со кои учениците се стекнуваат со вештини, односно по наставните предмети за кои не може да се врши екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците во јавните средни училишта..... 187/113

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Рег. бр.

Бр./стр.

17. **Правилник** за организацијата, составот и начинот на работа на Комисијата за ревизија на наод, оценка и мислење за утврдување на инвалидност, односно неспособност за работа 2/6

289.	Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец декември 2012 година.....	8/8	1183.	Решение за давање согласност на Статутарна одлука за измени и дополнувања на Статутот на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца - Битола.....	52/27
500.	Програма за интеграција на лицата на кои им е признаено правото на азил во Република Македонија за 2013 година.....	13/79	1214.	Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец март 2013 година.....	53/79
599.	Правилник за критериумите за избор на згрижувачко семејство, видот и бројот на корисниците кои можат да се сместат во едно згрижувачко семејство и видот и обемот на услугите од социјална заштита што му се обезбедуваат на сместеното лице	15/80	1220.	Правилник за начинот на утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинството, определувањето на носителот на правото и потребната документација за остварување и користење на правото на социјална парична помош	54/86
646.	Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистар на агенциите за вршење на посредување за вработување со наплата во земјата и во странство.....	17/267	1221.	Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово	54/91
778.	Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на агенциите за вршење на посредување за вработување со наплата во земјата и во странство.....	25/31	1258.	Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на утврдување на состојбата на приходите, имотот, имотните права и потребната документација за остварување на правото на парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа	56/96
820.	Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец јануари 2013 година во однос на декември 2012 година.....	27/32	1259.	Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на остварување на правото на парична помош за социјално домување за лице кое до 18-годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа, односно и по престанување на старателството, а најмногу до 26-годишна возраст	56/100
942.	Правилник за начинот за остварување на правото на мобилност или слепо, потребната документација, составот на првостепената и второстепената комисија за давање на наод и мислење за потребата за остварување на ова право, формата и содржината на наодот и мислењето и водењето на евиденција за издадените наоди.....	40/24	1304.	Правилник за начинот на остварување на правото на еднократна парична помош и потребната документација за остварување на ова право	58/45
943.	Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за остварување право на отпишување на камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително пензиско и инвалидско осигурување кои настанале заклучно со декември 2008 година	40/31	1305.	Правилник за начинот на утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права и потребната документација за остварување на правото на постојана парична помош, составот и начинот на работата на стручната комисија и второстепената комисија легитимацијата на стручните лица, начинот на водење на евиденција на издадените наоди и формата и содржината на образецот за давање на наод, оценка и мислење за неспособноста за работа	58/49
949.	Објава за стапката на трошоците на живот за месец февруари 2013 година, во однос на месец јануари 2013 година.....	40/40	1344.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за водење на евиденција на посвоените лица и за определување на документи за посвојувањето.....	61/2
998.	Објава за висината на минималната плата во Република Македонија за 2013 година.....	44/40			
1084.	Правилник за начинот и документацијата за остварување на правото на надоместок на плата за скратено работно време поради неа на дете со телесни или ментални пречки во развојот	49/25			
1160.	Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци ...	51/6			

- | | | | |
|---|-------|--|-------|
| 1345. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на евиденција на корисниците на услугите како и на дадените услуги на Агенција за давање услуги за чување и нега на деца од предучилишна возраст..... | 61/8 | 1361. Правилник за формата и содржината на образецот на службената легитимација на овластено лице, начинот на нејзиното издавање, употреба, одземање и евиденција на издадените и одземените легитимации на овластени лица на општините, на општините во Градот Скопје, односно на Градот Скопје за вршење на инспекциски надзор | 62/33 |
| 1346. Правилник за формата и содржината на образецот, начинот на издавање, употреба и одземање на службената легитимација и евиденцијата на издадените и одземените службени легитимации на инспектори за вршење надзор..... | 61/13 | 1362. Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденцијата за спроведената едукација..... | 62/35 |
| 1347. Правилник за начинот на стручно усовршување на вработените во установите за деца..... | 61/15 | 1363. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата на корисниците и дадените услуги од страна на физичко лице кое самостојно врши одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на деца како професионална дејност | 62/39 |
| 1348. Правилник за начинот на давање на услугите на јавната детска градинка во други просторни услови..... | 61/16 | 1364. Правилник за поблиските услови, критериуми и начинот за остварување на правата за заштита на децата ... | 62/44 |
| 1349. Правилник за поблиските услови и начинот на вршење на работите на Агенцијата за давање услуги за чување и нега на деца од предучилишна возраст..... | 61/16 | 1365. Правилник за поблиските услови, критериуми и начинот на вршење на одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст како професионална дејност на физички лица | 62/46 |
| 1350. Правилник за начинот на работа и обезбедување на услови за остварување на педагошко - методската практика на студентите од соодветните студии за предучилишно воспитание и други соодветни факултети во јавните установи за деца..... | 61/17 | 1366. Правилник за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на директори на установи за деца, стручни работници, стручни соработници, воспитувачи и негователи во системот за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, начинот на спроведување на обуките, како и за формата и содржината на образецот на лиценцата за работа..... | 62/47 |
| 1351. Правилник за формата и содржината на службената легитимација на лица ангажирани на повик од Агенција за давање услуги за чување и нега на деца од предучилишна возраст..... | 61/18 | 1367. Правилник за начинот на водење на евиденцијата и документацијата и за содржината и формата на евиденцијата и документацијата за правата за заштита на децата..... | 62/50 |
| 1352. Правилник за формата и содржината на барањето за донесување на решение од директорот на Центарот за социјална работа..... | 61/20 | 1390. Решение за давање согласност на статутарна Одлука за дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Велес | 64/3 |
| 1353. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Централниот регистар на установи за деца, регистарот на јавните установи за деца основани од општината и општината во Градот Скопје, регистарот на агенции за давање услуги за чување и нега на деца од предучилишна возраст и регистарот на физички лица кои самостојно вршат одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на деца како професионална дејност..... | 61/22 | 1391. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје..... | 64/3 |
| 1360. Правилник за поблиските критериуми за формирање и работа на советувашиштето за деца и родители во јавна детска градинка/јавен центар за ран детски развој..... | 62/32 | 1392. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Кочани | 64/4 |

1393. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци за работа	64/4	2017. Правилник за индикаторите за вреднување на успехот на планираните активности од развојниот план на установите за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст	87/85
1518. Правилник за формата и содржината на обрасците на барањата и потребната документација за остварување на правата за заштита на децата	70/78	2055. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец мај 2013 година	87/112
1598. Решение за впишување на здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита	74/13	2073. Правилник за начинот на водењето на евиденцијата, како и содржината и формата на евиденцијата во установа за деца	88/15
1599. Решение за впишување на здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита	74/14	2225. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола	92/11
1600. Решение за впишување на здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита	74/14	2423. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец јуни 2013 година	101/32
1601. Решение за впишување на здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита	74/15	2792. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец јули 2013 година	116/32
1602. Решение за впишување на здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита	74/15	2797. Правилник за нормативи и стандарди за простор, опрема, стручни кадри и средства потребни за основање и започнување со работа на Центар за социјална рехабилитација на лица кои употребуваат, односно злоупотребуваат дрога и други психотропни супстанции и прекурзори и поблиски услови за начинот на остварување и спроведување на програмата за социјална ресоцијализација во терапевтската заедница	117/5
1603. Решение за впишување на здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита	74/16	3042. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинството, определувањето на носителот на правото и потребната документација за остварување и користење на правото на социјална парична помош	126/67
1604. Решение за впишување на здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита	74/17	3087. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата, содржината и начинот за водењето на регистрите	129/4
1614. Решение за впишување на здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита	75/2	3140. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот за водењето на регистрите ...	130/34
1634. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец април 2013 година	76/28	3248. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец август 2013 година	132/112
1802. Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработените на рибарски бродови	79/161	3264. Решение за давање согласност на статутарна Одлука за изменување и дополнување на статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп	85/6
1842. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија	82/42	3376. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Штип	140/2
1843. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица	82/42		
1960. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп	85/6		
1961. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип	85/7		
2016. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на педагошката документација и евиденција во детска градинка и центар за ран детски развој	87/38		

3453. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга.....	143/19	3714. Решение за утврдување на репрезентативноста синдикат на ниво на гранка, односно оддел заради учество во колективно договарање	155/22
3464. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец септември 2013 година.....	143/48	3715. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка односно оддел.....	155/23
3507. Правилник за водење на евиденциите во областа на трудот	146/2	3730. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово.....	157/39
3658. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на педагошката документација и евиденција во детска градинка и центар за ран детски развој.....	154/19	3735. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец октомври 2013 година.....	157/48
3659. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на директори на установи за деца, стручни работници, стручни со-работници, воспитувачи и негователи во системот за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, начинот на спроведување на обуките, како и за формата и содржината на образецот на лиценцата за работа.....	154/19	4008. Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	165/4
3704. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка односно оддел	155/17	4009. Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	165/4
3705. Решение за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, односно оддел во јавниот и приватниот сектор	155/17	4010. Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	165/4
3706. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка односно оддел	155/18	4011. Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	165/5
3707. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка односно оддел	155/18	4012. Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	165/5
3708. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка односно оддел	155/19	4365. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец ноември 2013 година	178/4
3709. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка односно оддел	155/19	4526. Правилник за образецот на книгата за надзор и начинот на нејзиното водење	185/92
3710. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка односно оддел	155/20	МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА	
3711. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка односно оддел	155/20		
3712. Решение за утврдување на репрезентативноста синдикат на ниво на гранка, односно оддел заради учество во колективно договарање	155/21	Рег. бр.	Бр./стр.
3713. Решение за утврдување на репрезентативноста синдикат на ниво на гранка, односно оддел заради учество на колективно договарање	155/22	331. Правилник за соодветноста на видот на образованието и описот на заедничките и посебните стручни звања во установите од областа на дејностите за заштита на културното наследство	11/17
		606. Правилник за дополнување на Правилникот за критериумите за финансирање на програмите односно проектите по одделни дејности во културата.....	16/18
		3141. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за валоризација, категоризација и ревалоризација на културното наследство.....	130/39

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Рег. бр.	Бр./стр.
38. Правилник за формата и содржината, како и начинот на водење на регистарот на железничката инфраструктура(*)..	3/7
39. Правилник за формата и содржината и начинот на водење на Регистарот за одобрени типови на железнички возила кои за прв пат се одобрени и имаат потврда за одобрен тип на возила (*).....	3/52
269. Правилник за формата, содржината на образецот и начинот на водење на регистарот за вршење на општокорисна работа.....	7/4
501. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето, потребната документација и образецот на решението за изведување на градбите односно поставување на опремата за кои не е потребно одобрение за градење	13/81
502. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на Решението за утврдување на правен статус на бесправен објект.....	13/81
503. Правилник за формата и содржината на извештајот за извршен технички преглед од надзорен инженер за градби од втора категорија.....	13/86
504. Правилник за формата и содржината на барањето за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на сопствениците на објекти или посебни делови од објекти за кои е донесено решение за утврдување на правен статус на бесправен објект врз основа на кое се запишани во јавната книга на недвижности.....	13/90
647. Методологија за изменување на Методологијата за проценка на пазарната вредност на недвижен имот	17/271
677. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за должностите, одговорностите и стручното оспособување на возачите за превоз на опасни материи, поблиските услови за правните лица кои вршат стручно оспособување и содржината и формата на образецот на сертификатот и уверението за стручно оспособување на возачите.....	19/18
678. Правилник за формата и содржината на образецот на легитимацијата на државниот комунален инспектор и начинот на нејзино издавање и одземање.	19/23
679. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.....	19/25

691. Методологија за дополнување на Методологијата за проценка на пазарната вредност на недвижен имот.....	21/22
692. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на отуѓено и дадено под долготраен закуп и краткотраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија.....	21/22
837. Правилник за изменување на Правилникот за начинот, постапката и поблиските услови за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на одобрени линии во меѓуопштинскиот и меѓународниот превоз на патници, издавање, продолжување и одземање на дозволата за одобрена линија, формата и содржината на образецот на дозволата и на возниот ред	30/3
944. Правилник за содржината, формата и начинот на водење на регистарот на издадени и одземени лиценци за изработување на урбанистички планови и регистарот на издадени и одземени овластувања за изработување на урбанистички планови	40/33
990. Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата како и начинот на водење на евиденцијата за спроведената едукација.....	44/9
991. Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата како и начинот на водење на евиденцијата за спроведената едукација.....	44/12
992. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрение за градење и формата и содржината на образецот на одобрението за градење	44/14
1001. Правилник за начинот и постапката за издавање, обновување и одземање на лиценците за проектирање на градби, ревизија на проектна документација, управител на градба, изведувач на градби, надзор над изградбата на градби и управител на одржување на објекти, формата и содржината на образецот на лиценците, како и формата и содржината и начинот на водење на регистарот за издадени, обновени и одземени лиценци.....	45/10
1338. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на вршење на технички преглед.....	60/47
1440. Правилник за формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање на сертификат на субјектот задолжен за одржување на железнички возила, формата и содржината на сертификатот за одржување на железнички возила како и формата и содржината на регистарот на издадени сертификати (*)	68/276

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| 1441. Правилник за формата и содржината како и начинот на водење на Националниот регистар на возила што имаат издадено прва потврда за пуштање во употреба на територијата на Република Македонија | 68/286 | 2410. Правилник за начинот и постапката за издавање, обновување, одземање на овластувања за изработка на проектна документација, за ревизија на проектна документација, за инженер за изведба и за надзорен инженер, формата и содржината на образецот на овластувањата, како и формата, содржината и начинот на водењето на регистарот за издадени и одземени овластувања | 101/15 |
| 1442. Правилник за дополнување на Правилникот за содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот на користење на електронските записи | 68/287 | 2596. Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденцијата за спроведената едукација..... | 107/30 |
| 1519. Правилник за начинот на добивање на сертификатот за обучувачи за советник за безбедност при превоз на опасни материи и содржината на Програмата за обука | 70/114 | 2597. Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за категоризација на автокамп односно недонесување на решение за одбивање на барањето за категоризација на автокамп | 107/32 |
| 1520. Правилник за начинот на добивање на сертификатот за обучувачи за стручна оспособеност на возачите на моторни возила за превоз на опасни материи и содржината на Програмата за обука..... | 70/114 | 2598. Правилник за формата и содржината на планот за уредување на просторот за кампирање..... | 107/34 |
| 1809. Правилник за начинот на спроведување на постапката за добивање на одобрение за градење на електронски начин | 80/8 | 2599. Правилник за формата и содржината на барањето за категоризација на автокамп..... | 107/34 |
| 1827. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот на користење на електронските записи | 81/16 | 3041. План за распределба на меѓународните транспортни дозволи за 2014 година..... | 126/65 |
| 1865. Правилник за потребната опрема и начинот на определување на категоријата на автобуските станици..... | 83/11 | 3241. Правилник за изменување на Правилникот за потребната опрема и начинот на определување на категоријата на автобуските станици..... | 132/76 |
| 2094. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на спроведување на постапката за добивање на одобрение за градење на електронски начин | 89/11 | 3242. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапката и поблиските услови за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на одобрени линии во меѓуопштинскиот и меѓународниот превоз на патници, издавање, продолжување и одземање на дозволата за одобрена линија, формата и содржината на образецот на дозволата и на возниот ред..... | 132/76 |
| 2298. Правилник за дополнување на Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација..... | 95/26 | 3265. Правилник за дополнување на Правилникот за степенот на уредување на градежно земјиште со објекти на комунална инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост..... | 133/36 |
| 2299. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање..... | 95/26 | 3508. Правилник за начинот на користење на информацискиот систем е-одобрение за градење од страна на второстепениот орган надлежен за постапување по жалби против управните акти издадени во постапката за издавање на одобрение за градење, Управниот суд и Вишиот управен суд при постапување по поднесена тужба и жалба во постапката за издавање на одобрение за градење..... | 146/8 |
| 2378. Правилник за начинот на пресметување на наградата за извршена работа и надоместокот за реално потребните трошоци за вршење на процена на недвижен имот..... | 99/5 | | |
| 2379. Правилник за начинот на пресметување на наградата за извршена работа и надоместокот за реално потребните трошоци за вршење на процена на транспортни средства..... | 99/7 | | |

3569. **Правилник** за начинот на спроведување на постапките за одобрување на идеен проект, за измени во текот на изградбата, за промена на инвеститор, за издавање на одобрение за подготвителни работи, за издавање на решение за градбите од член 73 од Законот за градење, за реконструкција, пренамена, адаптација и за издавање на одобрение за употреба за градбите од прва категорија согласно член 57 од Законот за градење на електронски начин **150/3**
3716. **Правилник** за дополнување на Правилникот за степенот на уредување на градежно земјиште со објекти на комунална инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост **155/24**
3945. **Правилник** за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор на аеродроми, леталишта, терени и на давањето на аеродромски услуги и посебните услови кои треба да ги исполнува инспектор **163/102**
4061. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање **167/16**
4204. **Правилник** за формата и елементите кои треба да ги содржи мислењето за проектираниот и изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбата **171/76**
4352. **Правилник** за техничките правила за утврдување способност за пловидба на чамец и баждарење, начинот на водење на регистарот на чамци, образецот и содржината на пловидбената дозвола и регистерската ознака **177/92**
4459. **Правилник** за формата и содржината на барањето за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба за потребите на верски заедници за изградба на верски објекти предвидени со урбанистички план или урбанистичко планска документација како и потребната документација **184/90**
4460. **Правилник** за формата и содржината на барањето за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба за потребите на дипломатско – конзуларните претставништва за изградба на дипломатско – конзуларни објекти како и потребната документација **184/93**
4461. **Правилник** за формата и содржината на барањето за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на другите сопственици на објекти или посебни делови од објекти изградени со градежно-техничка документација и евидентирани во јавната книга на недвижности кои не поседуваат акт за доделување на правото на користење на градежно земјиште како и потребната документација **184/96**
4462. **Правилник** за формата и содржината на барањето за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба наменето за изградба на објекти од јавен интерес како и потребната документација **184/99**
4463. **Правилник** за формата и содржината на барањето за давање под краткотраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на сопствениците на угостителски објект пред кои е предвидено плажа, како и на правни и физички лица за потребите за формирање на градилиште како и потребната документација **184/102**
4464. **Правилник** за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за јавен превоз на патници во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба и потребната документација **184/105**
4465. **Правилник** за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за јавен превоз на стока во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба и потребната документација, како и формата и содржината на образецот на одобрението **184/108**
4466. **Правилник** за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за поставување на пливачки објект и потребната документација **184/115**
4467. **Правилник** за формата и содржината на барањето за категоризација на автокамп предвиден на градежно земјиште сопственост на Република Македонија како и на барањето за категоризација на автокамп предвиден на градежно земјиште сопственост на правни или физички лица како и потребната документација **184/117**

4468. **Правилник** за формата и содржината на барањето за добивање на дозвола за одржување на јавна чистота и потребната документација, формата и содржината на образецот на дозволатата за одржување на јавна чистота, начинот на издавање и одземање на дозволата за одржување на јавна чистота, формата и содржината на регистарот за издадените дозволи за одржување на јавната чистота, како и начинот на неговото водење **184/120**
4469. **Правилник** за формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барањето за овластување на правното лице за вршење на обука за општа професионална способност и потребната документација, формата и содржината на образецот на овластувањето, како и програмата за обука за општа професионална способност, за стручно познавање и компетентност во врска со железничкото возило и за стручно познавање и компетентност во врска со железничката инфраструктура **184/125**
4527. **Правилник** за формата и содржината на барањето за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба за оформување на градежна парцела предвидена со урбанистички план или Урбанистичка планска документација а лицето има во сопственост повеќе од 30% од градежната парцела и ако со планот на таа градежна парцела не се предвидува изградба на објекти од јавен интерес утврден со закон како и потребната документација **185/95**
4528. **Правилник** за формата и содржината на барањето за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на сопствениците на објекти или посебни делови од објекти изградени со градежно-техничка документација на градежно земјиште на кое имаат засновано право на долготраен закуп, доколку објектите се изградени согласно Урбанистички план или урбанистичка планска документација и доколку ја имаат исплатено закупницата за тековната година и другите давачки кои произлегуваат од договорот за долготраен закуп како и потребната документација **185/98**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|--------------|
| 18. Листа на опрема на која не се однесуваат мерките за забрана и органичувања за пуштање на пазар во Република Македонија на електрична и електронска опрема како и максималните вредности за концентрација на опасни супстанции роковите до кои е дозволено присуство на одредени опасни супстанции во електрична и електронска опрема, нејзините составни делови и материјали..... | 2/12 |
| 291. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање на дозвола за преработка, третман и/или за складирање на отпад, формата и содржината на дозволата како и минималните технички услови за вршење на дејноста преработка, третман и/или складирање на отпад..... | 9/2 |
| 292. Правилник за минимални барања за одвоен третман на отпадната опрема, материјалите и деловите на отпадната опрема, како и минималните технички услови за складирање и третман на отпадната опрема која треба да ги исполнува инсталацијата за третман на отпадна опрема | 9/3 |
| 654. Правилник за информациите и податоците што се доставуваат во прилог на нотификацијата за извоз на ГМО или ГМО производ и нивните карактеристики..... | 18/3 |
| 680. Правилник за стандардите за биоразградливост кои треба да ги исполнуваат кесите за транспорт на стоки, начинот на пуштање и употреба на биоразградливите кеси за транспорт на стоки на пазар..... | 19/25 |
| 779. Правилник за формата и содржината на Регистарот на заштитни зони на областите определени како заштитено природно наследство каде одржувањето и подобрувањето на состојбата на водите е значаен фактор | 25/31 |
| 838. Методологија за пресметување на цената за собирање, транспортирање и отстранување на отпад | 30/3 |
| 945. Наредба за забрана за вршење на внатрешен промет и откуп на бакар, месинг, алуминиум и метална жица добиени со горење на кабел и автомобилски гуми..... | 40/36 |

956.	Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на дозволата, барањето и регистарот за издадени дозволи за трговија со неопасен отпад, начинот и постапката за издавање на дозвола, начинот на водење на евиденцијата како и условите за начинот за вршење на дејноста трговија со неопасен отпад.....	41/22	3418.	Правилник за поблиските видови на посебните извори на бучава како и услови кои треба да ги исполнуваат постројките, опремата, инсталациите и уредите кои се употребуваат на отворен простор во поглед на емитираната бучава и стандардите за заштита од бучава(*)	142/7
993.	Правилник за формата и содржината на елаборатот за заштита на животната средина согласно со видовите на дејностите или активностите за кои се изработува елаборат, како и согласно со вршителите на дејноста и обемот на дејностите и активностите кои ги вршат правните и физичките лица, постапката за нивно одобрување, како и начинот на водење на Регистарот за одобрени елаборати	44/24	4129.	Правилник за критериумите, методите и постапките за оценување на квалитетот на амбиентниот воздух	169/75
1184.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и условите за постапување со ПХБ, начинот и условите што треба да ги исполнуваат инсталациите и објектите за отстранување и за деконтаминација на ПХБ, искористените ПХБ и начинот на означување на опремата којашто содржи ПХБ.....	52/27	МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА		
1277.	Правилник за содржината на извештајот за мерките на безбедност(*).....	57/10	Рег. бр.	Бр./стр.	
1339.	Правилник за содржината на планот за спречување на хаварии*.....	60/48	946.	Правилник за изменување на Правилникот за начинот на сертифицирање на информациските системи кои ги користат органите за комуникација по електронски пат, како и за формата и содржината на сертификатот за функционалност на информациските системи.....	40/37
1372.	Правилник за содржината на регионалниот план за управување со отпад.	63/3	1493.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на селектирање и вработување на државните службеници и за формата и содржината на пријавата за интересен оглас за вработување на државен службеник.....	69/92
1962.	Правилник за начинот на собирање, обновување и рециклирање на супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка ^(*)	85/7	1494.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на селектирање и вработување на јавните службеници преку јавен оглас...	69/104
1963.	Правилник за супстанциите кои ја осиромашуваат озонската обвивка како и производите кои содржат супстанции кои ја осиромашуваат озонската обвивка*	85/13	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА		
1964.	Правилник за формата, содржината и начинот на доставување на извештајот за увезени и/или извезени супстанции кои ја осиромашуваат озонската обвивка, како и за производите кои содржат супстанции кои ја осиромашуваат озонската обвивка ^(*)	85/18	Рег.бр.	Бр./стр.	
3064.	Правилник за формата и содржината на образецот за евиденција за количините по категорија и вид на опрема која производителот ја пушта на пазар во Република Македонија	127/12	1428.	Правилник за дополнување на Правилникот за постапката за избор на оценувачи и методологијата за оценување на планските документи за регионален развој.....	67/96
3065.	Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на потврдата за ослободување од плаќање на надоместок за управување со отпад од пакување	127/14	1429.	Правилник за дополнување на Правилникот за избор на оценувачи, постапка и методологија за тековно и завршно оценување на проекти за регионален развој.....	67/96
3377.	Наредба за забрана на прометот на средства за ладење во цилиндри за еднократна употреба.....	140/2	УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА		
			Рег. бр.	Бр./стр.	
			299.	Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 138/2012 од 26 декември 2012 година.....	10/71
			505.	Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 104/2012 од 16 јануари 2013 година.....	13/92

655. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 148/2012 од 23 јануари 2013 година	18/4
740. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У.бр.129-2011 од 6 февруари 2013 година	23/157
856. Решение од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 98/2011 од 13 февруари 2013 година	32/21
857. Издвоено мислење на Уставниот суд на Република Македонија.....	32/37
899. Решение У.бр. 166/2012 од 20 февруари 2013 година од Уставниот суд на Република Македонија.....	36/95
913. Решение од Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 59/2012 од 6 февруари 2013 година	38/9
914. Издвоено мислење од Уставниот суд на Република Македонија.....	38/20
947. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 158/2012 од 6 март 2013 година	40/38
1185. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.24/2009 од 27 март 2013 година	52/27
1278. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.98/2011 од 3 април 2013 година	57/11
1402. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 59/2012 од 24 април 2013 година	65/7
1403. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 166/2012 од 24 април 2013 година	65/11
1521. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 42/2012 од 9 мај 2013 година.....	70/114
1615. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 55/2012 од 24 април 2013 година.....	75/3
1616. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 71/2011 од 24 април 2013 година	75/5
2074. Решение од Уставниот суд на Република Македонија У.бр.125/2012 од 22 мај 2013 година.....	88/48
2075. Издвоено мислење од Уставниот суд на Република Македонија.....	88/56
2436. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 125/2012 од 10 јули 2013 година.....	102/51
2437. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 141/2012 од 10 јули 2013 година.....	102/54
3578. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија Су. бр. 825/13 од 1 ноември 2013 година.....	151/4
4092. Решение од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 168/2012 од 25 септември 2013 година	168/45
4093. Издвоено мислење од Уставниот суд на Република Македонија.....	168/46

4663. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија.....	189/2
---	--------------

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
300. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Битола	10/77
301. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Кочани	10/79
302. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	10/79
332. Решение од Судски совет на Република Македонија	11/22
648. Решение од Судскиот совет на Република Македонија	17/271
780. Одлука за избор на судии поротници на Апелационен суд Скопје	25/36
781. Одлука за избор на судии поротници на Апелационен суд Штип.....	25/36
782. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Кавадарци	25/37
783. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Крива Паланка.....	25/37
784. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Тетово	25/38
785. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Кратово	25/38
786. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Делчево	25/38
787. Решение од Судскиот совет на Република Македонија	25/38
839. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија	30/5
915. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Куманово	38/23
916. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Гостивар.....	38/24
917. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Свети Николе	38/25
918. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Ресен	38/25
919. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Неготино	38/25
920. Оглас за избор на претседател на Основен суд Тетово.....	38/26
957. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Гевгелија.....	41/22
980. Решение од Судски совет на Република Македонија	43/18
994. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Винаца	44/38
995. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Берово	44/38
1036. Оглас за избор на член на Судскиот совет на Република Македонија, од редот на судиите припадници на заедниците кои не се мнозинство во РМ .	46/164
1161. Решение од Судскиот совет на Република Македонија	51/6
1260. Решение од Судскиот совет на Република Македонија	56/103

1394. Одлука за избор на судии поротници на Апелационен суд Битола	64/8	2186. Одлука за избор на претседател на Основниот суд Куманово.....	91/79
1395. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Охрид	64/8	2187. Одлука за избор на претседател на Основниот суд Ресен.....	91/79
1430. Решение за спроведување на избор на член на Судскиот совет на Република македонија од редот на судиите припадници на сите заедници кои не се мнозинство во Република Македонија	67/97	2188. Одлука за избор на судии на Врховниот суд на Република Македонија...	91/80
1495. Одлука за избор на претседател на Основен суд Тетово.....	69/110	2189. Одлука за избор на судија на Апелациониот суд Скопје.....	91/80
1496. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	69/110	2190. Одлука за избор на судии на Апелациониот суд Битола.....	91/80
1497. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	69/110	2191. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	91/80
1498. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	69/110	2192. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	91/80
1499. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	69/110	2193. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија.....	91/82
1500. Оглас за избор на претседател на Управниот суд од Судскиот совет на Република Македонија.....	69/111	3043. Решение од Судскиот совет на Република Македонија	126/67
1621. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Кичево	76/3	3044. Решение од Судскиот совет на Република Македонија	126/67
1866. Одлука за избор на судии на Основен суд Скопје 2 Скопје.....	83/13	3045. Решение од Судскиот совет на Република Македонија	126/67
1867. Одлука за избор на судија на Основен суд Скопје 1 Скопје.....	83/13	3046. Решение од Судскиот совет на Република Македонија	126/67
1868. Одлука за избор на судии на Основен суд Гостивар	83/13	3047. Решение од Судскиот совет на Република Македонија	126/68
1869. Одлука за избор на судија на Основен суд Охрид	83/13	3048. Решение од Судскиот совет на Република Македонија	126/68
1870. Одлука за избор на судија на Основен суд Кичево.....	83/14	3142. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Струга	130/40
1871. Одлука за избор на судија на Основен суд Куманово	83/14	3143. Решение од Судскиот совет на Република Македонија	130/41
1872. Одлука за избор на судија на Основен суд Ресен	83/14	3144. Решение од Судскиот совет на Република Македонија	130/41
1873. Одлука за избор на судија на Основен суд Битола	83/14	3145. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија	130/41
1874. Одлука за избор на судија на Основен суд Тетово	83/14	3315. Решение за престанок на мандат на член на Советот.....	137/62
1875. Одлука за избор на судии на Управниот суд.....	83/15	3316. Решение за престанок на мандат на член на Советот.....	137/63
1876. Одлука за избор на судии на Апелациониот суд Скопје.....	83/15	3412. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија	141/26
1877. Оглас за избор на судии од Судскиот совет на Република Македонија.....	83/15	3579. Решение од Судскиот совет на Република Македонија	151/5
1985. Одлука за избор на судија на Апелациониот суд Битола	86/5	3580. Решение од Судскиот совет на Република Македонија	151/5
1986. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	86/5	3660. Оглас за избор на член на Судскиот совет на Република Македонија, од редот на судиите припадници на заедниците кои не се мнозинство во РМ .	154/19
1987. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	86/6	4212. Решение за спроведување на избор на член на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите припадници на сите заедници кои не се мнозинство во Република Македонија	171/92
1988. Оглас од Судски совет на Република Македонија	86/6	4245. Одлука за избор на судија на Врховниот суд на Република Македонија...	172/91
2183. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Гевгелија.....	91/79	4246. Одлука за избор на судија на Апелациониот суд Битола	172/91
2184. Одлука за избор на претседател на Управниот суд.....	91/79	4247. Одлука за избор на судии на Апелациониот суд Скопје.....	172/91
2185. Одлука за избор на претседател на Основниот суд Крушево.....	91/79	4248. Одлука за избор на судија на Апелациониот суд Штип	172/91

4249. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	172/92
4250. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија.....	172/92
4353. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	177/99
4589. Решение за престанок на мандат на член на Советот	186/14

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
595. Одлука именување претседател, членови и нивни заменици на општинската изборна комисија Кичево.....	15/73
596. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за именување претседател, членови и нивни заменици на изборна комисија на град Скопје....	15/73
597. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на општинските изборни комисии.....	15/74
607. Исправка.....	16/19
650. Одлука за изменување и дополнување на одлуките за формирање на општинските изборни комисии.....	17/272
693. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на општинските изборни комисии.....	21/23
739. Одлука за изменување и дополнување на одлуките за формирање на општинските изборни комисии.....	23/157
822. Одлука за изменување и дополнување на одлуките за формирање на општинските изборни комисии.....	28/2
855. Одлука за изменување и дополнување на одлуките за формирање на општинските изборни комисии.....	32/21
912. Одлука за изменување и дополнување на одлуките за формирање на општинските изборни комисии.....	38/9
932. Обрасци од Државната изборна комисија.....	39/2
996. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на општинските изборни комисии.....	44/38
1091. Одлука за разрешување на претседателот, членовите и нивните заменици општинска изборна комисија Чаир.....	49/59
1092. Одлука за именување претседател, членови и нивни заменици на општинската изборна комисија Чаир.....	49/60
1965. Одлука за разрешување од Државната изборна комисија	85/21
2976. Одлука за запирање на исплата на надоместокот на трошоците за изборна кампања за Локалните избори 2013 година.....	123/14
3070. Одлука од Државната изборна комисија.....	128/21

4319. Одлука за запирање на забраната на исплата на надоместок на трошоците за изборна кампања за Локалните избори 2013 година	176/6
--	-------

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Рег. бр.	Бр./стр.
29. Објава за движењето на индексот на трошоците на животот во Република Македонија во второто полугодие од 2012 година.....	2/44
30. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец декември 2012 година...	2/44
742. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец јануари 2013 година	23/160
886. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец февруари 2013 година....	35/28
1147. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец март 2013 година	50/96
1437. Објава за движење на индексот на цените на мало во РМ за месец април 2013 година	67/112
1846. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец мај 2013 година.....	82/43
2261. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец јуни 2013 година	93/32
2372. Објава за движењето на индексот на трошоците на животот во Република Македонија.....	98/12
2693. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец јули 2013 година.....	110/48
2942. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец август 2013 година	122/104
3297. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец септември 2013 година	136/24
3623. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец октомври 2013 година..	153/24
4094. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец ноември 2013 година.	168/48

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
3. Решение за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на приватна понуда.....	1/3

4.	Соопштение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	1/3		
333.	Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија...	11/22		
334.	Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија...	11/22		
335.	Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија...	11/23		
608.	Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија..	16/19		
609.	Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	16/20		
649.	Решение за обновување на дозвола за работење на брокер.....	17/271		
681.	Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија..	19/26		
694.	Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија..	21/23		
741.	Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија..	23/160		
900.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.	36/101		
901.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.	36/102		
902.	Соопштение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	36/103		
921.	Решение за издавање дозвола за понуда за откуп	38/26		
922.	Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија..	38/26		
923.	Решение за обновување на дозвола за работење на брокер	38/27		
981.	Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија..	43/18		
1075.	Решение за издавање дозвола за понуда за откуп	48/7		
1162.	Решение за обновување на дозвола за работење на инвестиционен советник	51/7		
1163.	Решение за обновување на дозвола за работење на инвестиционен советник	51/7		
1164.	Решение за обновување на дозвола за работење на инвестиционен советник	51/7		
1186.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	52/30		
1222.	Решение за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на приватна понуда.....	54/91		
1223.	Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија..	54/91		
1340.	Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	60/49		
1431.	Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија..	67/97		
1432.	Правилник за содржината, начинот на водење и постапката за запишување на овластените ревизори во Регистарот на овластени ревизори кои даваат мислење во постапка на одобрување на зделка со заинтересирана страна	67/97		
1433.	Правилник за содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го дава во постапката за одобрување на зделка со заинтересирана страна кај акционерско друштво чии хартии од вредност котираат на берза	67/102		
1434.	Правилник за подетално пропишување на условите и потребната документација за исполнување на условите за овластен ревизор кој дава мислења во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна.....	67/103		
1501.	Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	69/111		
1605.	Решение за обновување на дозвола за работење на брокер	74/17		
1606.	Решение за обновување на дозвола за работење на брокер	74/17		
1607.	Решение за обновување на дозвола за работење на брокер	74/18		
1608.	Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија...	74/18		
1622.	Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија...	76/3		
1623.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд	76/4		
1624.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007 и 31/2011).....	76/4		
1625.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните, тримесечните и тековните извештаи, резимето од годишните извештаи, материјали за акционерски собранија на акционерските друштва со посебни обврски за известување кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 112/2008, 31/2011 и 31/2012).....	76/5		
1810.	Решение за обновување на дозвола за работење на инвестиционен советник	80/11		
1811.	Решение за обновување на дозвола за работење на брокер	80/11		
1812.	Решение за обновување на дозвола за работење на инвестиционен советник	80/11		
1813.	Решение за обновување на дозвола за работење на инвестиционен советник	80/11		
1844.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда..	82/42		
1989.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда..	86/6		

[illegible]

[illegible]

2651. Решение за бришење на акционерско друштво од регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување	109/11	3847. Решение за бришење на акционерско друштво од регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.....	161/45
2652. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија..	109/11	3946. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија...	163/105
2745. Решение за бришење на акционерско друштво од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување	115/19	3947. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	163/105
2746. Делумно решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија	115/19	3948. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	163/105
2798. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија...	117/7	4205. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија...	171/82
3049. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија..	126/68	4206. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија...	171/82
3071. Правилник за содржината на проспектоот за преземање.....	128/21	4207. Правилник за начинот и постапката за вршење контрола на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност.....	171/82
3072. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на проспектоот и поканата за запишување и уплата на хартии од вредност	128/29	4208. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на проспектоот и поканата за запишување и уплата на хартии од вредност.....	171/88
3073. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност.....	128/30	4209. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност	171/88
3074. Правилник за документацијата што се поднесува кон барањето за издавање дозвола за понуда за преземање...	128/32	4210. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните и тековните извештаи, материјали за акционерски собранија и извештај за сопственост на акционерските друштва со посебни обврски за известување кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија	171/90
3146. Правилник за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд (Официјален пречистен текст).....	130/41	4211. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на категориите на сопствени средства и начинот на пресметување на износот и структурата на влоговите при основање и средствата од активата на овластено правно лице со кои треба да располага и во континуитет.	171/91
3368. Правилник за дополнување на Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд.....	139/2	4359. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија...	178/3
3454. Решение за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на јавна понуда.....	143/19	4360. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија...	178/3
3455. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија..	143/19	4416. Правилник за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност (Пречистен текст)	182/11
3456. Решение за бришење на акционерско друштво од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување	143/20	4417. Правилник за критериумите за утврдување на заедничко дејствување согласно Законот за преземање на акционерските друштва	182/13
3457. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија..	143/20	4590. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија...	186/14
3458. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија..	143/20		
3459. Правилник за условите кои треба да ги исполнат хартиите од вредност за замена.....	143/21		
3570. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда	150/6		
3581. Дополнително решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија	151/5		

4591. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија..	186/14
4664. Решение за бришење на акционерско друштво од Регистарот на акционерските друштва со посебни обврски.....	189/3
4665. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	189/3

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
656. Одлука за изменување на Одлуката за расположливите депозити.....	18/5
1136. Одлука за изменување на Одлуката за расположливите депозити.....	50/73
1137. Одлука за управување со кредитниот ризик	50/73
1138. Одлука за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања	50/84
1139. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.....	50/86
1140. Одлука за изменување на Одлуката за методологија за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи.....	50/87
1141. Одлука за дополнување на Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија	50/88
1142. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство	50/89
1143. Одлука за издавање согласност за вршење микроплаќање	50/89
1144. Одлука за техничките стандарди за вршење микроплаќање.....	50/91
1145. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за доставување на податоци за извршените активности во платниот промет.....	50/95
1146. Одлука за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели.....	50/95
1165. Упатство за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на посредниците при микроплаќање.....	51/7
1166. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство.....	51/9
1376. Одлука за дополнување на Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија..	63/100

1396. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за доставување податоци за извршени активности во платниот промет	64/10
1538. Одлука за издавање дозволи.....	72/11
1539. Одлука за издавање согласности.....	72/34
1540. Одлука за изменување на Одлуката за начинот на утврдување поврзани лица.....	72/70
1541. Одлука за дополнување на Одлуката за управување со кредитниот ризик...	72/70
1542. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за условите и начинот под кои резидентите можат да вршат наплата и плаќање во ефективни странски пари во трансакциите со нерезиденти.....	72/70
2368. Одлука за изменување на Одлуката за задолжителната резерва	98/10
2600. Упатство за спроведување на Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања.....	107/37
2686. Одлука за изменување на Одлуката за методологија за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи.....	110/22
2687. Одлука за изменување на Одлуката за Сметковниот (Контниот) план за банките	110/23
2912. Одлука за методологијата за утврдување на исправката на вредноста, односно за издвојување посебна резерва од страна на Македонската банка за поддршка на развојот	121/57
2913. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот, формата и роковите за доставување статистички податоци и информации за средствата и обврските на останатите финансиски институции	121/59
2914. Одлука за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели	121/59
2915. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија	121/60
3482. Упатство за дополнување на Упатството за начинот за вршење на платниот промет со странство	144/25
3584. Исправка.....	151/6
3566. Упатство за спроведување на Одлуката за управување со кредитниот ризик	149/138
3582. Одлука за изменување на Одлуката за управувањето со ликвидносниот ризик на банките.....	151/6

3583. Одлука за изменување на Одлуката за условите и начинот под кои резидентите можат да вршат наплата и плаќање во ефективни странски пари во трансакциите со нерезиденти.....	151/6
3731. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за управување со кредитниот ризик.....	157/39
3862. Упатство за изменување на Упатството за спроведување на Одлуката за управување со ликвидносниот ризик на банките	162/5
4013. Упатство за изменување на Упатството за начинот, формата и образецот за известување за средствата и обврските на останатите финансиски институции	165/5
4022. Одлука за известување за пондерираните каматни стапки на дадени кредити и на примени депозити	166/2
4023. Одлука за изменување на Одлуката за задолжителната резерва	166/2
4024. Одлука за благајнички записи	166/2
4025. Одлука за дополнување на Одлуката за расположливите депозити.....	166/5
4026. Одлука за условите и начинот под кои резидентите можат да склучуваат кредитни работи во девизи и да вршат плаќања врз основа на тие кредитни работи	166/5
4027. Одлука за изменување на Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките.....	166/6
4309. Упатство за спроведување на Одлуката за условите и начинот под кои резидентите можат да склучуваат кредитни работи во девизи и да вршат плаќања врз основа на тие кредитни работи.....	175/3
4592. Одлука за содржината и начинот на функционирање на Кредитниот регистар	186/14
4593. Одлука за чување странски должнички хартии од вредност до достасување.....	186/16
4594. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот и условите за поединечно известување за кредити земени од нерезиденти.....	186/17
4595. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот и условите за поединечно известување за кредити одобрени на нерезиденти.....	186/17
4596. Упатство за изменување на Упатството за начинот за вршење на платниот промет со странство.....	186/18
4597. Упатство за начинот, формата и обрасците за известување за податоците за пондерираните каматни стапки на дадените кредити и на примените депозити.....	186/35

293. Исправка на Упатството за изменување и дополнување на Упатството за начинот за вршење на платниот промет со странство („Службен весник на РМ“ бр. 173/12).....	9/4
--	-----

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Рег. бр.	Бр./стр.
1089. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за одржување на катастарот на недвижностите.....	49/54
1436. Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање потврда по пријавата за запишување на правата на инфраструктурните објекти, по пријавата за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и по пријавата за запишување со ажурирање на податоците....	67/107
2916. Правилник за премер на недвижности.....	121/60
3075. Тарифник за дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за извршени геодетски работи од страна на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи.....	128/35
3243. Правилник за овластување за овластен геодет.....	132/76
3244. Правилник за лиценца за вршење на геодетски работи.....	132/91
3245. Правилник за начинот на користење, дистрибуција, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од геодетско-катастарскиот информацио-нен систем	132/100
3246. Правилник за начинот на остварување на меѓународна соработка, спроведување на консултантски услуги и обуки и за начинот на распределбата и користењето на приходите.....	132/104
3369. Правилник за катастарски планови и планови на инфраструктурни објекти	139/3
3370. Правилник за формата и начинот на водење на регистарот за просторни единици.....	139/77
3371. Правилник за начинот на извршување на премерот на државната граница, формата и содржината на геодетскиот елаборат од извршениот премер на државната граница и за начинот на одржување на граничните точки	139/98
3419. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	142/59
3420. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	142/59
3421. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	142/59

3422. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	142/59
3423. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	142/60
3483. Правилник за формата и содржината на барањето/потврдата за изземање на службено лице, формата и содржината на барањето/потврдата за откажување од пријавата за запишување/спроведување промени во катастарот на недвижностите, начинот на издавање, како и за формата и содржината на податоците кои се издаваат на обрасци од катастарот на недвижности	144/25
3484. Правилник за начинот на катастарското класирање и утврдувањето и запишувањето на промената на катастарската култура и класа на земјиштето	144/64
3586. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	151/7
3587. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	151/7
3588. Правилник за одржување на катастарот на недвижностите	151/7
3589. Правилник за основни геодетски работи.....	151/55
3590. Годишна програма за ажурирање податоци во катастарот на недвижности по службена должност за 2013 година	151/79
3749. Правилник за геодетски работи за посебни намени	159/2
3750. Правилник за начинот на менување на границите на катастарските општини и за определување на катастарските општини кои се одржуваат во Центарот за катастар на недвижности Скопје и Секторите за катастар на недвижности во Република Македонија	159/24
3751. Правилник за начинот на изготвување на топографски карти, ортофото карти/планови и картографски производи	159/35
3863. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	162/7
3864. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	162/7
3865. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	162/7
3866. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	162/7
3867. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	162/8

4028. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	166/13
4029. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	166/13
4030. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	166/13
4031. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	166/13
4130. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	169/88
4131. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	169/88
4132. Правилник за изменување на Правилникот за премер на недвижности.	169/88
4533. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	185/122
4534. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	185/122
4535. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	185/122

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

Рег. бр.	Бр./стр.
303. Листа на категоризирани спортисти во Република Македонија за период јули 2012 – декември 2012.....	10/80
304. Листа на стручни лица и тренери кои учествувале во работата за остварување на спортските резултати на категоризирани спортисти во Република Македонија.....	10/80
305. Листа на спортисти на кои им е доделено национално спортско признание за 2012 година.....	10/80
2388. Листа на категоризирани спортисти во Република Македонија за период јануари 2013 – јуни 2013.....	100/3
2389. Листа на стручни лица и тренери кои учествувале во работата за остварување на спортските резултати на категоризирани спортисти во Република Македонија.....	100/3
2867. Листа на категоризирани спортисти – спортска надеж	120/10
3372. Исправка на Листа на категоризирани спортисти - спортска надеж.....	139/99
4598. Листа на категоризирани спортисти во Република Македонија за период јули 2013 – декември 2013.....	186/61
4599. Листа на стручни лица и тренери кои учествувале во работата за остварување на спортските резултати на категоризирани спортисти во Република Македонија.....	186/61

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Рег. бр. Бр./стр.

5. **Правилник** за посебни барања за безбедност на керамичките производи што доаѓаат во контакт со храната (*) **1/4**
6. **Правилник** за посебните барања за безбедност на индивидуални супстанции или групи на супстанции што доаѓаат во контакт со храната наречени N-нитрозамини и на супстанциите кои се трансформираат во N-нитрозамини и се испуштаат од цуцли и од цуцли лажалки од еластомер или од гума (*)..... **1/9**
219. **Правилник** за поблиските барања по однос на стручната подготовка и основните знаења за безбедност на храната, програма за стекнување на основните знаења за безбедност на храната, условите кои треба да ги исполнат правните и физичките лица кои спроведуваат обуки за основните знаења за безбедност на храната, во согласност со правилата за добра хигиенска пракса, заштита на животната средина, начинот на проверката на знаењата и издавањето потврди за стекнати основни знаења за безбедност на храната..... **5/44**
220. **Правилник** за изменување и дополнување на правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло..... **5/49**
294. **Решение** за изменување на Решението за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз во Република Македонија..... **9/4**
295. **Наредба** за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животните или производите од животинско потекло во 2013 година..... **9/14**
306. **Правилник** за условите за директно снабдување од страна на производителот на мали количества примарни производи до крајните потрошувачи или до локалните малопродажни трговци кои директно го снабдуваат крајниот потрошувач, како и општите и посебните барања за локализирана активност за операторите со храна од мал обем..... **10/80**

307. **Годишна наредба** за здравствена заштита на животните во 2013 година.... **10/84**
336. **Решение** за престанок на важење на Решението за задолжително лабораториско испитување на резидуи на фармаколошки активни супстанции во производи од фармски одгледана риба со потекло од Индонезија кои се наменети за исхрана на луѓе при увоз во Република Македонија..... **11/23**
600. **Правилник** за барањата во однос на квалитетот на освежителните безалкохолни пијалоци **15/82**
614. **Правилник** за посебните барања за безбедност на брзо замрзната храна (*) **16/28**
657. **Правилник** за идентификација и регистрација на домашните миленици... **18/5**
658. **Правилник** за обврските и условите кои треба да ги исполнуваат правните лица за ставање во промет на средствата за идентификација на животни во однос на просториите, опремата, како и условите и роковите за ставање во промет на средства за идентификација **18/6**
659. **Правилник** за овластените одгледувачи за системот за идентификација и регистрација на животните **18/7**
763. **Правилник** за начинот за регистрација, формата и содржината на образецот на барањето за регистрирање на одгледувалишта, формата и содржината на картата за идентификација на одгледувалиштето, начинот на пријавување и евидентирање на промените на одгледувалиштето и одгледувачот како и видовите на други животни **24/26**
764. **Правилник** за барањата во однос на квалитетот на зачините, екстрактите од зачини и смесите на зачини **24/29**
788. **Правилник** за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарат, како и општите и посебните услови кои треба да ги исполни ветеринарно-медицинскиот препарат за ставање во промет(*)..... **25/39**
789. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит(*) **25/108**

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| 819. Наредба за дополнување на Наредбата за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животните или производите од животинско потекло во 2013 година | 27/31 | 1815. Правилник за изменување на Правилникот за посебните барања за безбедност на храната за посебна нутритивна употреба (*) | 80/19 |
| 829. Правилник за барања за квалитетот на пивото | 28/106 | 1816. Правилник за изменување на Правилникот за посебните барања за безбедност на додатоците на исхрана (*) | 80/31 |
| 840. Решение за утврдување на посебни услови за увоз на одредени прехранбени производи поради ризик од афлатоксини | 30/5 | 1828. Правилник за условите за увоз на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, листи на трети земји од кои е дозволен нивниот увоз и содржината и формата на ветеринарно-здравствениот сертификат или друг документ што ја придружува пратката(*) | 81/17 |
| 841. Правилник за начинот на собирање, верификација и претставување на извештаите за несакани дејства на ветеринарно-медицински препарати, како и начинот на размена на информациите за ветеринарната фармаколошка внимателност | 30/10 | 1966. Правилник за условите за ставање во промет на аквакултура, нејзината намена, како и начинот на вршење на официјални контроли при ставање во промет на аквакултура(*) | 85/21 |
| 1076. Решение за изменување на Решението за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз во Република Македонија | 48/7 | 1992. Правилник за поблиските услови во поглед на објектите, опремата и кадарот кои треба да ги исполнат производителите на ветеринарно-медицински препарати, формата и содржината на образецот на барањето и документацијата за добивање на одобрение за производство на ветеринарно-медицински препарати, висината на трошоците за издавање на одобрение за производство на ветеринарно-медицински препарати, начинот на работа на носителите на одобрението за производство на ветеринарно-медицински препарати, како и начинот на водење на евиденција на ветеринарно-медицинските препарати кои се пуштени во промет (*) | 86/7 |
| 1168. Правилник за посебните барања за безбедност на овошните сокови и одредени слични производи (*) | 51/18 | 2018. Правилник за поблиските услови во поглед на објектите, опремата и кадарот кои треба да ги исполнат увозниците на ветеринарно-медицински препарати | 87/85 |
| 1211. Правилник за изменување на Правилникот за општи и посебни барања за безбедност на храната за животни | 53/76 | 2396. Правилник за условите за ставање во промет на животни од видовите овци и кози (*) | 100/9 |
| 1212. Наредба за изменување на Наредбата за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животните или производите од животинско потекло во 2013 година | 53/79 | 2397. Правилник за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната (*) | 100/36 |
| 1261. Решение за изменување на Решението за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз во Република Македонија | 56/104 | 2398. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапките за увоз и транзит и начинот и постапките за вршење на проверки и преглед на пратки домашни миленици од видовите птици кои не се наменети за трговија или за пренос на други лица и се придружени од сопственикот или одговорно лице како и формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или друг документ што ги придружува... | 100/81 |
| 1368. Решение за утврдување на посебни услови за увоз на кикирики од Гана и Индија, бамја и кари лисја од Индија и семиња од лубеница од Нигерија(*) .. | 62/59 | | |
| 1373. Правилник за барањата во однос на квалитетот на мелено месо, подготовки од месо и производи од месо | 63/6 | | |
| 1374. Правилник за идентификација и регистрација на животни од видот свињи(*) | 63/33 | | |
| 1375. Правилник за условите за ставање во промет на говеда и свињи (*) | 63/42 | | |
| 1404. Правилник за нутритивни и здравствени тврдења во комерцијални цели при означување, презентација и рекламирање на храната (*) | 65/12 | | |
| 1443. Решение за изменување на Решението за определување на инспекциски места на граничен премин за увоз на храна од неживотинско потекло | 68/287 | | |

2438. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло (*) **102/54**
2439. **Правилник** за општите барања за безбедност на храната во однос на максималните нивоа на одделни контаминанти (*)..... **102/143**
2688. **Решение** за изменување на Решението за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз во Република Македонија **110/24**
2689. **Правилник** за услови за ставање во промет на копитари(*)..... **110/31**
2695. **Правилник** за условите и постапката за издавање одобрение за ставање во промет на ГМ храна за животни и условите за нејзин промет и употреба и условите за ставање во промет на храната за животни која содржи и/или се состои од ГМО, вклучувајќи ги и количините во рифузна (растурена) состојба, како и употребата на ГМ храна за животни, и условите кои се однесуваат на следењето, означувањето на ГМ храна за животни и посебните барања за посебно означување(*)..... **111/8**
2709. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за адитивите што се употребуваат во производство на храната(*)..... **114/7**
2830. **Решение** за изменување на Решението за забрана на увоз во Република Македонија на животни, производи, суровини и отпадоци од животинско потекло заради спречување на внесување на трансмисивни спонгиозни енцефалопатии **118/15**
2852. **Правилник** за посебните барања за безбедност на гмо храна, означувањето и барањата за следливост на прехранбените производи кои содржат ГМО храна или се составени од гмо и барањата за следливост на храната произведена од ГМО(*)..... **119/63**
3381. **Правилник** за престанување на важење на Правилникот за условите и постапката за издавање на одобрение за ставање во промет на ГМ храна за животни и условите за нејзин промет и употреба и условите за ставање во промет на храната за животни која содржи и/или се состои од ГМО, вклучувајќи ги и количините во рифузна (растурена) состојба, како и употребата на ГМ храна за животни, и условите кои се однесуваат на следењето, означувањето на ГМ храна за животни и посебните барања за посебно означување..... **140/71**
3382. **Правилник** за престанување на важење на Правилникот за посебните барања за безбедност на ГМО храна, означувањето и барањата за следливост на прехранбените производи кои содржат ГМО храна или се составени од ГМО и барањата за следливост на храната произведена од ГМО **140/71**
3383. **Правилник** за престанување на важење на Правилникот за начинот и постапката за издавање на одобрение, нејзино времетраење, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање на одобрение за ставање во промет на производот од групата на ГМО храна..... **140/71**
3485. **Правилник** за посебните барања за безбедност на пластични материјали и производи што доаѓаат во контакт со храната(*) **144/69**
3571. **Решение** за изменување на Решението за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз во Република Македонија..... **150/6**
3585. **Решение** за забрана на увоз во Република Македонија на бивалвни мекотели наменети за исхрана на луѓе по потекло од Турција **151/6**
3723. **Правилник** за општите барања за безбедност на храната во однос на максимално дозволените нивоа на резидуи од пестициди во или врз храната (*)..... **156/2**
3849. **Решение** за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија од одредени трети земји и делови од трети земји (*) **161/48**
3850. **Решение** за забрана на увоз во Република Македонија на жива живина, кокошки несилки, еднодневни пилица и јајца за ведење по потекло од Италија **161/52**
4304. **Наредба** за изменување на Наредбата за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавното здравство од контаминанти или резидуи кои се пренесуваат од животните или производите од животинско потекло во 2013 година **174/8**

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

Рег. бр.	Бр./стр.
695. Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на воздухопловно-техничкиот персонал за одржување на воздухоплови.	21/24
1167. Правилник за формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверение за работа за вршење на специјализирани услуги со воздухоплов	51/9
1341. Правилник за изменување на Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот на контролата на летање..	60/50
1342. Правилник за стручно оспособување на друг стручен персонал.....	60/50
1369. Правилник за критериумите и постапката за одобрување на договори за закуп, односно лизинг на воздухоплови.....	62/64
1814. Правилник за формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за работа за вршење на воздушен превоз за сопствени потреби	80/12
2705. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на вршење на јавен воздушен превоз како и посебните услови во однос на потребниот персонал, воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење	113/38
2831. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на пилоти на едрилицы.	118/19
2936. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на користење, одржување и контролирање на површините за маневрирање, платформите, објектите, инсталациите, уредите и опремата на аеродромот	122/102
2937. Правилникот за начинот на одржување и техничка контрола на одржувањето на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов, изработка на техничко-технолошка документација за одржувањето и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење, како и формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за исполнување на условите за одржување на воздухоплови.....	122/102

2938. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на вршење на специјализирани услуги со воздухоплов и посебните услови во однос на воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење.....	122/103
2939. Правилник за дополнување на Правилникот за посебните услови за проектирање и градба на воздухоплов и измена на воздухоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов, техничка контрола на градбата и изработка на техничко-технолошка документација, испитување за оценка на сообразност и начинот и постапката за утврдување на пловидбеност, како и формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверенијата за градба, за тип, пловидбеност, бучава и емисија на гасови.....	122/103
2940. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на вршење на превоз за сопствени потреби, како и посебните услови во однос на воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење	122/103
3617. Правилник за формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавањето и одземањето на службената легитимација на воздухопловниот инспектор	153/9
3618. Правилник за посебните услови за градба и одржување на падобрани.....	153/11
3619. Правилник за начинот и правилата за скокање со падобрани.....	153/17
3848. Правилник за посебните услови, начинот и правилата за организирање на натпревари.....	161/45
4251. Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на падобрански персонал	172/92

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
1435. Одлука за распишување на јавен тендер со јавно наддавање за доделување на одобренија за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 790-862 MHz и 1710-1880 MHz.	67/105
1502. Одлука за изменување на Одлуката за распишување на јавен тендер со јавно наддавање за доделување на одобренија за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 790-862 MHz и 1710-1880 MHz	69/111

2081. Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции	88/59
4529. Правилник за условите за работа на дигитална телевизиска опрема што се користи од потрошувачите (применик за ДВБ-т).....	185/101
4530. Правилник за утврдување на формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серии на броеви, податоците што се приложуваат кон барањето како и начинот и постапката за доделување на броеви и серии на броеви од планот за нумерација	185/102
4531. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за преносливост на броеви	185/114
4532. План за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија	185/115

АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТИ

Рег. бр.	Бр./стр.
845. Одлука за определување на вредност на поенот за пресметување на годишниот надоместок за 2013 година.....	31/13
846. Методологија за утврдување на нето трошоците на давателот на универзалната услуга и начинот на нивното пресметување	31/14
847. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот на определување на бројот на поени и на вредноста на поенот за обезбедување на поштенски услуги врз основа на општо овластување	31/15

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО-ОСИГУРУВАЊЕ

Рег. бр.	Бр./стр.
903. Одлука за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2013 година.....	36/103
904. Одлука за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва.....	36/103
1249. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за проценка на средствата на задолжителните и доброволните пензиски фондови	55/101
1250. Правилник за членство во задолжителен пензиски фонд.....	55/104

1617. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за инвестирање на средствата на доброволните пензиски фондови.....	75/7
1618. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за инвестирање на средствата на задолжителните пензиски фондови.....	75/7
1967. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот на присоединување на пензиски друштва и присоединување на пензиски фондови.....	85/43
1968. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот на спојување на пензиски друштва и спојување на пензиски фондови	85/43
1969. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за видот и начинот на спроведување на обуките од областа на капитално финансираното пензиско осигурување за претставниците на пензиските друштва.....	85/44
2126. Правилник за агенти на пензиски друштва	89/19
2127. Правилник за начин на вршење контрола	89/23
2128. Правилник за начинот на добро корпоративно управување на пензиските друштва	89/26
2390. Правилник за надоместоци за задолжителните пензиски фондови	100/3
2391. Правилник за спроведување едукација заради отстранување на неправилност сторена од страна на пензиско друштво	100/5
2392. Правилник за пренос на средства меѓу задолжителни пензиски фондови	100/7
2690. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот на управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд по повлекување или укинување на одобрението за управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд на пензиските друштва	110/45
2691. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за постапката за повлекување или укинување на одобрение за управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд.....	110/46
2692. Правилник за постапка за избор на домашни правни лица за вршење на услуги со хартии од вредност	110/46
2987. Правилник за начинот на уништување на документи и начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот во Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување	124/6
3378. Правилник за доброволни индивидуални и професионални сметки.....	140/2
3379. Правилник за лиценцирање на пензиски друштва	140/7

3380. Правилник за начинот и постапката на пренос на средствата во Фондот на ПИОМ	140/68
3460. Правилник за начинот и постапката на маркетинг на пензиски фондови.....	143/21
3717. Правилник за индивидуални сметки	155/24
3718. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот на членство во доброволен пензиски фонд...	155/28
3719. Правилник за потврдата со мислење на овластениот актуар	155/35
4310. Правилник за начинот на известување на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од страна на пензиско друштво	175/8
4311. Правилник за начинот и постапката за избор на член на управен одбор и на надзорен одбор на пензиско друштво.....	175/9
4312. Правилник за начинот и постапката за давање на одобренија на измените на документите поднесени при лиценцирање.....	175/19
4456. Правилник за известување на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од страна на чуварот на имот	183/159

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

Рег. бр.	Бр./стр.
696. Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи.....	21/140
848. Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи	31/16
1306. Правилник за потребната документација и начинот за стекнување квалификувано учество во друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво и друштво за застапување во осигурување	58/57
2534. Решение за укинување на Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи и Решение за измена на решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи.....	105/4
2535. Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи	105/5
2698. Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи .	112/2
2699. Решение за издавање дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето	112/2
3147. Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата за супервизија на осигурување и роковите за уплата	130/42

3413. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси	141/26
4361. Решение за издавање на дозвола за работа како овластен актуар.....	178/3
4362. Решение за издавање на дозвола за работа како овластен актуар.....	178/3
4363. Решение за издавање на дозвола за работа како овластен актуар.....	178/4
4364. Решение за издавање на дозвола за работа како овластен актуар.....	178/4
4639. Правилник за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви..	187/128
4640. Правилник за минималните стандарди на информациските системи на друштвата за осигурување.....	187/145
4641. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување.....	187/148
4666. Правилник за соодветноста на реосигурителното покритие, методот за пресметка на износот на максимално покритие на друштвото за осигурување во табелата за максимално покритие и методот за пресметување на максимална можна штета.....	189/3
4667. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за статистичките осигурителни стандарди на друштвата за осигурување и/или реосигурување	189/14

АГЕНЦИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР

Рег. бр.	Бр./стр.
1085. Правилник за изменување и дополнување на Правилник за формата и содржината на образецот на барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање на доволата, анексот за финансиско покритие за одговорност од вршење дејност, формата и содржината на образецот на доволата, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на издадени дозволи за вршење на јавен железнички превоз	49/30
1086. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање на доволата, анексот за финансиско покритие за одговорност од вршење дејност, формата и содржината на образецот на доволата, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на издадени дозволи за управување со железничката инфраструктура	49/30

1087. **Тарифник** за висината на надоместокот за издавање на дозвола за управување со железничката инфраструктура **49/53**
1088. **Тарифник** за висината на надоместокот за издавање на дозвола за вршење на јавен железнички превоз **49/53**
1544. **Регистар** на дозволи за вршење јавен железнички превоз издадени од надлежни органи на земји членки на Европската унија **72/71**

АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

- | | |
|---|---------------|
| Рег.бр. | Бр./стр. |
| 2747. Правилник за постапување со одземен имот | 115/19 |

АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- | | |
|--|---------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 3620. Тарифник за максималната висина на надоместокот за учество на обука и полагање на испит и максималната висина на надоместокот за учество на обука за усовршување на енергетските контролори | 153/20 |
| 3621. Тарифник за максималната висина на надоместокот за вршење на енергетска контрола | 153/20 |
| 3851. Програма за обука и полагање на испити на енергетски контролори | 161/53 |

АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- | | |
|--|---------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 4418. Правилник за формата и содржината на Извештајот за работењето на туристичките развојни зони | 182/15 |

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- | | |
|---|--------------|
| Рег.бр. | Бр./стр. |
| 19. Одлука за престанок на мандатот член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија | 2/22 |
| 270. Одлука за избор на јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје без ограничување на траење на мандатот | 7/6 |
| 339. Одлука за отповикување на Одлуката СОИ.бр.1/13 од 09.01.2013 година, за јавниот обвинител Љупчо Шврговски | 11/24 |
| 1003. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија | 45/23 |

- | | |
|---|---------------|
| 1187. Оглас од Советот на Јавните обвинители на Република Македонија | 52/30 |
| 1188. Оглас од Советот на Јавните обвинители на Република Македонија | 52/30 |
| 1279. Одлука за избор на заменик Претседател на Советот на јавните обвинители на Република Македонија | 57/13 |
| 1280. Одлука за избор на јавен обвинител во Јавното обвинителство на Република Македонија и јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство Скопје | 57/14 |
| 1503. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија | 69/111 |
| 1504. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија | 69/112 |
| 1543. Одлука за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Скопје и Јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје | 72/71 |
| 1609. Оглас за избор на јавни обвинители од Советот на јавните обвинители на Република Македонија | 74/18 |
| 1759. Одлука за објавување на оглас за избор на еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Гостивар | 78/16 |
| 1760. Оглас за избор на виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство во Битола | 78/16 |
| 1803. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија | 79/176 |
| 1829. Оглас за избор на јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Кочани | 81/116 |
| 2194. Одлука за избор на виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Битола јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Битола јавен обвинител во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје и Штип | 91/81 |
| 2195. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија | 91/81 |
| 2196. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија | 91/82 |
| 2197. Оглас за избор на јавни обвинители во Советот за јавните обвинители на Република Македонија | 91/82 |
| 2259. Одлука за проширување на Систематизацијата на бројот на јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство Гостивар за еден јавен обвинител, Вишото јавно обвинителство Штип за еден јавен обвинител, Основното јавно обвинителство Скопје за три јавни обвинители, Основното јавно обвинителство Куманово за два јавни обвинители, Основното јавно обвинителство Велес за два јавни обвинители, Основното јавно обвинителство Охрид за еден јавен обвинител | 93/31 |

2260. Оглас од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	93/31
3486. Одлука за избор на основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Гостивар, основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Свети Николе, јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Гостивар, јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Штип и јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје Струмица Куманово и Охрид.....	144/161
3487. Одлука од Совет на јавните обвинители на Република Македонија	144/161
3488. Одлука од Совет на јавните обвинители на Република Македонија	144/162
3489. Одлука од Совет на јавните обвинители на Република Македонија	144/162
3490. Одлука за проширување на систематизацијата на бројот на јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство Гостивар за еден јавен обвинител.....	144/162
3491. Оглас од Совет на јавните обвинители на Република Македонија	144/162
3492. Оглас од Совет на јавните обвинители на Република Македонија	144/163
3720. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	155/43
3721. Одлука за избор на јавен обвинител за времено упатување во друго јавно обвинителство најмногу до 6 (шест) месеци	155/43
3722. Оглас од Советот за јавни обвинители на Република Македонија	155/43
3745. Одлука за престанок на функција јавен обвинител.....	158/15
4062. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	167/17
4063. Оглас од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	167/17
4176. Одлука за избор на виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Штип јавен обвинител во вишото јавно обвинителство Гостивар јавен обвинител во вишото јавно обвинителство Битола основен јавен обвинител на основните јавни обвинителства Кавадарци, Кичево, Кочани, Куманово, Крива Паланка, Дебар, основен јавен обвинител на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје	170/87
4252. Исправка	172/105
4177. Оглас од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	170/87
4600. Одлука за избор на јавен обвинител за времено упатување во друго Јавно обвинителство најмногу до 6 (шест) месеци.....	186/62

АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ

Рег. бр.	Бр./стр.
3148. Одлука од Академијата за судии и јавни обвинители	130/43
3661. Правилник за почетна обука-теоретска настава.....	154/20

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
20. Одлука за одземање на лиценца за вршење на енергетската дејност производство на топлинска енергија на Топлификација АД Скопје.....	2/22
21. Одлука за одземање на лиценца за вршење на енергетската дејност дистрибуција на топлинска енергија на ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА ДООЕЛ Скопје.....	2/22
22. Одлука за одземање на лиценца за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија на СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје	2/23
23. Одлука за одземање на лиценца за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија на СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ Скопје	2/23
24. Одлука за одземање на лиценца за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија на СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ Скопје	2/23
271. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на природен гас.....	7/6
272. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас.....	7/10
273. Одлука за одземање на лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија со екстра лесно масло ЕЛ-1.....	7/13
274. Одлука за одземање на дел од лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.....	7/13
275. Одлука за неодземање на лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт	7/13

- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| 276. Одлука за одземање на лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт–трговија со екстра лесно масло ЕЛ-1 и Еуродизел БС..... | 7/14 | 613. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива – трговија со екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и ЕУРО ДИЗЕЛ БС | 16/25 |
| 277. Одлука за одземање на лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт–трговија со екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1, Еуросупер БС-95 и Еуродизел БС (Д-Е V)..... | 7/14 | 682. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 19/26 |
| 278. Одлука за одземање на лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива..... | 7/14 | 683. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 19/27 |
| 279. Одлука за примена на цена за вршење на дејноста производство на топлинска енергија..... | 7/15 | 684. Правилник за цени на природен гас за снабдувач во краен случај | 19/28 |
| 280. Одлука за примена на цена за вршење на дејноста дистрибуција на топлинска енергија..... | 7/15 | 685. Тарифен систем за дистрибуција на природен гас..... | 19/31 |
| 281. Одлука за примена на цена за вршење на дејноста снабдување со топлинска енергија..... | 7/15 | 686. Тарифен систем за продажба на природен гас за снабдувач во краен случај | 19/35 |
| 287. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија | 8/4 | 687. Тарифен систем за пренос на природен гас..... | 19/55 |
| 288. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 8/6 | 705. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата ... | 22/38 |
| 337. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на тарифа за вршење на регулирана дејност дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас на Дирекцијата за технолошко – индустриски развојни зони – Скопје, (ДИРС) за 2012 година и годишен приход по составни елементи за регулиран период 2012-2016 година... | 11/23 | 706. Одлука од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија | 22/40 |
| 338. Одлука за престанување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија | 11/24 | 762. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за месец февруари од 2013 година | 24/25 |
| 506. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за месец јануари од 2013 година..... | 13/93 | 800. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во Технолошко-индустриска развојна зона - Скопје за месец февруари 2013 година | 26/76 |
| 610. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата... | 16/20 | 823. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата ... | 28/46 |
| 611. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија..... | 16/22 | 824. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија..... | 28/47 |
| 612. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во Технолошко-индустриска развојна зона - Скопје за месец јануари 2013 година | 16/25 | 825. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија | 28/51 |
| | | 826. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 28/53 |
| | | 827. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 28/53 |
| | | 828. Правилник за цени на топлинска енергија и системски услуги..... | 28/54 |
| | | 858. Одлука за изменување на Одлуката УП1 бр. 08-167/12 од 27.07.2012 година во врска со Одлуката за примена на цена за вршење на дејноста производство на топлинска енергија на Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје.... | 32/40 |

- | | | | |
|--|-------|---|--------|
| 859. Одлука за изменување на Одлуката УП1 бр. 08-166/12 од 27.7.2012 година во врска со Одлуката за примена на цена за вршење на дејноста дистрибуција на топлинска енергија на Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје..... | 32/41 | 1002. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата ... | 45/22 |
| 860. Одлука за изменување на Одлуката УП1 бр. 08-162/12, УП1 бр. 08-165/12 и УП1 бр. 08-168/12 од 27.07.2012 година во врска со Одлуката за примена на цената за вршење на дејноста снабдување со топлинска енергија на Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје..... | 32/41 | 1024. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 46/152 |
| 861. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на регулиран максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење и тарифни ставови за 2013 година на Друштвото за снабдување со пареа и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД Скопје..... | 32/43 | 1025. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 46/153 |
| 924. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 38/27 | 1026. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 46/154 |
| 925. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија..... | 38/28 | 1027. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 46/155 |
| 926. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | 38/31 | 1028. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 46/156 |
| 927. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | 38/32 | 1029. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 46/157 |
| 948. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 40/39 | 1030. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 46/158 |
| 958. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија..... | 41/22 | 1031. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 46/159 |
| 959. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија..... | 41/25 | 1032. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 46/160 |
| 960. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за месец март од 2013 година..... | 41/27 | 1033. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 46/161 |
| 997. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во Технолошко-индустриска развојна зона-Скопје за месец март 2013 година | 44/39 | 1034. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 46/162 |
| | | 1035. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 46/163 |
| | | 1077. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија..... | 48/14 |
| | | 1078. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | 48/18 |
| | | 1090. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас | 49/57 |

1169. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија	51/24	1281. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во Технолошко-индустриска развојна зона-Скопје за месец април 2013 година....	57/14
1170. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија	51/27	1322. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата ...	59/31
1171. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	51/30	1323. Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	59/32
1172. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	51/30	1377. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.....	63/100
1173. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	51/31	1378. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	63/100
1174. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	51/31	1379. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	63/101
1175. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	51/32	1380. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	63/102
1176. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	51/34	1381. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	63/102
1177. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	51/37	1382. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	63/103
1178. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	51/38	1383. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	63/104
1179. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	51/38	1405. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата ...	65/18
1180. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	51/39	1444. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	68/289
1189. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата...	52/31	1445. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	68/289
1213. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за месец април од 2013 година.....	53/79	1446. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	68/290
1262. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	56/111	1447. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	68/291
1263. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	56/113		
1264. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	56/113		

[illegible]

- | | | | |
|---|-------|--|--------|
| 1558. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 73/17 | 1746. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со сурова нафта, нафтенни деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија со Еуродизел БС | 78/7 |
| 1559. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 73/18 | 1747. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 78/8 |
| 1560. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 73/19 | 1748. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 78/9 |
| 1561. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 73/20 | 1749. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 78/9 |
| 1562. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 73/20 | 1750. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 78/10 |
| 1563. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 73/21 | 1751. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 78/11 |
| 1564. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 73/22 | 1752. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 78/11 |
| 1565. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 73/22 | 1753. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 78/12 |
| 1566. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 73/23 | 1754. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 78/13 |
| 1567. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 73/23 | 1755. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 78/14 |
| 1568. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 73/24 | 1756. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 78/14 |
| 1569. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 73/25 | 1757. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 78/15 |
| 1610. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата... | 74/19 | 1758. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности..... | 78/15 |
| 1626. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во Технолошко-индустриска развојна зона-Скопје за месец мај 2013 година .. | 76/12 | 1830. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата ... | 81/116 |
| 1745. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија..... | 78/3 | 1831. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност-трговија со електрична енергија..... | 81/118 |
| | | 1832. Одлука за престанување на лиценца за вршење на енергетска дејност транзит на електрична енергија..... | 81/121 |

[illegible]

2045. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	87/105	2141. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	90/49
2046. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	87/106	2142. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија....	90/52
2047. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	87/107	2143. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	90/55
2048. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	87/107	2144. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	90/58
2049. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	87/108	2145. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	90/61
2050. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	87/109	2146. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	90/61
2051. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	87/109	2147. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	90/62
2052. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	87/110	2148. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	90/62
2053. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	87/111	2149. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	90/63
2054. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	87/111	2150. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	90/64
2129. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во Технолошко-индустриска развојна зона-Скопје за месец јуни 2013 година	89/31	2151. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	90/65
2130. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	89/32	2152. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	90/66
2137. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	90/35	2153. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	90/67
2138. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	90/39	2198. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулираната енергетска дејност производство на електрична енергија на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје за 2013 година	91/82
2139. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	90/42	2199. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана енергетска дејност производство на електрична енергија на АД ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопственост Неготино за 2013 година.....	91/83
2140. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	90/46		

2200. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход за 2013 година и регулирана просечна тарифа за 2013 година за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО-Скопје	91/83	2351. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	97/14
2201. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулираната енергетска дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на ЕВН Македонија АД Скопје за 2013 година	91/83	2369. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за месец јули од 2013 година	98/10
2202. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за дистрибуција на електрична енергија за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за ЕВН Електростопанство на Македонија АД за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје за 2013 година.....	91/84	2380. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија на големо со Еуро дизел БС	99/9
2203. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и просечна тарифа за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - Скопје за 2013 година.	91/85	2381. Тарифен систем за продажба на топлинска енергија.....	99/12
2204. Правила за изменување и дополнување на Правилата за пазар на електрична енергија	91/85	2400. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	100/81
2205. Правила за изменување и дополнување на Правила за снабдување во краен случај со електрична енергија.....	91/86	2401. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	100/82
2206. Правила за изменување и дополнување на Правилата за снабдување со електрична енергија.....	91/86	2402. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата....	100/82
2207. Методологија за изменување и дополнување на Методологијата за пресметка на цените на пресметковните елементи по кои производителот на електрична енергија ја испорачува електричната енергија на снабдувачот на електрична енергија за тарифни потрошувачи и снабдувачот во краен случај со електрична енергија.....	91/86	2403. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	100/83
2208. Тарифен систем за изменување и дополнување на Тарифен систем за дистрибуција на електрична енергија ...	91/87	2404. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	100/84
2209. Тарифен систем за изменување и дополнување на Тарифен систем за пренос на електрична енергија	91/87	2440. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на биогорива – производство на биодизел	102/156
2226. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата...	92/11	2441. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас	102/158
2350. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност дистрибуција на природен гас.....	97/14	2442. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас	102/161
		2443. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во Технолошко-индустриска развојна зона-Скопје за месец јули 2013 година.....	102/164
		2573. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	106/70
		2574. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија.....	106/73
		2575. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	106/77
		2576. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата ...	106/79

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| 2604. Одлука за престанување на важност на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги АЛМИ ПЕТРОЛ експорт-импорт ДООЕЛ Куманово..... | 108/3 | 2615. Решение од Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката. | 108/11 |
| 2605. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија на големо со еуродизел БС, еуросупер БС 95, екстра лесно гориво ЕЛ-1, биогориво и течен нафтен гас (ТНГ) | 108/3 | 2616. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 108/13 |
| 2606. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 108/7 | 2617. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 108/13 |
| 2607. Одлука за утврдување на регулиран максимален приход, регулирана просечна цена за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2013 година на АД ЕЛЕМ - Подружница Енергетика – Скопје | 108/7 | 2618. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 108/14 |
| 2608. Одлука за утврдување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за 2013 година на снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРГИ ДООЕЛ Скопје | 108/7 | 2619. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 108/14 |
| 2609. Одлука за утврдување на регулиран максимален приход за дејностите производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2013 година на СКОПЈЕ СЕВЕР АД-Скопје..... | 108/8 | 2620. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 108/15 |
| 2610. Одлука за утврдување на регулиран максимален приход за производство на топлинска енергија за греење, надоместок за системски услуги и системска резерва и тарифен став за произведена топлинска енергија за 2013 година на производство на топлина БАЛКАН ЕНЕРГИ ДООЕЛ Скопје .. | 108/8 | 2621. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 108/16 |
| 2611. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 108/9 | 2622. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 108/16 |
| 2612. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 108/9 | 2623. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 108/17 |
| 2613. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 108/10 | 2624. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 108/18 |
| 2614. Одлука за утврдување на регулиран максимален приход за вршење на дејноста дистрибуција на топлинска енергија за 2013 година на Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРГИ ДООЕЛ Скопје..... | 108/10 | 2625. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 108/18 |
| | | 2626. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 108/19 |
| | | 2627. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 108/20 |
| | | 2628. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 108/20 |
| | | 2629. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 108/21 |
| | | 2630. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија | 108/22 |

2631. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	108/22	2992. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	124/10
2632. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	108/23	2993. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	124/10
2633. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	108/23	2994. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	124/12
2634. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	108/24	3009. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата ...	125/6
2635. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	108/24	3076. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за месец септември од 2013 година	128/35
2636. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	108/25	3149. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата ...	130/43
2637. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	108/26	3266. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	133/37
2653. Правилник за изменување и дополнување на Правилата за снабдување со топлинска енергија.....	109/12	3267. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во Технолошко-индустриска развојна зона-Скопје за месец септември 2013 година	133/39
2697. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата	112/3	3275. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	134/40
2799. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за месец август од 2013 година.....	117/7	3276. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	134/42
2832. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата...	118/23	3277. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	134/44
2868. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во Технолошко-индустриска развојна зона - Скопје за месец август 2013 година	120/24	3278. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	134/47
2988. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	124/6	3279. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	134/50
2989. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	124/7	3317. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата ...	137/63
2990. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	124/8	3362. Одлука за задолжување на Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ – Скопје за отпочнување со производство на топлинска енергија за грејната сезона 2013/2014.....	138/24
2991. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	124/9	3373. Решение за изменување на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	139/100

3384. Одлука за престанување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија	140/72	3591. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата ...	151/79
3414. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за месец октомври од 2013 година.....	141/27	3732. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за месец ноември од 2013 година	157/40
3461. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	143/39	3733. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	157/41
3462. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија	143/42	3734. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	157/45
3463. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата...	143/47	3746. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	158/16
3592. Исправка.....	151/81	3747. Одлука за престанување на лиценца за вршење на енергетска дејност транзит на електрична енергија.....	158/19
3502. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во Технолошко-индустриска развојна зона-Скопје за месец октомври 2013 година	145/12	3748. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..	158/19
3526. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	147/53	3949. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	163/106
3527. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	147/53	4014. Одлука за одобрување на регулирана тарифа за вршење на регулираните дејности дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас на Јавното претпријатие за енергетски дејности „СТРУМИЦА ГАС“-Струмица	165/5
3528. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	147/54	4015. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	165/6
3529. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	147/54	4016. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	165/8
3530. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	147/55	4017. Одлука за издавање на лиценца за вршење енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	165/11
3531. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	147/55	4018. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	165/14
3532. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	147/56	4019. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	165/16
3555. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија со екстра лесно масло за горење (ЕЛ-1).....	148/118	4020. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во Технолошко-индустриска развојна зона-Скопје за месец ноември 2013 година	165/19
3556. Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	148/120	4032. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	166/14
		4064. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата ...	167/17

4133. **Одлука** за влегување во сила на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија..... **169/88**
4253. **Одлука** за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... **172/105**
4254. **Одлука** за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... **172/105**
4255. **Решение** за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија **172/106**
4256. **Решение** за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија **172/106**
4320. **Одлука** за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата... **176/6**
4321. **Одлука** за утврдување на продажна цена на природен гас за месец декември од 2013 година..... **176/9**
4410. **Одлука** за утврдување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во Технолошко-индустриска развојна зона-Скопје за месец декември 2013 година..... **181/32**
4419. **Одлука** за престанување на лиценца за вршење на енергетска дејност транзит на електрична енергија..... **182/19**
4420. **Одлука** за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија..... **182/19**
4421. **Одлука** за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија **182/21**
4470. **Одлука** за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... **184/138**
4471. **Одлука** за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... **184/138**
4472. **Одлука** за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... **184/139**
4473. **Одлука** за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... **184/139**
4474. **Одлука** за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... **184/140**
4475. **Одлука** за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија **184/140**
4476. **Решение** за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија **184/141**
4477. **Решение** за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија **184/141**
4478. **Решение** за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија **184/142**
4479. **Решение** за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија **184/142**
4480. **Решение** за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија **184/142**
4481. **Решение** за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија **184/143**
4536. **Одлука** за одобрување на тарифа за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас на Дирекцијата за технолошко - индустриски развојни зони – Скопје, (ДТИРЗ) за 2014 година **185/123**
4537. **Одлука** за одобрување на регулирани максимални приходи и тарифи за вршење на дејностите пренос на природен гас и управување со системот за пренос на природен гас за 2014 година на АД ГА-МА Скопје **185/123**
4538. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за пренос, дистрибуција и снабдување со природен гас..... **185/124**
4601. **Одлука** за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија..... **186/62**
4602. **Одлука** за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија..... **186/65**
4603. **Одлука** за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија..... **186/69**
4604. **Одлука** за одобрување на регулирана максимална цена за вршење на дејноста снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас за период од 1.1.2014 до 30.9.2014 година **186/72**

4605. **Одлука** за определување највисоки
цени на одделни нафтени деривати
утврдени согласно Методологијата... **186/72**
308. **Исправка** од Регулаторна комисија
за енергетика на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ“ бр.
168/12)..... **10/97**

**ОДБОР
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“**

- Рег. бр. Бр./стр.
1265. **Одлука** за доделување на наградата
„Гоце Делчев“ за 2013 година, за осо-
бено значајни остварувања од интерес
за Републиката во областа на науката **56/114**

**ОДБОР
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА
НАГРАДА „МИТО ХАЦИ ВАСИЛЕВ-ЈАСМИН“**

- Рег. бр. Бр./стр.
4354. **Одлука** за доделување на државната
награда „Мито Хаџи Василев-Јасмин“
во 2013 година за остварувања во об-
ласта на публицистиката и новинар-
ството од интерес на Република Ма-
кедонија **177/100**

**ОДБОР
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА
НАГРАДА „11 ОКТОМВРИ“**

- Рег. бр. Бр./стр.
3268. **Одлука** за доделување на државната
награда „11 Октомври“ во 2013 го-
дина, за највисоко признание за жи-
вотно дело во областа на науката,
уметноста, стопанството и другите
дејности од јавен интерес на Републи-
ка Македонија **133/40**

**ОДБОР
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА
НАГРАДА „МАЈКА ТЕРЕЗА“**

- Рег. бр. Бр./стр.
2399. **Одлука** за доделување на државната
награда „Мајка Тереза“ во 2013 го-
дина, за особено значајни остварува-
ња од интерес на државата во областа
на хуманоста и човечката солидар-
ност и за поттикнување, унапредува-
ње на меѓусебното разбирање и развој
на соработката како меѓу народите,
така и меѓу припадниците на различ-
ните заедници, култури и вери **100/81**

**ОДБОР
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА
НАГРАДА „8 СЕПТЕМВРИ“**

- Рег. бр. Бр./стр.
2941. **Одлука** за доделување на државната
награда "8 Септември" во 2013 го-
дина, за највисоко признание за жи-
вотно дело и признание за тренери,
спортисти и спортски работници за
остварувања од областа на спортот во
Република Македонија..... **122/104**

**ОДБОР
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА
НАГРАДА „23 ОКТОМВРИ“**

- Рег. бр. Бр./стр.
3374. **Одлука** за доделување на Државната
награда „23 Октомври“ во 2013 годи-
на за долгогодишни остварувања во
областа на науката, културата, обра-
зованието, заштитата на државните
интереси и промоција на државните
приоритети, вредности и културно-
историското наследство на Република
Македонија..... **139/100**

**МЕЃУНАРОДНИ
ДОГОВОРИ**

- Рег. бр. Бр./стр.
1. **Закон** за ратификација на Договорот
за економска и техничка соработка во
областа на инфраструктурата меѓу
Владата на Република Македонија и
Владата на Народна Република Кина.. **15/2**
 2. **Закон** за ратификација на Амандман
на Статутот на Меѓународната финан-
сиска корпорација..... **15/18**
 3. **Закон** за ратификација на Договорот
меѓу Република Македонија и Репуб-
лика Србија за правна помош во гра-
ѓански и кривични предмети..... **15/21**
 4. **Закон** за ратификација на Договорот
меѓу Република Македонија и Репуб-
лика Србија за меѓусебно извршување
на судските одлуки во кривичните
предмети..... **24/1**
 5. **Закон** за ратификација на Спогодбата
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Советот на министри на Босна
и Херцеговина за соработка во облас-
та на здравството и медицинските на-
уки..... **24/20**
 6. **Закон** за ратификација на Договорот
за Централноевропската програма за
размена на универзитетски студии
(„ЦЕЕПУС III“)..... **24/38**
 7. **Закон** за ратификација на Договорот
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Советот на министри на Репуб-
лика Албанија за реципрочно призна-
вање на возачки дозволи..... **27/2**

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| 8. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Република Албанија за отворање на заеднички граничен премин Џемиште - Требиште | 27/56 | 22. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Азербејџан за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход и на капитал..... | 107/82 |
| 9. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Република Македонија и Европската унија за воспоставување рамка за учество на Република Македонија во операциите на Европската унија за управување со кризи..... | 27/83 | 23. Закон за ратификација на Протоколот за стратедиска оценка на влијанието врз животната средина кон Конвенцијата за оценување на влијанијата врз животната средина во прекуграничен контекст..... | 120/2 |
| 10. Закон за ратификација на Конвенцијата за трудова администрација, 1978 (бр. 150)..... | 55/2 | 24. Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина за измени и дополнувања на Договорот меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина за меѓусебно извршување на судските одлуки во кривичните предмети | 135/2 |
| 11. Закон за ратификација на Конвенцијата за колективно договарање, 1981 (бр. 154)..... | 55/13 | 25. Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина за измени и дополнувања на Договорот меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина за екстрадиција | 135/11 |
| 12. Закон за ратификација на Конвенцијата за работни односи во јавните служби, 1978 (бр.151) | 55/22 | 26. Закон за ратификација на Третиот дополнителен протокол на Европската конвенција за екстрадиција | 135/25 |
| 13. Закон за ратификација на Договорот меѓу Македонската влада и Владата на Сојузна Република Германија за гробовите на воените жртви..... | 55/33 | 27. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Руската Федерација за соработка при изградбата на гасоводот - кракот за испорака на гас во Република Македонија..... | 135/39 |
| 14. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и НАТО силите на Косово (КФОР) за хеликоптерски операции - медицинска евакуација..... | 71/2 | 28. Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Аргентинската Република за размена на информации за даночни прашања..... | 150/2 |
| 15. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Руската Федерација за основање и условите за работа на културните центри..... | 71/32 | 29. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Федеративна Република Бразил за соработка во областа на образованието..... | 150/33 |
| 16. Закон за ратификација на Спогодбата за соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија во контекст на процесот на пристапување кон Европската унија.. | 71/49 | 30. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за отворање на нов заеднички граничен премин наменет за меѓународен патен сообраќај меѓу двете земји „Белановце - Станчик“..... | 150/45 |
| 17. Закон за ратификација на Договорот за соработка во областа на културата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово.. | 92/2 | 31. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција за основање и за активностите на културните центри..... | 150/59 |
| 18. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за потврдување на периодите на осигурување за остварување право на пензија..... | 92/21 | 32. Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Република Хрватска за Евроатлантско партнерство..... | 165/2 |
| 19. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Босна и Херцеговина за ветеринарна соработка... | 92/66 | 33. Закон за ратификација на Договорот од Најроби за заштита на олимпискиот симбол..... | 165/16 |
| 20. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за соработка и заемна помош по царински прашања..... | 107/2 | | |
| 21. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Азербејџан за заемно поттикнување и заштита на инвестиции..... | 107/53 | | |

34. **Закон** за ратификација на Меморандумот за разбирање за соработка во здравството меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Државата Катар..... **189/2**

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРУЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Рег. бр. Бр./стр.

1. **Одлука** за воведување на рестриктивната мерка согласно Одлуката 2012/634/ЗНБП на Советот од 15 октомври 2012 година за изменување на Одлука 2011/782/ЗНБП, за рестриктивни мерки против Сирија..... **7/2**
2. **Одлука** за воведување на рестриктивната мерка согласно Одлуката 2012/635/ЗНБП на Советот од 15 октомври 2012 година за изменување на Одлука 2010/413/ЗНБП, за рестриктивни мерки против Иран..... **13/2**
3. **Одлука** за воведување на рестриктивната мерка согласно Регулативата за спроведување (ЕУ) бр. 945/2012 на Советот од 15 октомври 2012 година за спроведување на Регулатива (ЕУ) бр. 267/2012 за рестриктивни мерки против Иран..... **29/2**
4. **Одлука** за воведување на рестриктивната мерка согласно Регулативата за спроведување (ЕУ) бр. 944/2012 на Советот од 15 октомври 2012 година, за спроведување на член 32(1) од Регулатива (ЕУ) бр. 36/2012, за рестриктивни мерки во поглед на ситуацијата во Сирија..... **29/299**
5. **Преглед** на декларации на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се има придружено во периодот 1 јули–31 декември 2012 година..... **32/2**
6. **Преглед** на изјави/поднесоци на ЕУ (Брисел) за климатски промени кон кои Република Македонија се има придружено во периодот 1 јули–31 декември 2012 година..... **32/3**
7. **Преглед** на правни акти на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се има придружено, а од кои произлегуваат обврски за Република Македонија и нејзините правни и физички лица - рестриктивни мерки, во периодот 1 јули–31 декември 2012 година..... **32/4**
8. **Преглед** на изјави на обраќања и други заеднички документи на ЕУ (Њујорк, Женева, Виена ОН-ОБСЕ, Стразбург), кон кои Република Македонија се има придружено во периодот 1 јули–31 декември 2012 година..... **32/5**

9. **Преглед** на декларации на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се воздржа од придружување во периодот 1 јули–31 декември 2012 година..... **32/16**
10. **Одлука** за воведување на рестриктивните мерки согласно Одлуката 2013/89/ЗНБП на Советот од 18 февруари 2013 година за изменување на Одлука 2011/101/ЗНБП за рестриктивни мерки против Зимбабве..... **57/2**
11. **Одлука** за воведување на рестриктивните мерки согласно Одлуката на Советот 2013/88/ЗНБП од 18 февруари 2013 година за изменување на Одлука 2010/800/ЗНБП за рестриктивни мерки против Демократска Народна Република Кореја.... **57/7**
12. **Одлука** за воведување на рестриктивните мерки согласно одлуката 2013/124/ЗНБП на Советот од 11 март 2013 година за изменување на одлуката 2011/235/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во однос на ситуацијата во Иран..... **70/2**
13. **Одлука** за воведување на рестриктивните мерки согласно со Одлуката 2013/184/ЗНБП на Советот од 22 април 2013 година за рестриктивни мерки против Мијанмар/Бурма и за укинување на Одлуката 2010/232/ЗНБП..... **98/1**
14. **Преглед** на декларации на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се има придружено во периодот 1 јануари–30 јуни 2013 година..... **117/1**
15. **Преглед** на изјави/поднесоци на ЕУ (Брисел) за климатски промени кон кои Република Македонија се има придружено во периодот 1 јануари – 30 јуни 2013 година..... **117/2**
16. **Преглед** на правни акти на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се има придружено, а од кои произлегуваат обврски за Република Македонија и нејзините правни и физички лица – рестриктивни мерки, во периодот 1 јануари – 30 јуни 2013 година..... **117/3**
17. **Преглед** на изјави на обраќања и други заеднички документи на ЕУ (Њујорк, Женева, Виена ОНЕ-ОБСЕ, Стразбург), кон кои Република Македонија се има придружено во периодот 1 јануари – 30 јуни 2013 година..... **117/4**
18. **Одлука** за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување 2013/248/ЗНБП на Советот од 29 мај 2013 година за спроведување на Одлука 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки против Белорусија..... **123/1**

19. **Одлука** за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката 2013/308/ЗНБП на Советот од 24 јуни 2013 година за изменување на Одлуката 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки против Белорусија..... **123/5**
20. **Одлука** за воведување на рестриктивните мерки согласно Одлуката 2013/255/ЗНБП на Советот од 31 мај 2013 година за рестриктивни мерки против Сирија..... **133/1**

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|---|---------------|
| 221. Анекс за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија..... | 5/107 |
| 309. Колективен договор за хемиска индустрија..... | 10/97 |
| 2638. Колективен договор на Министерството за одбрана | 108/26 |

СПОГОДБИ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|---|---------------|
| 1227. Спогодба за измена и дополнување на Колективниот договор за текстилната индустрија на РМ..... | 54/99 |
| 1228. Спогодба за измена и дополнување на Колективниот договор за кожарска и чевларска индустрија на РМ..... | 54/99 |
| 4668. Спогодба за изменување и дополнување на Колективниот договор на друштвата од друго монетарно посредување и дејноста на посредување во работењето во хартии од вредност и стокови договори..... | 189/97 |
| 4669. Спогодба за изменување и дополнување на Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството..... | 189/98 |

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|-------------|
| 25. Правилник за начинот и условите за издавање на деловен простор под закуп со кој управува Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија | 2/23 |
| 26. Правилник за начинот и условите за стекнување со право за доделување на станбен простор под закуп во домовите за живеење на корисници на пензија со кои управува Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија..... | 2/26 |

982. **Валоризационите коефициенти** за пресметување на платите од поранешните години за утврдување на пензиска основа на ниво на платите од 2012 година, за пензии остварени во 2013 година **43/18**
983. **Висината** на пензиските основици на осигурениците односно лицата кои не оствариле плата односно надоместок на плата по 1 јануари 1970 година за пензии остварени во 2013 година..... **43/19**
1527. **Одлука** кон барањето за признавање на стаж на осигурување што се пресметува со зголемено траење за работните места во РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД - Скопје..... **70/130**
1528. **Правилник** за начинот на водење на матичната евиденција во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија..... **70/130**
1529. **Упатство** за единствените методолошки принципи за водење на матичната евиденција..... **70/133**
4303. **Статут** на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија..... **174/2**
4606. **Одлука** за признавање стаж на осигурување што се смета со зголемено траење за работните места во „Детонит“ ДООЕЛ - Радовиш..... **186/73**

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|---|--------------|
| 296. Годишен план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување за 2013 година | 9/16 |
| 660. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство..... | 18/8 |
| 661. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко – консултативната здравствена заштита..... | 18/11 |
| 662. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи..... | 18/18 |
| 663. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... | 18/19 |

664. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство.....	18/26	1397. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	64/17
665. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за здравствени услуги од областа на очната хирургија.....	18/28	1398. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	64/27
666. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	18/29	2082. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко – консултативната здравствена заштита.....	88/61
667. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство.....	18/30	2083. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко - консултативната здравствена заштита-амбулантски	88/62
668. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство.....	18/31	2084. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	88/62
1224. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко – консултативната здравствена заштита	54/92	2085. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство	88/64
1225. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија	54/94	2210. Исправка	91/87
1226. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за здравствени услуги од областа на очната хирургија	54/99	2086. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на користење, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од информациониот систем на ФЗОМ достапни на ВЕБ порталот.....	88/64
1282. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	57/15	2087. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	88/64
1283. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување	57/23	2088. Правилник за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство.....	88/65
1284. Правилник за начинот на користење, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од информациониот систем на ФЗОМ достапни на веб порталот	57/23	2370. Одлука за утврдување на референтна цена за хемодијализен третман согласно упатството за начинот на вршење на здравствената дејност која се однесува на лекувањето со дијализа..	98/11
1285. Правилник за формата и содржината на картичката за здравствено осигурување и за начинот на нејзиното издавање, водење, користење и доказот за платен придонес за задолжително здравствено осигурување.....	57/28	2371. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите	98/11

2536. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	105/5	3595. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко - консултативна здравствена заштита	151/83
2853. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	119/67	4021. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	165/19
2854. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување	119/73	4257. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	172/107
2855. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување	119/76	4258. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	172/149
3363. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство.....	138/24	4259. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на користење, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од информациониот систем на ФЗОМ достапни на веб порталот	172/149
3364. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување	138/36	4322. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарна здравствена заштита	176/10
3503. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување	145/13	4607. Одлука за утврдување на скапи лекови од листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија што се издаваат на рецепт во примарната здравствена заштита.....	186/74
3504. Правилник за изменување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување	145/13	4608. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство.....	186/74
3593. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурените лица можат да остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	151/81	ФИТОСАНИТАРНА УПРАВА	
3594. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала.....	151/82	Рег.бр. 2537. Национална листа на одобрени производи и активни супстанции за 2013 година (*)	Бр./стр. 105/8
		УПРАВА ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ	
		Рег.бр. 3505. Национална сортна листа	Бр./стр. 145/14

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
282. Одлука за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво МО-НАКО-РАДИО СИТИ ФМ ДООЕЛ, Куманово.....	7/16
283. Решение за престанок на важноста на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД „РАДИО РАВЕЛ“ ДООЕЛ Скопје.....	7/17
862. Одлука за изменување на Одлуката за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност преку јавна комуникациска мрежа (телевизија преку кабел) на локално ниво бр.07-174 од 20.06.2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/11)...	32/43
961. Упатство за измени и дополнувања на Упатството за формата и содржината на известувањата и барањата на радиодифузерите поврзани со промените во сопственичката структура и за видот и формата на податоците за економско-финансиското работење што радиодифузерите се должни да му ги доставуваат на Советот за радиодифузија бр. 03-1012/1 од 21.4.2008 година („Службен весник на Република Македонија“ 53/08)	41/27
1266. Одлука за објавување конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност–радио, на државно ниво	56/114
1267. Одлука за објавување конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност - телевизија преку терестријален предавател, на државно ниво.....	56/115
1570. Правилник за техничките, просторните, финансиските и кадровските услови за добивање дозвола за вршење радиодифузна дејност.....	73/25
1571. Правилник за определување на подрачјата на емитување преку јавна комуникациска мрежа на телевизиските програмски сервиси на локално ниво	73/31
1572. План за измена и дополнување на Планот за намена и распределба на преносни капацитети на дигитален терестријален мултиплекс бр.01-6569/1 од 26.12.2012 година (“Службен весник на РМ“ број 168/12)	73/31
1611. Исправка	74/20
1627. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност бр. 02-1628/2 од 30.5.2007 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/07)	76/12

1628. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност (телевизија) бр.07-2035/1 од 26.6.2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/08).....	76/18
1629. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност (телевизија) бр. 07-2914/1 од 6.10.2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 125/08).....	76/21
1630. Одлука за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво ТОП ТВ ДООЕЛ Берово	76/22
1631. Одлука за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност	76/23
1632. Решение за престанок на важноста на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД „Алфа ТВ“ ДООЕЛ Скопје	76/25
1833. План за намена и распределба на преносни капацитети на дигитален терестријален мултиплекс (Пречистен текст)	81/121
2154. Решение за престанок на важноста на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД Телевизија КРТ ДООЕЛ Скопје	90/67
2305. Одлука за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво Кани Исмаилоски РАДИО ТЕРНИПЕ (Младост) ДООЕЛ Прилеп	96/127
2421. Одлука за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност - радио преку терестријален предавател на државно ниво	101/28
2601. Одлука за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво РАДИО МИС 2008 ДООЕЛ с. Преглово, Пласница	107/43
3286. Решение за престанок на важноста на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Радиодифузно трговско друштво „РАДИО МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА“ ДООЕЛ Македонска Каменица бр.07-3464/1 од 26.11.2008 година	135/11
3662. Правилник за техничките, просторните, кадровските и финансиските услови за добивање дозвола за вршење радиодифузна дејност	154/27

АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
1633. Одлука за измена и дополнување на Статутот на адвокатската комора на Република Македонија.....	76/27

2422. **Одлука** од Адвокатска комора на Република Македонија **101/32**

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|---|---------------|
| 27. Решение од Комората на извршители на Република Македонија | 2/28 |
| 507. Решение од Комората на извршители на Република Македонија | 13/94 |
| 508. Решение од Комората на извршители на Република Македонија | 13/94 |
| 509. Решение од Комората на извршители на Република Македонија | 13/95 |
| 510. Решение од Комората на извршители на Република Македонија | 13/95 |
| 4065. Решение од Комора на извршители на Република Македонија | 167/19 |

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|---------------|
| 3424. Решение за почеток со работа од Нотарската комора на Република Македонија | 142/60 |

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|-------------|
| 28. Статут на Стоматолошката комора на Македонија | 2/29 |

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|---|---------------|
| 3506. Правилник за дополнување на Правилникот за мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи | 145/16 |

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|--------------|
| 1343. Упатство за дополнување на Упатството за начинот на вршење на надворешна контрола | 60/60 |

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|--------------|
| 1079. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Скопје 1“ на надоместоци за извршени услуги кон Корисниците на ТИРЗ „Скопје 1“ | 48/19 |

1845. **Тарифник** на основачот на ТИРЗ “Штип” на надоместоци за извршени услуги кон Корисниците на ТИРЗ “Штип” **82/43**

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|---------------|
| 1134. Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2013 година | 50/72 |
| 1135. Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2013 година | 50/73 |
| 2301. Одлука за изменување на одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ | 95/32 |
| 4066. Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2014 година | 167/19 |
| 4067. Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2014 година | 167/20 |

ЈП МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|--------------|
| 1181. Статутарна одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија | 51/40 |

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|---------------|
| 4134. Правилник за распределба на авторските надоместоци | 169/91 |
| 4609. Образец од Правилникот за распределба на авторските надоместоци | 186/79 |

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|---------------|
| 2527. Договор од локална самоуправа | 104/27 |
| 2995. Договор за вршење на определени работи од страна на општина Радовиш за општина Конче | 124/13 |
| 3415. Договор за меѓуопштинска соработка - Општина Кичево | 141/27 |
| 3509. Договор за уредување на меѓусебните права и обврски на општините Велес, Градско, Демир Капија, Кавадарци, Лозово, Неготино, Росоман и Чашка коишто формирале заедничко одделение за енергетска ефикасност | 146/9 |

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Рег.бр.	Бр./стр.
284. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	7/19
1067. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	47/271

ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег.бр.	Бр./стр.
2382. Упатство за начинот на одбележување на документите со подолги рокови на користење	99/23
2383. Правилник за образецот на легитимацијата на инспекторот на Државниот архив на Република Македонија и начинот на нејзиното издавање и одземање.....	99/25

2384. Правилник за кадровски, технички и просторни услови кои треба да ги исполнат документарните центри за заштита, чување и користењето на приватниот архивски и документарен материјал.....	99/27
---	-------

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД СКОПЈЕ

Рег. бр.	Бр./стр.
3622. Тарифа на услугите што ги врши Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во работата на депозитарот и корисниците на неговите услуги (Пречистен текст).....	153/21

МАКЕДОНСКА АКАДЕМСКА ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА МАРнет

Рег.бр.	Бр./стр.
3247. Правилник за организацијата и управувањето со врвниот македонски .mk домен	132/108



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.
Цената на овој број е 270 денари.

ISSN 0354-1622



2013190